

МАКЕДОНСКИ СЛАВИСТИЧКИ КОМИТЕТ

**РЕФЕРАТИ НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛАВИСТИ
ЗА X МЕГУНАРОДЕН СЛАВИСТИЧКИ
КОНГРЕС ВО СОФИЈА**

СКОПЈЕ, 1988



Вангелия ДЕСПОДОВА

ГРЕЦИЗМЫ В ЛЕКСИНЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
(на материале старославянских и церковнославянских библей-
ских рукописей)

В результате ряда различных бытовых условий, от началь-
ного периода славянской письменности до нашего времени не до-
шло ни одного письменного памятника в подлиннике. Библейские
тексты, которые могут быть приписаны славянским первоучителям
Кириллу и Мефодию и их ученикам сохранились лишь в более позд-
них списках, которые, при их бытовании в различные исторические
периоды на различных территориях славянского диалектного аре-
ала под влиянием разных переводческих школ и редакторов под-
вергались текстологическим и языковым изменениям.¹ Но, можно
предположить, что употребление гречизмов в процессе бытова-
ния текста на протяжении двух веков много не менялось и что в
основном, для старославянского языка характерны те же заим-
ствования, которые встречаются в разных вариациях в поздней-
ших памятниках. Поэтому, для исследования гречизмов в лексике
материальной культуры древних Славян, из общего количества
древних библейских памятников X - начала XV вв., дошедших до
наших дней, кроме всех старославянских библейских рукописей
мы выбрали еще 25 библейских текста различных редакций. Спи-
сок источников и их сокращений находится в конце статьи.²

Судя по сохранившимся памятникам, старославянский язык,
выдвинутый славянскими первоучителями Кириллом и Мефодием на
уровень литературно-письменного языка, общего для различных
штатов славянства, отличался большой архаичностью в основном
словарном фонде, который наследован из диалекта послужившего

его основой.³ Большая часть лексики материальной культуры входит в основной словарный фонд и поэтому она состоит преимущественно из слов общеславянского происхождения. В лексике материальной культуры некоторых жизненных сфер в нашем материале мы не нашли ни одного греческого слова.⁴ Таковы, напр., названия орудий труда и сельскохозяйственные выражения, названия бытовых орудий производства и оружия, названия транспортных средств и их частей (кроме слова *акиура* *бужира*).

Между языками существовал контант, более или менее близкий, длинный или короткий, прямой или через чужое посредство. Не существует ни одного культурного языка, в котором не находятся чужие элементы. В заимствованиях отражается часть истории данного народа и его языка.⁵ Тогда, естественно, что старославянская языковая система и стилистическая система, формированные в основном на материале переводной письменности и прежде всего на переводах из греческого языка, была под сильным воздействием греческого литературного языка позднеримской и византийской эпохи. Поэтому вопрос о заимствованиях неоднократно разрабатывался и освещался в трудах многих ученых,⁶ из чего был сделан вывод, что фонология и грамматика больше подвластны структуре данного языка и поэтому здесь возможны заимствования лишь при более интенсивных контактах. Напротив, лексика находится в прямой зависимости от природы вещей и влияние одного языка на лексику другого языка является начальной и самой простой формой взаимодействия.⁷ Заимствования в области лексики чаще всего обусловлены историческими условиями, это т.н. культурно-исторические заимствования.⁸ Самым простым типом заимствования является перенимание нового слова вместе с новым предметом или понятием, т.е. при сознательном желании использовать языковые возможности языка на высшем уровне. При этом, язык, который принимает является активным, а язык из которого делается заимствование - пассивным. Именно такого типа являются многочисленные заимствования из греческого языка в старославянском языке, при чем греческое слово не вносят Греки, а славянские переводчики и редакторы. Но, хотя старославянский является литературным языком, можно думать, что в нем за-

имствованные гречизмы из области материальной культуры в большинстве случаев были в ежедневном употреблении, особенно названия предметов и понятий раньше неизвестных Славянам т.к. употребление некоторых гречизмов по своей распространённости и обычности мало чем отличается от лексики славянского слова. Существуют целые лексико-семантические группы слов из области материальной культуры, которые заимствованы из греческого языка или через его посредство. Таковы, например, названия драгоценных и полудрагоценных камней,⁹ за исключением слов *βισέρι* (слово заимствовано из арабского через тюркское посредство и встречается в южнославянских, западнославянских и восточнославянских памятниках), *βισέριне* Слепч и *ζεμυσχρά*¹⁰ (слово тюркского происхождения, встречается только в древнерусском литературном языке), которые являются переводами греч. *βαρύχαρτος*.

В старославянских и церковнославянских библейских рукописях слова греческого происхождения встречаются и в других лексико-семантических группах из области материальной культуры. Славянские библейские рукописи, которые представляют прежде всего переводы из греческого оригинала, дают возможность для выявления максимального количества гречизмов, проникавших в старославянскую письменность в связи с необходимостью передать реалии и понятия неизвестные Славянам и в связи с непосредственным воздействием лексики и контекстов греческого оригинала.¹¹ Таким образом одна из причин введения гречизмов из области материальной культуры в славянский текст – необходимость номинации иноязычных понятий, чуждых славянскому быту. Приведем примеры:

1. Названия монетных единиц, материальной награды и сокровищниц: *βραβεῖον* Охр Слапч Струм Варк Добрый Рад Манед, *ταῦτα* *υστόφιλάκια* *υστόφιλάκιον* Зогр Мар Ассем Сав Остр Мотисл Три Ник Доброму, *διαρράγμα* то *διαρράγμον* Добрый Рад Крат Манед Мар Зогр Ассем Мотисл, *δινάριον* *δηνάριον* Доброму Крат Манед Мар Зогр Ассем Остр , *δραγύνα* *δραχμή* Ев (енсц. Стам), *λεπτό* *λεπτόν* Добрый Крат Манед Мар Зогр Ассем Три Остр Ник , *στατόρ* *στατόρ* Мар Ассем Мотисл, *ταλαντόν* Добрый Йре Рад Крат Манед Мар Зогр Ассем Остр Мотисл Рди.

2. Названия музыкальных инструментов: кимバル/күмбазъ күмбәлөн Ап (ексц.Вран) Псалт, сөрханъ буянаң Псалт, тұмынанъ тұмласаң Псалт Парим.

3. Названия транспортных средств и их частей: аникура дүмира Ап (ексц.Вран), көміл бәрік 4 РР 2, 12 Лобн.

4. Названия мер веса, длины, площади и объема: артава фрәтәві (55,8 литра) Парим, крина көрінуш 16,7 Добром.

5. Названия предметов широкого потребления: алабастра Мк 14,3 Добрый, алабастров әләбәстрос Ев (ексц. Стам), лентин ләнтию Мар Зогр Ассем Сав Остр Доброму Добрый Йов Рад Крат, пәсепсіда пароффіс Рад Мар Зогр Нин, пиря піра Мар Зогр Ассем Сав Остр Доброму Добрый Рад Макед, трапеца трапециа Ев (ексц. Стам) Ап Псалт Парим.

6. Названия строительных объектов, их составных помещений и частей: (камень) акрогоним/акрогоним әкроғонијатос Слепч Парим, акрогоничынъ Ис 28,16 Лобн, аспалт/асфальтъ әсфалтос Парим, каръ /варисъ вәриес Пог Бон Дчи, епавль әпавълис Парим, идолие әїдәйлөн 1К 8,10 Струм, плинътъ плінътос (мирлич) Парим, полата палаттюн, ұперфөн Парим, преторъ праітюрион Доброму Йов Мар Зогр Ассем Сав Остр, притворъ праітюрион (преторская палата) Мар Ассем Зогр, скиний/скинни на скіннѣ Мар Зогр Добрый Крат Макед Ап (ексц.Вран) Бон Рдм Дчи Парим,

7. Названия предметов одежды, обуви, материалов и художественных изделий: вүсонъ вүссоқ, вүссиеновъ Йов Рад Крат Макед Мар Зогр Ассем Охр, епендітъ әпендиңтес Доброму Добрый Йов Мар Зогр Ассем Мотисл, матиңма Доброму Мотисл Пог, матиңмъ әреті-сімбес Мар Зогр Бон, милотъ мәләті Ап (ексц.Вран) Парим, поръ Фигра көрфүра Йов Рад Крат Мар Зогр Ассем Остр Охр Верк, житъ ҳитанъ Зогр.

8. Названия металлов, неметаллов, полезных ископаемых и драгоценных камней: әбдәмас, -утис адамантынъ комм. Пс 9,7 Бон, адаматинъ комм. Пс 9,7 Пог, әнфрас антрақасъ Парим, әзоптүн аспиды Псалт Григ, аспидинъ Р 3,13 Слепч-Моск, аспидынъ Псалт Парим, аспиды Рдм Дчи Лобн, аспидынъ Карп Псалт, әмбәрәгебон әмирагадъ Ассем (в роли личного имени), әрбисталлос кроусталъ Парим, үйффа нафта Пог Бон, әбмөғе әрос самъфиөз Парим, төтәсін топанение/тушанение, -нұа Пог Бон Дчи.

З. Грецизмы из практики церковного обихода. *τῆς ἀλόγου* добром Добрый Мэр Загр Асsem Остр Мотисл, бывшю зе маты Ев., катапета^{δέ}тапблабон Асsem, *γύμνεια* Асsem Сав Остр Мотисл Йов Стам Нрат Манед Псалт, икене съинбу поят, катапета^{δέ}та^{σμία} Ев(екоц.Стам) Ен Охр Слепч Струм Верн, келих иелл(ов Слепч-Моси, икене *ή κύρωτος* (речь идет о билейской святыне - новечеге завета) Охр Струм Нарл Верн Псалт Парим, *λιγάνια* *λέβακος* Асsem Сав Остр Деч Ник Йов Стам Нрат Манед Парим, *μύρο* *μύρον* Ев(екоц.Стам) Струм Нарл Псалт, *μαρτυρία* *μάρδος* Мэр Загр Асsem Сав Остр Доброму Йов Нрат Манед, *χριζμα* *χρτονα* Загр Мэр Мотисл Йов Нрат Ник Ап(екоц.Вран) Син Пог Бон Дчи, *δειπνό* *μύρον* Нрат.

Роль грецизмов, употребляющихся в славянских библейских текстах не равнозначна. Кроме контактов чисто литературного характера, в следствии связи с библейским текстом, большинство грецизмов из области материальной культуры является результатом непосредственного опыта, основанного на знакомстве с реалией, имевшей место в практике церковного обихода и связано с конкретными реалиями и понятиями. Такие грецизмы хорошо известны славянским книжникам и они являются единственным средством номинации (напр. названия одежды монахов или элементы внешней и внутренней архитектуры церквей). Но, даже в сфере превимущественного употребления грецизмов, можно привести многочисленные примеры, когда рядом с греческим словом в другой рукописи можно отметить элементы славянской лексики. В таких случаях грецизм является только одним из возможных вариантов наименования. Ср.:то катапета^{δέ}ма Мт 27,51 катапета^{δέ}ма цирковъ на^τ.*ράταζε* ся Загр Мэр Асsem Остр (2x), спонк Сав, *ζαβέса* Манед; Хб В,3 катапета^{δέ}ма Верн Слепч, катапета^{δέ}ма Струм, *ζαβέ* ся Нарл, спонк Слепч, *άκρογνωνιατός* 1П 2,6 каменъ дирогоний Слепч, *ἀλολενъ* Нарл, *ἀλέβαστρος*, *ἀλέβαστρον* Мт 26,7 алавастъ Мэр Асsem Сав Остр Рад, алавастръ Загр, стаженициж Манед, *ἄρις* 4 Рг 2,12 арма Лобн ар(а)ма Зах, колесница Григ; I Ц 5,9 *ἐν τῇ ἐπίστολῇ* въ епистоли Слепч, въ присладки Нарл.

Случай, когда для наименования одного и того же объекта в различных рукописях, но на том же библейском месте употребляются два равнозначных греческих слова, наводят нас к заключению, что греческие слова были свойствены активному словар-

наму фонду пёроводчика, т.е. он был билингвом: Ср. Ис 55, 1 Григ шлъи вм. отбъар или 4 Рг 4,10 полата (2х) вм. ѡпербон хб 9,4 тъу кибштоу скиних ѳакътоу Нарп, киботъ Охр и т.п.

Увеличенное количество грецизмов в македонских¹² библейских текстах в сравнении с каноническими текстами показывает, что переводчики и писцы этих рукописей хорошо знали греческий язык своей эпохи и свободно использовали его лексику. Ср. напр. И 11,44 боудбърюу оуверсомъ Мар Нрат соудариемъ Добром; Мн 15,36 отбъуоо гъвъ Мар Доброму, гъвъ Рад, гъвъ Нрат, сплѣхъ Макед; Л 12,59 иобрѣнтио търъть Мар, иѣльницио Доброму, цата Добрый, хон'драть Нрат. Напротив, в рукописях сербской (Вун Мир), болгарской (Нох Бан ЕЦА) и русской (Мстисл Остр) редакций, греческие заимствования, имеющие славянские дублеты, обычно выражаются славянскими переводными эквивалентами. Р.М.Цайтлин¹³ и Н.В.Коссен¹⁴ придерживаются мнения, что это характерно для поздних евангелий. Это предположение нельзя принять по отношению к македонским библейским памятникам, где все еще сохранены многочисленные грецизмы. Так, напр., даже при сравнении лексики сербского Мирославлева ев. и македонского Ев. Григоровича №9, двух полных апракосов, являющихся списками общего оригинала, замечаем, что Грг 9 (хотя написан больше ста лет позднее Мир) соглашается с Мар и здесь находим грецизмы, на месте славянского эквивалента в Мир.

Иногда замечается существование разных вариантов слов (за исключением различных многочисленных фонетических вариантов) с данным значением. Это, по видимому, связано с наличием двух форм и в греческом оригинале. Манс Фасмер¹⁵ дает пример греч σάλφειρος и σάμφειρος. В македонских паримейниках встречается форма самъфиъръ, а в русских памятниках формы самфуръ, самфуро, салфиъръ, самфиъръ, самфиъръ¹⁶.

Иногда, словообразовательные варианты грецизмов, которые находим в древних славянских библейских памятниках, связаны с явлением неоднократности заимствования одного и того же слова, при чем в одних случаях заимствуются разные греческие слова того же корня, а в других словообразовательные варианты возникают при заимствовании разных падежных форм того же греческого слова. Ср. ἀδάμικς, -υτιс комм. Пс 9,7 адаманътъскъ Бон, адаматинъскъ Пог.

Иногда в греческих оригиналах встречаются два равнозначных слова, что, соответственно, перешло и в славянские рукописи. Ср. δημάρτον , ἀρύπτον Л 7,41 пять же суть динаръ Зогр Мар Ассем, динарии Остр. Анналь Добром, сре́въници Рад; Мк 14,5 ваше тринь суть динарии Добром, мѣдьници Рад, πένασις Манед, πέντε Добрый, πένετъ Крат; χρήσιμа , μέρον , νάρδος Ио 25,7 помажутъ сѧ кризмой Григ, миромъ Лобк; Л 23,56 сугтоша ароматы и крижъма Добром, μύρο Рад, И 11,2 мастихъ Рад, миромъ Добрый, κριζμοῖς Ιов, κριζ̄моῖς Крат.

Наконец, нужно отметить, что в лексике материальной культуры старославянских и церковнославянских библейских памятников встречается и известное количество заимствованных слов, особенно арамейских и вообще семитских, встречающихся в языке греческих библейских книг. В таких случаях это указание на ввоз соответствующей реалии из других краев посредством греческих библейских книг. Поэтому, естественно, что мы находим эти слова и в древних славянских памятниках. Ср. ἀσσάρτον , μαρ(μ)ωνᾶς , χρῆσιμа ; λέβρα , κορβανᾶς , μέρος (393 литры) и т.п.

ОГЛАШЕНИЯ

1 Karel Horálek, K lexicálnímu složení staroslověnšti-
ny, Universitas Carolina, Philologica, sv. 2.č.1 (1956), 1-
18, особенно 3-4; он же, *Svod do studia slovanských jazyků*
Praha 1962, 274 и след., 295-298.

2 Для исследования евангелий Загрефского, Маринского, Асеманиева, Савиной книги, Остромирова, Мстиславова, Мирославцева, Вуканова, Банишного, Царя Ивана Александра, Нохно, Енинского апостола и для Синайской псалтири мы пользовались их изданиями: V.Jagić, Quattuor evangeliorum Codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus, Berolini 1872, репринт Грац, 1954; V.Jagić, Quatuor evangeliorum versionis palaeoslovenicas codex glagoliticus (тоже под названием Марининское четырехевангелие), Berolini-Sanktpeterburg; ре-
принт Грац 1960; Josef Vajs - Josef Kurz, Evangeliarium As-
semiani, tomus I, фототипное изд. Praha 1929; tomus II ed.
Josef Kurz, Praha 1955; Издание отделения русского языка и
словесности Императорской Академии Наук, Памятники старосла-
вянского языка, т. I, вып. 2-й, Савина книга, труд. В.Щепни-
на, СПб. 1903; Апракос Мстислава Великого, изд. подготовили
Л.П.Жукочная, Л.А.Владимирова, Н.П.Панкратова под ред. Л.П.
Жукочной, Москва 1983; Никола Родий-Гордана Јовановић; Ми-
рослављево Јеванђеље, Бајград 1986; Јосип Врана, Вуканово
Јеванђеље, Београд 1967; Е.Дограмаджиева и Б.Райнов, Баничи-
евангелие, София 1961; Людмила Живкова, Четвероевангелието
на цар Иван Александър, София 1980; Н.В.Коссен, Евангелие
Мохис, София 1986; Н.Мирчев, Хр.Чодор, Енински апостол, БАН,
София 1965, Речник, стр. 227-257; Сергей Северянов, Синай-
ская псалтири, Петербург 1922, репринт Грац 1954. Для осталь-
ных рукописей мы пользовались их фотоснимками.

3 Первоначальную языковую основу старославянского литературного языка представлял говор македонских Славян из окрестностей города Солуни, откуда были родом славянские первоучитали Кирилл и Мефодий (см. напр. V.Oblak, Macedonische Studien, Wien, 1894, 135). Но некоторые исследователи предполагают, что основой послужила группа южномакедонских говоров. Такое предположение высказал уже В.Ягич (ср. V.Jagić, Entstehungsgeschichte der kirchenslavische Sprache, Berlin 1913, 261), а позже Йозеф Куци (ср. Čírkevněslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk slovanstva, Českoslovanské přednášky pro IV mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, Praha 1958, 16) и др.

4 Вангелия Деспотова, Лексика материальной культуры в македонских библейских рукописях, МАНУ, Прилози, X 2-Одделение за лингвистика и литературна наука, Скопје 1985, 69-81.

5 Ernst Windisch, Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter, Berichte über die Verhandlungen der Königlich-sächsischen gesellschaft der Wissenschaften, выпуск 49, Leipzig 1897, 101-126.

- 6 Rudolf Filipović, Jezici i kontakti i jezičko posudjivanje, I uvod - Historijski pregled, Suvremená lingvistika br.4, 28-41.
- 7 Jaroslav Moravec, Slovo a slovenost 3, Praha, 1960.
- 8 Р.А.Будагов, Введение в науку о языке, Москва 1965, гл. I, II, Заемствования в лексике, 119-133.
- 9 Г.Н.Лукомина, Об одной лексико-семантической группе заемствований в русском литературном языке древнейшего периода (названия драгоценных камней), мн. Древнерусский язык, лексикология и словообразование, Москва 1975, 44-55.
- 10 M.Vazmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1957, 88.
- 11 В.Ф.Дубровина, К изучению слов греческого происхождения в сочинениях древнерусских авторов, кн. Памятники русского языка, Вопросы исследования и издания, Москва 1974, 62-104.
- 12 Вангелија Даспилова, Лексичното и семантичното влијание на гръцкият јазик во македонските библииски преписи, сп. Македонски јазик 34 (1983), Скопље, 157-165. Полный обзор грекизмов в македонских евангелиях мы даем в монографии "Лексиката на Добротирското евангелие", сп. Мандринистика 1 (1977), Скопље, 5-96, особенно 50-59.
- 13 Р.М.Цвайлин, Лексике старославянского языка, Москва 1977, 88.
- 14 Н.В.Коссек, Евангелие Кохно, София 1935, 71.
- 15 M.Vazmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. III, Heidelberg 1955, стр. 582.
- 16 Г.Н.Лукомина, Об одной лексико-семантической группе..., 44-52.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИХ СОКРАЩЕНИЙ

Евангелия (Ев):

1. Маринское евангелие - Мар.
2. Зографское евангелие - Зогр
3. Ассеманиево евангелие - Ассем
4. Саввина книга - Сав
5. Остромирово евангелие - Остр
6. Мстиславово евангелие - Мстисл
7. Мирослааово евангелие - Мир
8. Вуканово евангелие - Вук
9. Никольско-евангелие - Ник
10. Добротирово евангелие - Доброму - Публичная библиотека им. "Салтыкова-Щедрина", Ленинград, ф п I 55, 183 л.; Библиотека монастыря "Св. Екатерина" на Синае, №43, 23 л.; Библиотека в Париже, №65, 2 л., нач. 12 века.
11. Добрейшево евангелие - Добрый - Народна библиотека, София, 307 (17), 123 л.; Народна библиотека, Белград.
12. Евангелие попа Иована - Иов - ЮАЗУ III с 1 (Миханович 33), 133 л., 13 век.
13. Радомирово евангелие - Рад - ЮАЗУ III б 24 (Миханович 6), 182 л., 13 век.
14. Стаматово евангелие - Стам - Публичная библиотека им. "Салтыкова Щедрина", Ленинград, Собр. Арх. общ. 338, 22 л., 13 век.
15. Евангелие Григоровича № 9 - Грг 9 - Библиотека В.И. Ленина, Москва, 58 л., 1304-1307 г.
16. Кратовское евангелие - Крат - Народна и универзитетска библиотека "Климент Охридски", Скопье, №с 20, 151 л., 14 век.
17. Четвероевангелие Македонское - Макед - ЮАЗУ III б 7 (Миханович 15), 145 л., кон. 14 - нач. 15 века.
18. Трновско евангелие - Трн.
19. Банишко евангелие - Бан - НБ Кирил и Методий, София, 206, кон. 13 в.
20. Евангелие царя Ивана Александра - ЕЦА - Британский музей, Лондон, 286 л., 1356 г.
21. Евангелие Кохно - Кох - ОГНБ им. Горького, №182, 120 л., 13 в.

Апостолы (Ап):

22. Енинский апостол - Ен
23. Охридский апостол - Охр - Библиотека В.И. Ленина, Москва, Собр. Григоровича 1695, 112 л., 12 век.
24. Слепченский апостол - Слепч - Публичная библиотека им. "Салтыкова-Щедрина", Ленинград, ф п I 101 и 101а, 130 л.; Библиотека АН СССР, Ленинград, Собр. Срезневского №24.4.6. 1 л.; Библиотека В.И. Ленина, Москва, № 1696, 6 л., Народна библиотека, Пловдив 9 л., 12 век.
25. Струмицкий (Македонский) апостол - Струм - Народный музей, Прага, IX, Е 25, 88 л., 13 век.
26. Вранешницкий апостол - Вран - ЮАЗУ III а 48, 26 л., 13 век.

27. Карпинский апостол - Карп - Государственный исторический музей, Собр.Хлудова 28 I 101, 136 л., 14 век.

28. Верковичев апостол - Верк - Публичная библиотека им. "Салтыкова-Щедрина", Ленинград, О п I 46, 99 л.; 14 век.

Псалтири (Псалт):

29. Синайская псалтирь - Син.

30. Псалтирь Погодина - Пог - Публичная библиотека им. "Салтыкова-Щедрина", Ленинград, Погод. 8, 278 л., 12 век.

31. Болонская псалтирь - Бон - Университетская библиотека в Болоне №2499, 264 л., 12 век.


32. Псалтирь Радомира - Рдм - Зографский монастырь на Афоне; Публичная библиотека им. "Салтыкова-Щедрина", Ленинград, О п I 11, 1л., 13 век.

33. Дечанская псалтирь - Дчн - Публичная библиотека им. "Салтыкова-Щедрина", Ленинград, Гильф. 17, 201 л., кон. 13 - нач. 14 века.

Паримейники (Парим):

34. Григоровичев паримейник - Григ - Библиотека В.И.Ленина, Москва, Рум.музей №1685, 12 век.

35. Хлудов (Лобковский) паримейник - Лобк - Государственный исторический музей, Москва, Собр. Хлудова 142, 171 л., 13 век.



Милан ГУРЧИНОВ

СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ВО
КОНТЕКСТОТ НА СВЕТСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН
РАЗВОЈ

Забрзаниот книжевен развој е мошне карактеристична појава за еволуцијата на поновата македонска книжевност (1945 -), особено во втората декада на нејзиниот слобден и континуиран развиток. Во 50-те години од нашиов век таквиот развој е нејзино главно обележје, доживувајќи кулминација во поезијата, а нешто подоцна, зафаќајќи ги и нејзините други книжевни родови и жанрови. Примерот на новата македонска книжевност го потврдува ставот на оние современи теоретичари кои "забрзаниот книжевен развој" го доведуваат во тесна врска со отворањето на една национална литература кон "инонационалниот литературен процес" и со нејзиниот творечки и квалитативен подем.¹

Притоа, треба да го имаме во предвид следнovo: во првите години од својот непречен развој македонската книжевност беше литература со тукушто кодифициран книжевен јазик, без пошироки контакти со светот, без наследството на светското од модерната епоха, без сопствен фонд на мајчиниот јазик од основните дела на светската книжевност, а веќе по 1948 година пред младата книжевна структура се отворија хоризонти за брза апсорпција на светските книжевни искуства, за нивно усвојување во така да се рече "скратен вид", за нивно брзо прилагодување кон сопствениот јазик, сопствената духовна традиција и сопствените современи потреби. Сето тоа придонесе да настапи брз, стреловит развиток пред сè во поезијата. Во прво време по 1945 година беше доминантно влијанието на Рациновата лирика и на социјално тематизираната поезија во духот на доктринарните норми на соц-реализмот. Но епигонскиот однос кон Рацина и кон упростено сфатената фолклоризација започна набргу да отстапува пред сè посилната потреба за радикална обнова на поетскиот израз, за потполна слобода во одбирот на темите и на мотивите, за отворањето кон посовремените струења во југословенскиот и светскиот литературен простор. Овој процес се сопадна, а во не мала мерка беше и усло-

вен, од новата општествена и културна клима што настапа во Југославија по 1948 година. Со отфрлувањето на доктортското естетичко мислење и естетскиот монизам, во македонската книжевност, како и во другите југословенски литератури, се воспостоави естетскиот плурализам. Сето општество и сета култура во тој момент се отвораат за забрзан развој во најразличните домени: економскиот, технолошкиот, политичкиот, книжевниот, уметничкиот. Тоа посебно се однесува до македонската творечка култура која, по долги години непризнавања, дојивува интензивен и сестран подем. Во сферата на книжевниот живот настапува ново раздобје за кое се карактеристични:

- a) засилениот интензитет на книжевната комуникација со другите југословенски книжевни средини, со Европа и со светот и
- b) стремежот кон остварување на синхронитетот на уметничкиот развој, при што на литературата започнува да се гледа пред сè како на автономна естетско-уметничка активност.

I

Веќе во почетокот на 50-те години се забележуваат битни промени во структурата на песната, во нејзината архитектоника и синтакса, во начинот на градењето на нејзината нова метафоричност кои донесоа радикални преобразби на поетскиот јазик, промени кои без проникнувањето на инонационалните поетски дострели и искуства одвај би можеле да бидат остварени. Дотогаш доминантното словенско влијание (во кое улогата на руската книжевност беше најзабележлива) започнува да се заменува со модерното западно-европско книжевно искуство. Кај некои од најдобрите поети од помладата генерација започнува во овој период да се појавува во сè поизразита форма влијанието на надреализмот струење кое порано во македонската поезија немало свои застапници. Тоа најдобро можеме да го согледаме кај Матеја Матевски во неговата книга "Дождови" (1956), една од преломните збирки од ова раздобје во која наоѓаме недвосмислени импулси на надреалистичката поетика и тоа во најуспешните песни од оваа стихозбирка. Еве два примери за радикалниот премин кон модерниот поетски јазик, кон новата поетска синтакса и нарушувањето на класичната интонација и традиционалниот стих кои до тој момент доминираа во македонската поезија:

"Од каде о каде доаѓаш ты позната незaborавна
песно ты дете безнадежно ты наивно
стрело од тревите и птицо на калта
сува и бескрајна врвицо низ дождот
врвишо сребрена игрива камењарко
каде ме водиш"

("Дождови")

Или:

"Некаде, звони. Щибни ме високо и бездно.
Бегајте низ кавезот звучен
глуво и безнадежно.

Некаде звони. Малечок звонам и врискам.
Се е затворено. Опчинет
за звуците сум виснал."

("Звона")

Афинитетот кон надреализмот е мошне забележлив и во поезијата на Влада Урошевиќ. Во неговата збирка стихови "Еден друг град" (1959) светот е сфатен како конгломерат на чуда што се откриваат низ една нагласено лудистичка, често алогична и на физичките закони неподатлива проекција:

"Ефтини чуда
три динари парче
човекојадци и бродоломци
облакодери
исчезнати острови
не давам ни динар
доволно е
да замижам на едно око
да погледнам низ прстите
да дубам на глава
и ќе ви откријам еден свет
што е многу почуден
од се што вие знаете"

("Чуда")

Вклучувањето во светскиот литературен контекст може да се следи речиси едновремено со појавите што ги спомнувме и во рамките на едно друго модерно западно-европско поетско искуство, она што доаѓа од страна на англо-саксонската поезија на 20 век. Првите знаци за ваквите допирни ги забележуваме во раната лирика на Гане Тодоровски, во збирката "Спокоен чекор" (1956), а подоцна и во многу поизразит обем кај Богомил Ѓузел, еден од најдобрите поети на помладата генерација. Неговата тесна комуникација со поетските светови на Т.С. Елиот, У.Б. Јејст и Е. Паунд е недвосмислено видлива во неговите први збирки "Медовина" (1962), "Алхемиска ружа" (1963) и "Мироносници" (1966). Во низ Ѓузел (кој е инаку и првиот препевувач на знаменитата "Пуста земја" од Елиот на македонски јазик) ја засновува својата опорита, "машка" и нелирска поетска дикција, откажувајќи се од мелодиката и интимизмот својствен на поголемиот дел од тогашната македонска поезија и залагајќи се за речевачка предност на епското над лирското, за напуштање на интимизмот наследен од романтизмот и изградувајќи нова речитативна структура на стихот во духот на "поемата-разговор", посебна структурна стиховна форма што ја афирмираа неговите англо-саксонски претходници. Ова струење не е единственото преку кое овој истакнат и култивиран поет ја остварува комуникацијата со поширокиот светски литературен контекст. Неговото општење

со симболијмот (Бодлер, Рембо), како и со поетското наследство на европскиот надреализам остава длабоки траги во неговата горчлива, напати протестна и во сите случаи дискурзивна, антимелодична и дифузно-церебрална поетика.

Во рамките на струењата што го оплодија развојниот пат на современата македонска поезија кон нејзината оригиналност и автохтоност не мала улога одиграа импулсите на так. нар. "мединеранска сфера"² и возвејството кое врз неа го имаше големиот шпански поет Ф.Г. Лорка. Поетскиот ракопис на Лорка е видлив веќе кај М. Матевски во неговата рана фаза, во песните за кои е карактеристична своевидната симбиоза помеѓу надреализмот и локалната боја, но тој е особено присутен кај групата поети од идната генерација кај кои гемеричкото подије и духовната традиција, тесно сврзани со народната песна се појавија како основа на една современа поетска експресија која ги вклучуваше искуствата на новите поетски струења во светот. Таа група поети, заедно со веќе спомнатите, претставуваше водечко крило во современата македонска поезија: Радован Павловски, Петре Андреевски, Јован Котески. Откривањето на Лоркината лирика значеше несомнен поттик за еден подолг временски интервал за современите македонски поети, особено за оние кои успеваа фолклорните теми и пораки да ги изразат со посредство на смелата и често пати надреалистички оркестрираната поетска експресија, остварувајќи притоа мошне оригинални облици на самостојниот јазички и изразен идиом.

Еманципирањето на македонскиот поетски израз од анахронијот и класично-традиционалистичкиот израз и неговото вклучување во еден поширок и универзален поетски контекст може да се следи и кај поетите кои уште во 50-те години дадоа капитално важен придонес во натамошното "ослободување" на поетскиот јазик и неговата неопходна универзализација и врз темите кои превосходно беа национални. Тоа се однесува пред се до Блаже Конески и неговата извонредна збирка "Везилка" од 1955 година, како и Анте Поповски со неговата збирка патриотски стихови "Вардар" од 1958. Во натамошниот развој на двајца истакнати поети може да се согледа нивна несомнена комуникација со обновеното словенско, а пред сè руско поетско струење кое на македонска почва станува одново актуелно со откривањето и препевувањето на руската поетска модерна кај чело со А. Блок, Б. Пастернак, В. Хлебников и др. Близкоста со А. Блок може да се види во еден дел од лириката на Б. Конески кој е и суптилниот препевувач на стиховите на Блок на македонски јазик.

Контактот пак со поезијата на Пастернак е видлив во збирката "Летен дожд" (1967) од Влада Урошевиќ во која е остварен изразито метонимиски проседе во духот на Пастернаковата поетика, а и кај одделни македонски поети од различни генерации. Импулси во духот на Хлебниковското јазичко експериментирање и новаторство во сферата на поетскиот јазик, неговите обиди за архаизација и библиеализација на современиот стих, сè до обидите кои ингениозниот руски поет ги имаше правено во насока на научната категоријална систематизација

се среќаваат во стиховите што Анте Поповски ги пишува во текот на 70-те години, од збирката "Камена" (1972), до поновите поетски книги како "Тајнопис" (1975) и "Љубопис" (1980).

Во временскиот интервал од 1965 година, сè до најново време, кој условно можеме да го означиме како постмодернизам поетската еволуција на македонската современа книжевност навлегува во фаза во која "забрзаниот развој" туби од својот некогашен интензитет, а самата таа се одликува со поголем степен на синхронист по однос на другите југословенски и европски литератури. Сепак и во овој период, макар и не во таков обем, може да се забележи настојувањето за вклучување во една поширока интерлитерарна општост. Во поезијата се забележува едно ново хајдегеровско сфаќање на песната, со предоминантната сртеност кон јазикот. Тој повеќе не се толкува како средство, туку во него се гледа суштински простор "во кој поезијата го наоѓа своето потекло и стасува до својата цел". Ова ново сфаќање, широко распространето во европската поезија во 60-те години, кое, впрочем како и надреалистичките импулси дојде со посредство на другите југословенски книжевни средини и во современата македонска поезија, најде свое плодно тло кај поетите од младата генерација: Михаил Реницов, Чедо Јакомовски, Атанас Вангелов. За разлика од претходните поети, тие ја укинаа теоријата врска со генеричкото тло и фолклорот, ја обновија метричката организација на класичниот стих и го зајакнаа аудитивниот квалитет на стихот, нагласувајќи ја метонимиичноста на песната. Овој процес очигледно прогресираше со текот на времето, достигнувајќи врв и натамошна разработка кај најновата поетска генерација преку импулсите што на поширок светски план доаѓаат од лингвистичката револуција и нејзиното експланзивно барање за превреднувањето на светот. Сомневање во сликовторноста на поезијата, одбегнување на поранешната метафоризација, стремеж за остварување на неутрален, "објектален", дискурзивен поетски јазик, поврзување со науката и нејзините можности за фасцинација - основни се обележја на новото струење во современата македонска поезија на кое во моментот му припаѓаат не мал број нејзини мошне млади претставници.

II

Процесот на "забрзаниот развој" и сè поширокото вклучување во светскиот литературен процес беа карактеристични не само за поезијата. Аналогни појави забележуваме и во рамките на белетристичкиот развој уште во 50-те години преку структурните и стилските иновации што ги внесуваат во своите дела Владо Малески и Славко Јаневски - втемелувачите на современата македонска проза, како и Димитар Солов и Благоја Иванова, писатели-прозаисти од помладата генерација. Стремеж кон фрагментаризација и лапидарниот јазичен исказ се мошне карактеристични за иновациите што во духот на повоената европска проза ги остварува Владо Малески во својот прв роман "Она што беше небо" (1958), додека Славко Јаневски веќе во средината на оваа деценија остварува

обрасци на декомпозицијата на стварноста низ богатите текови на свеста во романите "Две Марии" (1956) и "Месечар" (1957). Неговата близост со современото светско романсиерско искуство ќе дојде уште повеќе до израз во големиот роман со тема од НОБ - "И бол и бес" (1964) во кој проличува сходство и совпаѓање со прозниот израз на американскиот романсиер Вилјем Фокнер. Белетристичкото искуство на европската модерна од почетокот на 20 век (М. Пруст, В. Вулф) ќе најде свој одраз во раната проза на Благоја Иванова "Седум умирања" (1956), а дефабулизацijата и ригидната дијалошка форма на Е. Хемингвеј ќе најде широк одлгас кај Димитар Солев во двете прозни книги на Димитар Солев, збирката раскази "Окопниoti снегови" (1956) и подолгата проза "Под усвitenost" (1957). Оспособувањето на македонскиот белетристички израз за современа творечка литерарана транспонираност е во најголема мерка резултат на остварувањата на спомнативе четворица автори помеѓу кои најбогата матамошна еволуција имаше Славко Јаневски. Неговите најнови романсиерски дела, а пред сè трилогијата "Миракули на грозомората" (1984) означува врв на романсиерското искуство во македонската проза и со својата монументална форма бездруго се вклопува во актуелните тенденции во светската проза посебно оние кои доаѓаат од хиспано-американската литература (Маркес, Карпантје, Сабато).

Всреде прозаистите од помладата генерација посебно внимание привлекува во овој поглед прозното творештво на Живко Чинго, писател кој во своите новелистички книги "Пасквелија" (1962) и "Нова Пасквелија" (1964) богато ја користи фикцијата и фантазијата произлезени од народните умотворби и преданија, доведувајќи ги во најтесна врска со актуелните социјални и историски збиднувања. Се чини дека прозниот опус на овој мошне автохтонен раскажувач повеќекратно ја потврдува тезата на Е. Мелетински според која митологизмот е појава широко присутна и во современата епоха и дека зазема посебно место во литературите со ретардиран историски развој, при што архаичната фолклорна традиција се појавува паралелно со модерното книжевно искуство. Во прво време прозата на Чинго беше доведувана во врска со Борис Пильјак и Исаак Бабель, истакнатите руски автори кои на сличен начин зборуваат за втемеленоста на револуцијата во исконските вротоци на народот. Но, подоцна, ваквите паралели беа напуштени, бидејќи матамошниот развој на овој автор ги надмина ваквите компаративни рамки. Митологизирање на секојдневието, користењето на раблеовско-карневалска хиперболична поетика, со смелото користење на временските планови, што ги наобаме цврсто вткаени во романот на Ж. Чинго "Големата вода" (1970) покажуваат дека делото на овој ингениозен раскажувач, иако мошне оригинално и независно од директните влијанија, се вклопува во она силно современо струење на "магичниот реализам" кое особено кај писателите од так. нар. "трет свет" наоѓа свои маркантни креатори и претставници. И со овој дел од своето творештво Чинго покажува дека "митологизмот не само што го организира прикажувањето, туку и се јавува како средство за метафоричко опишување на ситуациите во современото општество".

III

Наведениве примери, се надевам, можат да укажат дека во развојот на современата македонска литература во посредниве децении можат да се забележат бројни тангенти преку кои одделните појави во неа остваруваат тесен контакт и коинцидираат со струевјата и феномените на современиот светски литературен развиток. Се разбира, секој еден од наведениве примери бара далеку поширока експликација и објаснувања, отколку што тоа беше можно да се даде на вака ограничениот простор. Посебно внимание, притоа, ќе треба да му се посвети на посредништвото кое игра голема улога при вклучувањето на помалите национални литератури во меѓународниот литературен контекст што е бездруго мошне карактеристично за развитокот на современата македонска книжевност која по 1945 година се развиваше во најтесен контакт со останатите југословенски книжевни средини.

Уверен сум, на крајот, дека таквите истражувања во својот исход ќе го потврдат гледиштето на современата компаративна наука според кое - пресудни во ваквите случаи секогаш биле дејствата на инонационалните појави во новите трансформирани видови кои претставуваат автохтона креација остварена во индивидуалната лабораторија на авторот во со-гласност со законите на неговиот јазик и со импулсите на неговата сопствена духовна и книжевна традиција.

ФУСНОТИ

- 1 "Интересот на една или друга литература за иконационалниот литературен процес, пишува Диониз Ѓуришин, во квалитативна смисла е значително посилен во периодот на нејзиниот подзасилен развој, во моментот на "творечката напретнатост" на силите", во моментот на барањето на уметничките откритија и, обратно, тој интерес забележливо ослабнува кога во националниот литературен процес се појавуваат знаци на стагнација".
(Диониз Ѓуришин, Теория сравнительного изучения литературы, Москва, 1979, стр. 226).
- 2 За ова види: Blaže Koneski, Makedonska poezija u mediteranskoj sferi, во книгите "Eseji", Izabrana dela, Sarajevo, 1982.

Сливера ЈАШАР-НАСТЕВА

ИНТЕГРАЦИЈА НА ТУРСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ПАТРОНИМИСКИ СИСТЕМ

1. Патронимскиот систем како и другите ономастички системи е дел на јазичниот корпус во кој мошне релјефно се рефлектираат историско-политичките, општествено-економските и културните прилики и услови во кои тој се создавал и развивал. При ова, патронимиците и презимињата воопшто, од областите населени со етнички и конфесионални хетерогено население, кое се диференцира и на лингвистички план, претставуваат посебен интерес и за проучување на јазичните контакти и разни видови интерференција и тоа не само во рамките на даденото јазично и национално подрачје, туку и пошироко на теориски план. Нема сомнение дека анализата на меѓујазичните контакти и на јазичната конвергенција и во Македонија нуди мошне интересни примери на разни видови вкрстувања и мешава на домашни и аглогојски елементи. И дијахрониските и синхрониските испитувања на македонскиот ономастички систем јасно зборуваат за релативно големото присуство на туѓи елементи меѓу кои, по својот квантитет, се изделуваат тие од турско потекло.

Во денешниот македонски патронимски систем, впрочем, како и во системите на соседното балканско, словенско и несловенско, население мошне убаво се одразуваат и постаратите фази на одделните меѓујазични контакти и појави. Познато е дека по доаѓањето на Балканскиот полуостров, наследениот богат словенски антропонимски систем набргу почнува да се менува и проширува. Врз балканскиот супстратен предхристијански слој се надоврзуваат другите алоглотски антропонимски слоеви кои индиректно можеле да повлијаат врз антропонимијата на албанското и ароманското население со кое словенските племиња доаѓале во директни контакти. Како одраз, пак, на подоцнежното и едно од најинтезивните влијанија може да се третира слојот што се должи на ширењето на христијанството и тоа со посредство на грчката црква и грчкиот јазик. Тоа е

и период во кој во голема мера се изместуваат постарите народни имиња и се воведуваат нови, главно календарски христијански имиња. Од хроноложки аспект, следниот адстратен слој го сочинуваат елементите што се инфилтрирале од турскиот и со посредство на турскиот јазик.

2. Како што е познато, турските елементи во македонскиот јазик, како и во другите балкански јазици, одамна го привлекуваат вниманието на домашните и странските научници. Нивното проучување е актуелно, меѓутоа, и денес за што сведочат поголем број прилози, студии и одделни монографии што се појавуваат како во научните средини на балканските народи така и надвор од балканските меридијани. Но, за разлика од честото и деталното проучување на турските заемки од апелативната лексика во вocabуларите на балканските јазици, турцизмите во ономастичната лексика, иако нудат извонредно богат и значаен материјал, сè уште не се проучуваат, според наше мислење, во доволна мера. За одбележување е, секако, фактот дека турските елементи, освен во топонимијата, сронимијата и хидронимијата на Балканот, се присутни и денес, иако во значително помала мера отколку во минатото, уште во патронимиските системи на: албанското, ароманското, бугарското, грчкото и романското население како и кај одделните народи и народности што живеат во рамките на СФР Југославија. Идаку, како што е познато, турската и муслиманската антропонимија и патронимија, кои се од етимолошка гледна точка од арапско, персиско и османско-туриско (делумно и од хебрејско и друго) потекло, се јавуваат на Балканот со доаѓањето на Османлиите и се распространуваат во продолжение од пет века по разни патишта и начини.

Токму поради ова, проучувањето на турските елементи во рамките на презимијата открива драгоценни податоци и за хронологијата на одделни патронимици, за нивната географска распространетост и содавањето на одделни хибридни и други типови на презимиња. Истовремено, тие претставуваат интерес и од семантично-стилистичка страна, а секако и од етимолошка гледна точка, макар што во најголем број случаи, утврдувањето на етимонот не претставува некои поголеми проблеми. За дијахронист ономастичар турцизмите преставуваат интерес и во однос на изучувањето на појавата, развојот и зачувувањето на категоријата презиме во Македонија. Ова затоа што се работи за процеси што се одвиваат паралелно со пенетрацијата и интеграцијата на турските елементи во македонскиот патронимски систем. Од не помало значење и интерес се и прашањата што се во врска со структурирањето и функционирањето на турските елементи во одделните антропонимиски формули и деривацијски постапки.

3. Во нашето соопштение од оваа моята комплексна и, секако, мошне интересна проблематика го изделуваме прашањето за интеграцијата на турските елементи во македонскиот патронимски систем, при што подетално се задржуваат на прашањето за прекарите, од повеќе причини. Пред сè, поради нивната квантивативна застапеност во структурата на македонскиот антропонимски систем. Тие се, според нашите согледувања, значително побројни и поразнообразни од прекарите од домашно и друго потекло. Тие имаат истовремено и мошне активна улога во структурирањето на стотици македонски презимиња со оглед

на тоа дека послужиле како основа за нивно изведување. Тие се интересни и од хронолошки и од функционален аспект бидејќи се јавуваат како прва, втора и трета детерминација. Тие најчесто доаѓаат по лично име, односно, им претходат на презимињата со чијашто функција се употребувале еден пополг период. Во поново време, во текот на Народноослободителната борба, често се употребувале и како илегални имиња.

Под патронимиски систем ги опфаќаме сите презимиња, пред сè, оние што се изведени од татковото или мајчиното име (патронимици и метронимици), а потоа и оние што се деривирани од разни видови прекари, кои содржеле дополнителни информации (за професијата, потеклото, физичките и моралните особености и реч други содржини).

Предмет на нашата анализа се исклучиво презимињата на македонското (неисламизирано) население. Ова со оглед на тоа што исламизираното и муслуманското население во Македонија, како и во другите делови на Балканот и светот, има со-сем различен систем на лични имиња и презимиња. Оваа диференцијација е секако нужна и затоа што турските и муслуманските елементи во антропонимиските системи на етнички хетерогеното население во СР Македонија се разновидни и се должат на различни фактори. Овие алоглотски елементи би можеле, инаку, да се опфатат во две групи. Во првата би дошле презимињата што се изведени од турските лексички заемки (апелатив —> прекар —>презиме) што се резултат на интезивните и продолжителните контакти на ниво на македонските и турските народни говори, а во втората група би ги вклучиле оние презимиња што се изведени од антропонимиските заемки (лично име —>прекар —>презиме), што се резултат на процесите на исламизацијата и контактите на духовен и религиозен план. Елементите од првата група се скрекаваат кај македонското (неисламизирано) население, додека елементите од втората група се карактеристични за еден дел од македонското население, познато најчесто под името Торбеши, а во поново време под името македонски Муслумани. Ваквите елементи се редовни и кај албанското муслуманско население (сосем ретко кај христијанското), како и кај најголемиот дел на Роми (Цигани) кои се, исто така, муслумани. Инаку, на анализираниот материјал му приоѓаме главно од гледна точка на структурата и етимологијата на презимињата.

Како турски елементи (турцизми) во кои ги вбројуваме и тие од арапско и персиско потекло, ги третираме:

- 1) заемките од турската антропонимска лексика, 2) заемките од турската апелативна лексика и 3) позајмените турски морфолошки елементи. Меѓу овие алоглотски елементи, по својата извонредно голема застапеност, се изделуваат заемките од апелативната лексика, од каде потекнува и најголемиот број прекари кои долго функционирале како втора детерминација, односно како вид презимиња. Во втората фаза тие се инкорпорирале, преку процесите на суфиксацијата предимно, во основата на македонските хибридни презимиња,

Целга на нашето соопштение е, пред сè, да го привлече вниманието на ономастичарите и социолингвистите врз разновидните резултати на меѓујазичните контакти и влијанието на турскиот јазик и турската средина. При ова ќе се потрудиме да укажеме и да ги опишеме разните видови на македонските хибридни презимиња како би можеле полесно да се согледаат и степенот и начинот на интеграцијата на турцизмите во македонскиот патронимски систем.

4. Едно од важните прашањето за проучувањето е секако прашањето на изворите. Во врска со ова би можноло да се рече дека за изучувањето на македонскиот систем на презимињата (и личните имиња) постой, релативно, прилично голем број на архивска и друга графа. Како што е познато, за постариот период (XV-XVIII век) од непроценлива вредност се богатите опширни турски дефтери, кадиските регистри и протоколи (сийици) и други турски документи. Скоро чекор по чекор во нив може да се следат промените во употребата и фреквенцијата на одделни лични имиња и хипокористички како и развитокот на презимето во разните делови на македонското јазично подрачје. Од не помал интерес и значење се и деталните манастирски потменници, чијашто антропонимска материја, на пример, убаво ја искористил и А.М. Селишчеев во своите македонистички студии, пред сè во Македонски кодики XVI-XVIII веков.¹ Помалубројни, но не и помалу илустративни се и разните списоци на претплатници на одделни книги што се објавувале во текот на минатиот век. Тука е и антропонимскиот материјал што е содран во македонското народно творештво, пред сè во народната поезија, материјал на кој во нашата средина, според нас, не е обратено внимание. Како илustrација на материјалот што го нуди јазикот на македонската народна поезија ги приведуваме следниве неколку примери на двојчленско именување во кое како втора детерминација доаѓаат разни турцизми:

- 1) Пројчо арамија (Ш. 1, 86), Јанко демирџија (Ш. 1, 86),
Бошко кавалица и Ѓуро гајдарџија (ш. 1, 91),
Корун кесеција (М. 282), Јован гемиција (М. 459),
Митар делија (В. 107), Јован казнатар (В. 280);
- 2) Ашик Димитри (Ц. 1, 161), Ашик Митреица (М. 93),
Дели Димо (ш. 2, 82), Гузел Ангелина (—),
Есмар Арса (Ш. 3, 232), Кара Димо (В. 175)³
Леван Пејо (М. 288), Назли Јана (М. 404).⁵

Во горните и сличните примери каде што турскиот елемент доаѓа како втора детерминација (в. под бр. 1) или како украсен епитет (в. под бр. 2), турските елементи имаат и детерминативна и диференцијална функција. Истовремено треба да се одбележи дека најголемиот број од овие детерминацији се среќава и во низа денешни презимиња.

Кога станува збор за изворите што можат да се користат за проучувањето на македонскиот антропонимски систем треба да се земе во обзир и прилично обемниот материјал што го запишал Марко Цепенков. Меѓу неколку десетици општопознати и о掣итораспространети прекари-презимиња од турско потекло се наоѓаат и такви кои денес не се среќаваат воопшто или сосема ретко. Задржувајќи се токму на овие поради низниот ефемерен карактер, ги изделуваме следниве неколку примери:

Коне Дурдабак, Јоан Зерде, Трајче Каракирез,
Ристо Карагаур, Тасе Кријалан, Анѓеле Мазгал,
Горче Теккубур, Мише Кулумо, Диме Устаним,
Цветко Шереметко, Моне Шерето.⁵

Како извори можат да послужат и многубројните етнографски, географски и историски материјали и студии во кои е зарегистриран и сочуван прилично голем број македонски презимиња. Овде е секако важно да се додаде дека во нашата средина постојано се наголемува и бројот на ономастичари, историчари, етнолози и други, кои на прашањата што се во врска со македонскиот антропонимски систем им припаѓаат од различни аспекти.⁶ Во овој случај би ги споменале само имињата на В. Русик⁷, Т. Стаматоски⁸ и В. Марков⁹ кои им припаѓаат на постарата генерација научници што се занимаваат со оваа проблематика¹⁰.

5. Меѓу поглавните особености на турските елементи во македонскиот антропонимски систем овде ги изделуваме следниве неколку. Од хронолошки аспект турцизмите се најмлад антропонимски адстратен слој (исклучок претставуваат помолните лични имиња и хипокористици од алоглотов потекло, што се инфильтрираат во најново време). Ошто земено турските елементи претставуваат и слој кој извонредно лесно се вклопил во сите македонски антропонимски формули и модели. За ова, секако, бил од пресудна улога и фактот што тие претходно биле наполно адаптирани во колоквијалниот јазик кон нормите на македонскиот прозодиски, гласовен и морфо-синтаксички систем.

Со оглед на тоа дека се јавуваат, како и лексичките заемки, на целото македонско јазично подрачје, тие се одликуваат и со широка географска распространетост. Од квантитативна гледна точка пак, можеме да констатираме дека се среќаваат во релативно мошне висок процент. При ова, посебно е важно да се одбележи и тоа дека се јавуваат и со голема фреквенција во употребата. За ова, недвосмислено, зборуваат и редица современи презимиња што се изведени со помош на разни наставки од ист турски прекар. За илустрација је неколку примери:

абраш: Абрашев (Т. Велес, Кавадарци, Битола, Штип, Струмица), Абрашевски (Т. Велес, Прилеп, Битола), Абрашов (Штип) Абрашоски (Прилеп);
баччанија: Баччаници (Ј)овски (Демирхисарско), Баччанички (Скопје), Баччаровски (Скопје), Бахчаванов (Скопје), Бахчевански (Скопје), Бахчеваниев (Скопје), Баштованов (Скопје, Кавадарци), Баштовамски (Скопје, Гостивар), Беччаниев (Охрид).

6. Кога се зборува за турцизмите во македонскиот патронимски систем, пожелно би било да се потсетиме и на фактот дека за време на османската доминација не се барало заменување на личните и родовските имиња. Тolerантниот однос во оваа смисла е карактеристичен за целиот период на турското владеење и тоа еднаков кон сите балкански народи. Поинаков е, секако, случајот со исламизацијата која подразбирала и претпоставување на турски, односно, на исламски лични имиња. Ова потсетување, во голема мера, може да го објасни и скоро потполнето отсуство на турски лични имиња кои можеле да влезат и во основата на презимињата.

Во врска со ова наше мислење, би можеле да констатираме, како исклучок, ретка употреба на неколку профилактични машки лични имиња. Меѓу овие се вклучуваат: Арслан "Лав", Демир "Железен" и Курт "Волк". За разлика од ова, нешто е почеста употребата на неколку женски лични имиња и тоа такви што означуваат и асоцираат некои убави чувства, поими и особености какви би требало да ги красат носителите на тие имиња. Од овој вид на "пожелателни" (Wunschnamen) кои се позајмени или так образувани со турски средства, но според домашни модели, се наоѓаат и следниве неколку: Алтана, Билбила, Везира, Дилбера, Кумрија, Севда (во јазикот на народната поезија и Севдалина), Селивија, Султана, Шайна (во јазикот на народната поезија). Овде би додале дека овие женски лични имиња не потсетуваат по нивната мотивација, но не и по зборообразувањето, на мошне стариот и.е. тип на "име-реченица" (сп. Дабижив "да биде жив" и сл.)

6.1. Исклучок претставуваат и неколку презимиња како, на пример Муратовци/Муратовски (Галичник) каде се работи најчесто за семејства кои се вратиле во христијанството а ги задржале старите родовски презимиња што ги добиле во текот на исламизацијата. Меѓу другите исклучоци можат да се вбројат и оние случај кога турското или муслиманското име, од кое подоцна е изведено презимето, е преземено со купување на земја од турски сопственици или кога подолго се работело како чифтија кај исти турски господари.

6.2. Овде би укажале на една ретка појава, забележана и денес во некои краишта на Полог каде, не ретко, паралелно со македонското лично име се употребува и турско, односно муслиманско и тоа во чисто македонски семејства. Таков би бил случајот, на пример, во с. Братница (Тетовско) каде дури и жените се викаат по тоа вторично име на мажот (сп. Муратица). Макар што ваквата употреба потсетува, во извесна смисла, на многу честите случаи на употреба на двоимени лични имиња од кое единствено е народно, а другото светечко, појава што во Хрватска, на пример, датира од 19. век, со што несомнено се задоволува и желбата да се има свое, народно лично име и име на светец-заштитник¹¹, сметаме дека се нужни дополнителни социолингвистички проучувања на оваа појава во Полог. Ова посебно затоа што се работи за плурилингвно и мултинационално подрачје денес, како и во минатото, каде што второто име (од турско потекло) иако не е санктормен ниту профилактично, би можело да се објасни на повеќе начини.

6.3. Од друга страна пак, паѓа во очи релативно честата употреба на турски лични имиња со функција на прекари. Во народното творештво, на пример, некои јунаци се познати дури само под турско име (Инче војвода, Чавдар војвода). Од поновиот период е познат илинденецот Крсте Гермов-Шакир, а од периодот меѓу двете светски војни Цветко Узуновски-Абаз. За време на Народноослободителната борба, како што е познато, била редовна употребата на илегални имиња (со функција на псевдоними, односно криптоними) од познати, конспиритивни причини. Меѓутоа, помалку е познато дека меѓу нив се наоѓа прилично голем број од турско потекло. Тие се најчесто изведени од: 1) турски лични имиња и хипокористици и 2) од прекари од турско потекло. Сп.:

Амзо (Александар Стојановски), Бајрам (Киро Бајрамовски), Мурат (Стражил Гибов), Мустафа (Берберовски Андон), Речко (Ванчо Станчевски), Сефедин (Стево Димитровски), Тефико (Стево Трајковски), Чемо (Цана Слиркоски)

Тука се и неколку илегални имиња на жени-борци:
Фатима (Цена Димитрова), Чема (Добра Трајкоска) и
Чинорозот (Цана Станковска)¹².

7. За разлика од сосема ограничната употреба на турски лични имиња како основа за деривација на презимиња, застапеноста на турските прекари, како што веќе констатираавме, е воинче честа. Прекарите од турско потекло, како впрочем прекарите воопшто, давале дополнителни информации за лицето на кое се однесувале. Вообичаениот модел на деноминација била антропонимиска формула составена од лично име (домашно) + детерминатив (турски). Овде ги предвидууваме следниве неколку примери што ги запишал Џеленков:

Ангеле Чаушо, Божин Самарција, Илија Драгоман,
Ило Гавас, Јоан Карапанија, Јовче Карпус, Јовче Чутук, Коне Узун, Најдо Топуз, Spiro Пелизан,
Тале Азмано, Трајче Келеш, Трајче Кепе (во Прилеп)
и: Алексо Суручија, Ангел Кел, Димитри Карагозо,
Јованче Карамано и Коце Јоката (во Штип).¹³

Веќе споменаваме дека во текот на НОБ, илегалните имиња-псевдоними се црпеле и од фондот на прекари од турско потекло. Доколку за некои други прекари можеме да претпоставиме дека биле давани и од турското население со кое се доабало во честата интеркомуникација, за конспиративните имиња изведени од турските лични имиња (в.т.б.) и за следниве, изведенни од прекарите, можеме со сигурност да претположиме дека се даваки од македонските говорни субјекти. Сп.:

Анција (Коле Павловски), Бакалот (Горги Горѓиев),
Балкан (Иван Козаров), Бенката (Менде Лазаровски),
Барбер (Вангел Тодоровски), Биринчи (Владе
 Бопличанец), Гајдата (Воре Ацевски), Јавашот
 (Димче Митревски), Јасмин (Мито Хари-Василев)
Јашмак (Коста Јашмаков), Камбурот (Којо Поповски),
Качакот (Димче Петровски), Мердан (Тодор Чиповски),
Косо (Томе Димитровски), Чайрчанец (Цветан
 Лимов), Чахмак (Spiro Наставски), Челик (Петар
 Бакалов), Чуруко (Трајан Филиповски)¹⁴.

8. На морфолошко-сintаксички план, турските елемекти (основи и суфикс), преку различни зборообразувачки проследи и средства, се вклучиле наполно во шемите на македонскиот морфолошки систем (род, број, членување, деривација, зборообразување), а исто така и во разните модели на системот на македониските презимиња.

8.1. Во рамките на деривацијата, по својата бројност особено во минатото, се изделуваат презимиња изведени со помош на посесивните патронимиски наставки -ев и -ов. Озие наставки се, инаку, посебно карактеристични за некои региони на Јужна и Источна Македонија, како и за некои други делови на нашата земја (Далмација, Војводина), а и за Бугарија. Нивната

продуктивност во другите делови од македонското јазично подрачје била значително поголема во минатото, појава што се објаснува со влијанието на Егзархијата и честите контакти на одделни наши повидни луѓе, културни работници и побогати претставници на граѓанскиот општествен слој, кај кои, презимето значително порако се јавува и заацврствува. Станува збор за хибридни презимиња, изведени од турски основи-заемки и споменатите домашни наставки. Сп.:

Азмаков, Азманов, Ајгиров, Алабаков, Амбарков,
Баждаков, Бакрачев, Барбутов, Бардаков, Беделов,
Билмезов, Гавазов, Зумбулов, Јолдашев и низа други.

Најкареектистичната македонска патронимиска наставка денес е -ски, која често се комбинира со повеќе други наставки како што може да се види и од следниве неколку примери:

Ајдарски, Алаѓозовски, Бајрактаревски, Бакалски,
Бардаковски, Бего(в)ски, Везировски, Гавазовски,
Докузовски, Дубарински, Замановски, Зорбовски,
Јарамазовски, Јолбашовски, Кавтановски, Кадиевски,
Кајмаковски, Калпаковски, Касаповски, Катмеровски
 и сл.

8.2. Кога се зборува за комбинација и контаминација на наставки во рамките на прашањето за интеграција на турски-те елементи, нужно е да се изделат посебно оние бројни македонски презимиња што се изведени од турски именки на -чи/-чи (тур. -çı, -ci, -ci, -cü / -çi, -ci, -cü) што означуваат *помпа agentis*. Овие турцизми се комбинират најчесто со следниве македонски наставки (и адаптираната наставка -ја (тур. -ıa / -ıa) од грчко потекло преку која е адаптиран најголемиот број турски именки на вокал):

-чи/-чи + Ø : Абаци, Војаци, Дервенци, Чекреци,
-чи/-чи + ја: Самарџија, Сачија, Туфекџија, Хација,
-чи/-чи + ев: Абациев, Ачиев, Бозациев, Мустафчиев,
-чи/-чи + скиси: Бунарчишки, Кафеџишки, Папукчишки,
-чи/-чи + -ев/-ев + скиси: Албациевски, Ачиевски,
Калајџиевски и редица други.

Суфиксот -чи/-чи, кој некогаш бил мошне продуктивен и кој денес се употребува само во ретки случаи за изведување именки предимно со извесна појоративна конотација (сп. тезгаџија "човек што трча по хонорари" и филмација "лов филмски режисер или сценарист"), е употребен само во неколку случаи за изведување презимиња од домашни основи од типот на: Големински/Голенџински, Масларџиевски.

8.2.1: Меѓу големиот број деривациони македонски суфиксии, во минатото бил интегриран и мошне продуктивниот суфикс -ли од турско потекло (тур. -lı, -lu, -li, -lu). Со овој позајмен суфикс се изведувале презимиња од ојконими или топоними во основата и означувале место на раѓањето, на живеењето, на работа или пак, припадници на народности, етнички групи и слично. На семантички план овој турски суфикс одговара на домашните: -ец, -анец, -анин, -чанец, а неговата мошне честа употреба би можела да се објасни со повеќе фактори, меѓу кои секако и потребата не само да се идентифицираат туку и да се диференцираат (по своето потекло, место на живеењето и слично) луѓето што од разни причини, главно економски

го менувале своето живеалиште и секако затоа што таква била праксата во одредени општествени слоеви од балканската средина, пред сè во турската. Оваа турска наставка секако била, од семантичко-стилистичка гледна точка, поекспресивна и за луgeto од соседните алоглотски средини со кои се контактирало ширум царството. Како и претходниот суфикс од турско потекло (-чи/-чи) и овој се јавува во следниве комбинации:

- лит \emptyset : Карадакли, Сарајли,
- лит-ја: Варошија, Крушовалија, Патишкалија,
Росоклија,
- лит-ев: Варналиев, Деб(а)рлиев, Грамослиев,
Станболиев,
- лит-ски: Пенушлиски, Сарајлиски, Станболиски,
- лит-ев/-ов: Варошиоски, Маткалиевски, Кошева-
лиоски.

8.2.2. Во македонската антропонимија, за разлика од бугарската и грчката, на пример, турската заемка оглу/олу (\angle тур. дијал. օզىل и лит. օզուլ "син"), која е денес сочувана во неколку презимиња од типот на Папазоглу (сп. кај ароманското население од Крушево Кашаволу и сл.), според наше мислење значително по-ретко се скреќавала.

8.3. Освен елементи што преку суфиксацијата се интегрирале во структурата на македонските презимиња, се скреќаваат и такви елементи од турско потекло, што се јавуваат како прва компонента во македонските сложени презимиња. Во нив првата компонента е редовно турска придавка (или именка со функција на придавка) која ја определува втората компонента од домашно потекло, која може да биде, практично, секое лично име, хипокористик, прекар или презиме. За ваквите хибриидни образувања послужиле најчесто следниве турцизми: (х)аци, дели, кара, кел, кор, чакар. Сп.:

<u>(х)аци-</u>	:	Ациарсов, Ациандонов, Ациленов, Ацикојчев, Ацикостов, Ацидимитрески, Хацивасилев, Хацигеоргиев, Хацидимов, како и Хаци-Велков, Хаци-Илиевски, Хаци-Митков, Хаци-Ристов, Хаци-Скерлев;
<u>дели-</u>	:	Делидинков, Делигорѓев, Деликиров, Делиманов, Делипетров, Делицаков;
<u>кара-</u>	:	Каравасилев, Карагорѓев, Карагошев, Караванов, Каражанов, Каракирев, Караколев, Каракостов;
<u>кел/кел-</u>	:	Келкоцев, Келмешев, Келтанов,
<u>чакар-</u>	:	Чакардеков, Чакарјаневски, Чакарпалов. 15

8.4. Кога станува збор за интеграцијата на турските елементи во македонскиот патронимски систем, треба секако да се одбележи и фактот дека не е мал ниту бројот на оние турцизми што успеале да се интегрираат, а притоа наполно да го задржат својот основен, недеривиран облик. Овде мислим на презимиња какви што се и следниве неколку:

Абраш, Бајрактар, Бакал, Балабан, Беќар, Гузел,
Зерде, Јашмак, Карабатак, (сп. и кај Ароманите

од Битола), Карагуле, Караман, Караджа, Коцоман, Пијаде, Пирозе, Табак, Филдиш, Фукара, Хаци, Чавадар, Чолак, Чучук, Цамбаз,

од кои поголемиот дел се среќава и во другите делови од нашата земја. Нема сомнение дека интеграцијата на овој вид презимиња била во голема мера олесната и со присуството на категоријата македонски бессуфиксни презимиња од типот на: Дрндар, Ковач, Коробар, Мире, Нестор, Ноштал, Прличе, Протубер, Филип(че) и други, што се јавуваат во Западна Македонија, особено често во Охрид. Во поново време, сè помалку се задржуваат презимињата од овој тип и тоа од повеќе причини (меѓу другото и поради означување на женски лица од даденото семејство).

9. На семантичко-стилистички план се забележува дека најчесто се среќаваат презимиња, со турски елемент во основата, кои означуваат некоја професија, занимање, звање, титула. Покрај оние изведени од турските заемки на -чи/-чи, овде би ги цитирале следниве неколку примери:

Агов, Ајанов, Бајрактаров, Бегов, Гавазовски, Калаузаров, Марангозов, Пазвановски, Пеливано(в)-ски, Самсаров, Сарачев, Сеизов, Сердаров, Терзиев-ски, Терцуманов, Туцаров-ски, Чилибиев.

9.1. Не е мал ниту бројот на оние македонски презимиња што се деривирани од турски прекари што означуваат некоја физичка особеност или морална и карактерна одлика. Меѓу овие се наоѓаат и следниве:

Абраш-, Алтипармак-, Балабан-, Билмез-, Бујукли-, Дишли-, Дубараци-, Гузел-, Кавгаци-, Камбур-, Караман-, Катмер-, Келепур-, Кескин-, Карагоз-, Каракаш-, Меракли-, Мегем-, Мукает-, Пишман-, Серсем-, Тамакар-, Тембел-, Токмак-, Топуз-, Келеш-, Узун-, Чакар-, Кор-, Чапкун-, Чурук-, Чучук-, Шишман- и низа други.

9.2. Помалубројни се оние презимиња што се изведени од етнички ознаки (и облици) од турско потекло, ова секако поради екстралингвистички фактори. Сп.:

Арнаудов/Арнаутов, Бошнаков/Бошњачки,
Ингилизов/Инџилизов, Јуруков, Мацирев,
Татаровски/Татарски, Черкезов, Чергарски.

Не задржувајќи се на другите семантички групи, би можеле слободно да констатираме дека турски елементи се наоѓаат во апсолутно сите класификациони групи што ги понудиле, на пример, Т. Маретик, А. Шупук и други ономастичари.

9.3. Кога се разгледуваат хибридните презимиња од семантичко-стилистичката гледна точка, на мислење сме дека можеме да укажеме и на фактот дека убедливо поголем дел прекари, од кои настанале бројни презимиња, се прекари што означуваат убави особености. Нема да згрешиме ако кажеме дека ова зборува и за предимно убавите и присните меѓусебни контакти, бидејќи прекарот го дава средината во која се живее, за разлика од личното име што го избираат родителите. Од друга страна, мошне големата употреба на прекари од турско потекло, може да зборува и за односот и реагирањето на македонското население кон турските елементи и турскиот јазик, кој секако не се идентифицувал со властта и политичката ситуација. Проучувањето на јазичната

материја од повеќе различни аспекти би можела, според наше мислење, да фрли и друга светлина врз општествените и меѓусебните односи и однесувања во балканската средина каде што со векови се вкрстувале повеќе култури и цивилизации.

9.4. Во текот на обработката на материјалот се издели меѓу другото, и една група на презимиња кои, условно, би можеле да ги третираме како синонимни паралели од алоглотско потекло. Тоа се примери од следниве парови и синоними:

Араповци-Црновци, Гузеловци-Убаковци,

Мукаетовци-Чесновци, Узуновци-Долговци,

Чорбевци/Чорбацивци-Газдевци, Домаќиновци и сл.

На мислење сме дека во ваквите, и сличните случаи, ретко станува збор за преведување од еден јазик на друг, појава што во билингвална и плурилингвална културна средина би била сосем прифатлива и логична. Впрочем, такви преведувања се чести во случаи на одделни грчки лични имиња (сп.: Божидар за Θεόβορος, Богољуб за Θεόβορλος и слично). Вакви примери имало и во времето на Преродбата (сп. Рајко Жинзифов/ за Ξενοφῶν,-ῶντος) иако не во онаа мера во која се јавуваат во времето на Илирското движење во Хрватска или во периодот на националниот подем, во Србија на пример. Во цитираните наши случаи повеќе станува збор, според нашите сознанија, за совпаѓање и вообичаените постапки при именувањето. Такви и слични презимиња, природно, се скреќаваат и во ред други јазични и национални средини.

9.5. Нашата анализа и нашите констатации би биле не-потполни доколку не би укажале и на една друга, инаку, позната појава што се скреќава на семантичко-стилистички план и во нашата средина. Станува збор за губењето на конотацијата на прекарите -особеност која била примарна во моментот на именувањето. Имено, пораката што ја содржел најголемиот број на прекарите и првобитната асоцијација, се скоро сосем непознати за мисозинството на говорните субјекти. Само во некои семејства се чува, на пример, преданието за мотивацијата на настанокот на одделни прекари што подоцна влегле во основата на поголемиот дел на презимиња. Инаку, нашите сограбани, особено помладите, како и младите воопшто, и не помислуваат на значењето на презимето што го наследиле од своите родители. Во јазичната свест на лицата, што на пример ги носат презимињата како: Ајановски, Дервенци или Доганчиев, тие не се поврзуваат со семантемите на апелативите: ајан, дервенци(ja) или доганци(ja). Овде, како и во случаите со сличните презимиња од домашно потекло, се поврзуваат со лицето на кое се однесуваат (познат-непознат, приятел-непријател, роднина-другар, убав-грд, богат-сиромав, професор-студент и слично).

За разлика од минатото кога во моментот на давањето на одделен прекар била присутна мотивацијата, односно, се мислено дека јазичниот знак треба да одговара на референтот, денес етимизацијата се скреќава евентуално само во случаи на општопознати турцизми, то ест кога во комуникацијата коегзистира и апелативот-заемка од која настанал прекарот, или пак во случаи на тие што го познаваат турскиот јазик или се занимаваат со оваа проблематика. Ваквата перцепција и етимизација се однесува како на носителите на презимињата-прекари така и за лубето што ги окружуваат.

По овој начин немаме никаква асоцијација во следниве (и други слични случаи):

ајак "угледен и влијателен првенец, претставник на еден сталеж, корпорација или област; локален функционер кој одржуval врска меѓу народот и власта";

дервеници "лице кое живеело обично во близина на дервени, планински премини, и имало обврска да ги чува овие истурени места како и да се грижи и да ги заштитува патниците од разбојничките и другите напади; како награда таквото лице било ослободувано од ред давачки";

доганци "соколар, лице кое дресирало или ловело со помош на посебен вид соколи (на султанскиот двор постоел и посебен род на дворски ловции-доганции)".

Во врска со оваа појава која е неминовна во развојниот процес на одделни јазични знаци и јазикот воопшто, треба да констатираме дека прекарите и изведените презимиња од прекари, кои биле мошне информативни во индивидуализирањето и диференцирањето на лубето, веќе со дешевии презинуваат во чисто "номинална сфера" и стануваат наполно конвенционални.

10. На крајот би можеле да заклучиме дека турските елементи со пермутацијата на внатрешната страна и деривациските измени што ја зафатиле нивната надворешна страна, наполно се интегрирале во ѕемите на македонскиот патронимски и јазичек систем воопшто. Еднаш адаптирани и прифатени во новата јазична средина, тие натаму се однесувале и користеле како и сите други елементи од домашно потекло со кои се поврзуваат повеќекратно и со кои образуваат една единствена органска целина. Македонските презимиња во чијшто состав се внедриле бројните турцизми се реализирале во нашата општествена средина како и сите други идиоглотски, алоглотски и хиbridни јазични знаци. Без секое сомнение, турските елементи внесуваат и големо разнообразие и претставуваат свое-видно богатство во мозаикот на македонскиот патронимски систем. Тие се одраз на едно минато, на една културно-историска реалност и секако конститутивен дел на македонската антропонимија во целост.

Абаци-	т. abaci (а.-т.)	Дели-	т. deli
Абраш-	т. abras (а.)	Демир	т. Demir
Агов-	т. aga	Демирчи-	т. demirci
АЗМАК-	т. azmak	Дервеничи-	т. derbentci (п.-т.)
АЗМАН-	т. azman	Дилбера	т. dilber (п.)
Ајан-	т. âyan (а.)	Дишили-	т. dişli
Ајгир-	т. aygır	Докуз-	т. dokuz
Аjtар-	т. hayta (гр.)	Драгоман-	т. tercüman (а.)
Алагоз-	т. ala göz	Дубарчи-	т. dubara
Алваци-	т. helvacı (а.-т.)	Дурдавак	т. dur ta bak
Алтана	т. altın	Геракар	т. cerrah(a.)-kār (п.)
Алтипармак-	т. alti parmak	Гүзел-	т. güzel
Амбар-	т. ambar (п.)	Есмер-	т. esmer (а.)
Амзо-	т. Hamza (а.)	Заман-	т. zeman (а.)
Анци-	т. hancı (п.-т.)	Зerde	т. zerde (п.)
Арнаут-	т. Arna/v/ut (гр.)	Зорб-	т. zorba (п.)
Арслан	т. Arslan	Зумбул-	т. sümbül (п.)
Арами-	т. harami (а.)	Инглииз-	т. Ingiliz
Аци-	т. hacı (а.)	Јаваш-	т. yavaş
Ашик-	т. aşık (а.)	Јарамаз-	т. yaramaz
Бавчанџи-	т. bahçivan (п.) т. bahçîvancı (п.-т.)	Јасмин	т. yasemin (п.)
Баждар-	т. bacdař (п.)	Јашмак-	т. yaşmak
Бајрактар	т. bayraktar (т.-п.)	Јолдаш-	т. yolaş
Бајрам	т. Bayram	Јурук-	т. Yürük
Бакал-	т. bakkal (а.)	Кавалци-	т. kavâlçi
Бакрач-	т. bakraç	Кавгаци-	т. kavgaçı (п.-т.)
Балабан	т. balabân	Кавтан-	т. kaftan (п.)
Балкан	т. balkan	Кади-	т. kadi
Барбут-	т. barbut (п.)	Кајмак-	т. kaymak
Бардак-	т. bardak (п.)	Калајџи-	т. kalayıcı
Бегов-	т. dijal.beg лит. bey (а.)	Калауз-	т. kılavuz
Бедел-	т. bedel (а.)	Калпак-	т. kalpak
Бенката	т. ben	Камбур-	т. kambur
Бербер-	т. berber (п. итал.)	Кара-	т. kara
Бекар-	т. bekâr (п.)	Карабатак	т. karabatak
Билбила	т. bülbül (а.)	Карадакли	т. Karadagli
Билмез-	т. bilmez	Карағаур	т. kara gâür (п.)
Биринџи-	т. birinci	Карағуле	т. kara güle
Бозаци-	т. bozacı (п.-т.)	Караѓоз-	т. karagöz
Бојаци-	т. boyacı	Каракаш-	т. kara kaş
Бошнак-	т. Boşnak	Карапанџи-	т. karapânç (п.)
Бујукли-	т. bîyûkli	Караџа-	т. karaca
Бунарџи-	т. bunarci	Карпуз-	т. karpuz (п.)
Везир-	т. vezir (а.)	Караман-	т. kahraman (п.)
Везира	т. vezir (а.)	Каракирез	т. kara kirez
Гаваз-	т. kayas (а.)	Касап-	т. kasap (а.)
Гајдарци-	т. gaydarci (а.-т.)	Катмер-	т. katmer
Гајдата	т. gayda (а.)	Кафеси-	т. kahveci (а.-т.)
Гемиџи-	т. gemici	Качак-	т. kaçak
		Келепур-	т. kellepir
		Келеш-	т. keles

Кесеци-	т.	keseci	Токмак-	т.	tokmak
Кескин-	т.	keskin	Топуз-	т.	topuz (a.)
Коюман	т.	koyuman	Түфекчи-	т.	tüfekçi (п.-т.)
Кркјалан	т.	kirk yalan	Түцар-	т.	tuccar (a.)
Кумрија	т.	kumru (a.)	Кел-	т.	kel
Курт	т.	kurt	Келем	т.	keles
Левен	т.	levend (п.)	Кор-	т.	kör (п.)
Мазгал	т.	mazgal	Кос-	т.	kose (п.)
Мараңгоз	т.	marangoz (итал.)	Кулум-	т.	külünk (п.)
Мацирев	т.	muhacir (a.)	Узун-	т.	uzun
Меракли-	т.	meraklı (a.-т.)	Устасим	т.	ustaciğim
Мерчан-	т.	mercancan (a.)	Фатима	т.	Fatime, Fatma (a.)
Мейкам-	т.	mekân (a.)	Филдиш-	т.	fildisi (a.-т.)
Мукает-	т.	mukayyet (a.)	Фукара	т.	fukara (a.)
Мурат-	т.	Murat (a.)	Хазнадар	т.	haznadar (a.-п.)
Мустафа	т.	Mustafa (a.)	Хаџи-	т.	haci (a.)
Мутафчи	т.	mutafci (п.-т.)	Чайр-	т.	cayir
Пазван	т.	pazvand (п.)	Чакар-	т.	cakir
Папукчи-	т.	papucçu (п.-т.)	Чакмак-	т.	çakmak
Пеливан-	т.	pehlivan (п.)	Чапкун-	т.	çapkin
Пишман-	т.	pışman	Чауш-	т.	çavus
Пијаде	т.	piyade (п.)	Черкез-	т.	Çerkes
Пирузе	т.	piruze (п.)	Чекреци-	т.	çikrikti-ci
Речко, хин.	т.	Recep (a.)	Челик-	т.	çelik
Самарци-	т.	semarci (гр.-т.)	Чергр-	т.	çerge
Самсар-	т.	sansar (a.)	Чилиби-	т.	çelebi
Сарајли-	т.	Sarayli (п.-т.)	Чолак	т.	çolak
Сарач-	т.	sarac (a.)	Чорбаци-	т.	çorbaci (п.-т.)
Сачи-	т.	saatçi (a.-т.)	Чурук-	т.	çurük
Севда	т.	Seydâ (a.)	Чутук-	т.	çutuk
Сеиз-	т.	seyis (a.)	Чучук-	т.	küçük
Сельвија	т.	selvi (п.)	Цамбаз	т.	cambaz (п.)
Сердар-	т.	serdar (п.)	Цема	т.	Cemile (a.)
Серсем	т.	sersem (п.)	Цемо	т.	Cemil (a.)
Сефедин	т.	Seufüddin (a.)	Цинороз-	т.	cin horoz (a.-п.)
Станболи-	т.	Istanbullu (гр.-т.)	Цока-	т.	çuka, çuha (п.)
Султана	т.	sultaniye (a.)	Шайн	т.	Şahin (п.)
Суруци-	т.	sürücü	Шеремет-	т.	şeremet (п.)
Табак	т.	tabak (a.)	Шерет-	т.	şerret (a.)
Тамаќар-	т.	tamahkâr (a.-п.)	Шиман-	т.	şisman*
Татар-	т.	Tatar (п.)			
Теккубур	т.	Tek kubur			
Тембел-	т.	tembel (п.)			
Терзи-	т.	terzi (п.)			
Терџуман-	т.	tercüman (a.)			
Тефик-	т.	Tevfik (a.)			

*Скратеники: а=арапски, гр=грчки, итал.=италијански, п=персиски, т=турски.

ФУСНОТИ

1. А.М. Селищев, Македонские кодики XVI-XVIII веков: Очерки по исторической этнографии и диалектологии Македонии, София 1933.
2. В. Оливера Јашар-Настева, Турцизмите во јазикот и стилот на македонската народна поезија, МАНУ - Скопје 1978.
3. Во текстот почесто се употребуваат следниве скратенки:
 В. (Македонски народни песни. Собрани од Стефан И. Верковски. Редакција и предговор на Кирил Пенушишки. Скопје 1961.);
 К. (Малешевски народни песни. Збирка на Станко Костиќ. Редактирај Тодор Димитровски. Скопје 1959.);
 М. (Миладиновци, Зборник 1861-1961. Скопје 1962.);
 Ц. (Марко Цепенков, Народни песни. Книга прва. Редактирај д-р Кирил Пенушишки. Скопје 1972.);
 Ш. (Кузман А. Шапкарев, Избрани дела. Приредил д-р Томе Саздов. Скопје 1976.).
4. Марко К. Цепенков, Материјали. Литературни творби. Книга десета. Редактирај д-р Блаже Ристовски. Скопје 1972. Антропонимскиот материјал е поместен под насловот: 1. Лични имиња крстени и галовни (стр. 182-184), 2. Неколку прилепцики имиња со презимиња (стр. 185-188) и 3. Неколку штипцики имиња и презимиња (стр. 189-190).
5. Нема сомнение дека приличен број слични прекари и презимиња се загубени. Минимален е бројот на оние што би можеле да се пронајдат во некој уште необјавен материјал. Од овој вид би бил и следниот пример Сотир Каракчи, кој во минатиот век лекувал во Охрид од скршене" (сп.тур. *kitik* "скршен од гл. *kutmak*), забележан во Македонски лечебник од XIX век. Приредил д-р Драги Стефанија, Скопје 1985 (на стр. 15).
6. Александар Матковски, За историското потекло на македонските имиња и презимиња. Историја X, 1, Скопје 1974, стр. 183-194.
7. Бранислав Русиќ, Основни белешки за презимињата во Македонија. Македонски јазик, IV, Скопје 1953, 8, стр. 184-188.
8. Трајко Стаматоски, Поглед на презимето кај Македонците. Onomastica jugoslavica I, Ljubljana, 1969 стр. 174-184. - Системот на именување кај Македонците. Предавање на XI семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1979 стр. 21-30.
 - За презимето воопшто и за презимињата со професионално име во основата кај Македонците. Onomastica jugostavica II, Zagreb 1982, стр. 221-227. - "Спомоштествувателите" на книгите на Крчовски. Бигорски научно-културни собири 1980-1981. Скопје 1983, стр. 33-39. - Списокот на "Сопствени народни имиња" на Миладиновци. Животот и делото на браката Миладиновци. Скопје 1984, стр. 319-326. - Презимето во системот на именувањето кај Македонците. Македонски јазик, XXXV, Скопје 1984, стр. 123-139.
9. Борис Марков, Типи македонских фамилий. Onoma, Kongressberichte, Bern 1975, стр. 84-90. - Македонски презимиња изведени од женско лично име или прекар. Литературен збор XXVIII, Скопје 1981, стр. 14-15. - Двоцленни македонски презимиња и прекари (=презимиња). Četvrta jugoslavanska onomastična konferenca, Ljubljana 1981, стр. 365-375.

10. Меѓу работите од првата половина на нашиот век треба да се цитираат: 1) А. П. Стоилов, Няколко български праякори от Македония и Одринско. Списание на БАН, кн. X, София 1915, стр. 151-152 и 2) Ђорђе Киселиновић, Ресен. Гласник географског друштва 12, Београд 1926, стр. 88-94.
11. Leksik prezimena Socijalističke republike Hrvatske, Zagreb 1976, стр. IX.
12. Примерите се експеририани од: 1) Јелица Андоновска-Христо Андоновски Полјански, Псевдонимите и прекарите во Народнослободителната борба во Македонија, Гласник на Институтот за национална историја, год. II, Скопје, 1958 бр. 2, стр. 193-225 и 2) Стоисава и Ѓорѓи Димовски, Псевдоними и прекари на учесници во НОБ во Македонија, Гласник на Институтот за национална историја, год. VIII, Скопје 1964, бр. 2, стр. 273-306.
13. В. заб. 4 под бр. 2 и 3.
14. В. заб. 12.
15. Од овој вид би биле презимињата како: Устапетров, Чивчиристов и некои други.
16. Toma Maretić, O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srbu. Rad JAZU, knj. LXXXI, Zagreb 1886. Ante Šupuk, Klasifikacija prezimena po značenju. Jezik, XV, 4 (1967/68) стр. 121-127.

Благоја КОВУВИН

ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЈАТА НА СЕМАНТИЧКИОТ БЕЛЕГ
"КОНТРАСТ" КАЈ ДЕМОНСТРАТИВИТЕ

1. Станува збор за онаа група зборови, односно зборовни класи и други елементи, кај кои деиксата се јавува како примарен и основен функционално-семантички белег. Освен показните (демонстративните) заменки, неа ја составуваат уште: определениот член, некои прилози (за место - пространство, качествени и количествени), некои придавскозаменки зборови (со значење на качественост или на количественост - во смисла на големина или димензијалност) и показната (деиктичката) партикула која некои лингвисти, врз основа на нејзината функција, ја нарекуваат уште и "деиктички предикат", а некои "презентатив".

Кај овие зборови во македонскиот литературен јазик, согласно со неговата народнојазична основа, а како надворешен израз на нивните функционално-семантички соодветства што ги поврзуваат во една тројна (трочлена) система, е јасно определен и еден формален паралелизам, кој се состои во единствената тројна консонантска алтернација кај сите нив: -и-, -и-. Така, ги имаме: показните заменки овој, тој, оној (ги даваме само во формите за машки род на единината); определениот (троформен) член ов-, от-, он (човеков, човекот, човекон; таблава, таблата, таблана; селово, селото, селоно); прилозите: со локалис или со пространствено значење овде, тука, онде (ги приведуваме само простите), односно (о)ваму, таму, онаму (елементите во загради се отпаднати - н.б.); со значење на начин - (о)вака, така, онака, како и на количественост о(во)лку, толку, онолку; за големина, димензијалност - о(во)лкав, толкав, онолкав; и деиктичките партикули ете, ене.

2. Во својата граматикотеоретска студија "О функцији и природи заменица", излезена од печат пред две-три години (Београд 1985), југословенскиот лингвист д-р Иван Клајн, осврнувајќи се на демонстративите во индоевропските јазици и од формален аспект, забележува: "Ако не рачунамо мртве јазике, код којих је немогуće утврдити како је изгледалаostenзивна егзофора у свакодневном спољењу, и неке данашње јазике који су из практичних разлога готово недоступни истраживању, долазе у обзор (како јазици со трочленна система - н.б.) само четири језика - српскохрватски, словеначки, шпански и потругалски" (стр. 118).

При тоа тој најчесто се повикува на трудот на Н. Frei "Systèmes de déictique" објавен во Acta Linguistica (Copenhagen) во 1944 година, труд кој, според зборовите на Клајн, до денеска останува како "најисцрпније и најпоузданјије истраживање ових проблема" (стр. 108). Во него Фреј, а во врска со истиот проблем кај презентативите, меѓу другото, истакнува дека српскохрватскиот јазик е "единствен по тоа што ги има зачувано трите презентативи со истата консонантска алтернација како кај заменките и прилозите: ево - ето - ено : овај - тaj - онај : овде - ту - онде, итн." (стр. 99).

За времето кога е излезена од печат студијата на Фреј една таква констатација е сосема сфатлива. Денеска, меѓутоа, и не чувствува потреба, по овој повод посебно, да го подвлечеме она што го набележавме погоре (во т.1), при набројувањето на демонстративите во македонскиот јазик, а имено дека и во него е застапена тројчлената система кај сите мив, па и кај презентативите; и не само тоа и толку, туку ќе дададеме уште и дека таа система во овој јазик е одржана до денеска и се одржува и функционира и натаму како таква со една изразита доследност, што може донекаде да биде разбираливо и очекувано, со оглед на релативно неголемата временска дистанца од моментот на неговото конституирање и слободно функционирање како литературнојазичен стандард. Зашто се укажува веќе и на тоа дека од процесите низ кои дојдоа до јасен израз тенденциите кон упростување на тројчлената, и повеќечлената, система на демонстративите и кои во повеќето од европските јазици имаат доведено до определени резултати, не се поштедени ни оние што ја имаат задржано и сè уште ја одржуваат тројченоста. Се манифестираат тие релативно бавни процеси во не лесно забележливи пробиви во системата, во еден нејзин пункт па во друг. Само со задлабочени анализи и проучувања на конкретната материја, на јазикот во употребата, ќе можат појасно да се согледаат нивните размери во даден момент кај секој еден од овие јазици посебно. Така, за шпанскиот е веќе забележано во односната литература дека се наоѓа во процес на преминување од тројната кон двојна система, т.е. "дека зачекорил по оној пат по кој (да ги споменеме само романските јазици) е веќе далеку напреднат италијанскиот, а до крај го имаат поминато францускиот и романскиот" (И. Клајн, стр. 108-109). Природно е да се претпостави дека од еден таков или сличен процес не ќе е поштеден ни македонскиот јазик и да се очекува, со оглед на споменатата временска дистанца, во него тој да биде во помало или поголемо закаснување. Но со тоа македонскиот стапува и толку поинтересен за истражување и проучувања, особено за контрастивните, на проблемите од областа на демонстративите. Оттука и нашето чувствување на потребата да го подвлечеме при овој случај фактот на суштествувањето и функционирањето на тројчлената система кај демонстративите во македонскиот јазик, со забелешката дека денеска би можело да се земе како сериозен пропуст одминувањето на тој факт при која и да било поопшта студија за проблемот на демонстративите барем во словенските, па и во европските јазици.

3. За неутрализацијата на семантичкиот белег "контрастивност" или, пократко, "контраст" кај демонстративните заменки ние за првпат заговоријме во трудот "Две функции на членот во рамките на категоријата определеност и нивниот израз во македонскиот јазик" (прочитан како реферат на заседанието на Комисијата за изучување на граматичката структура на словенските јазици при Меѓународниот комитет на славистите, кое се одржа во Марбург, СРГ, во 1985, а објавен потоа, заедно со другите реферати од заседанието, во *Slawische Sprachen und Literaturen, Band 12, Tur.-Ed. Hieronimus, 1987*, како посебен зборник под заедничкиот наслов *Funktion und Struktur in der grammatischen slawischen Sprachen. Redaktion: Helmut Schalley*).

Таму, во груби црти ги набележавме показната (егзофоричната) и уплатувачката (анафоричната/ендофоричната – вклучувајќи ја тутка и катапората) функција на членот во македонскиот јазик – двете, значи, основни функции што го поврзуваат него во една системска функционална и формално симетрично изразена целина со демонстративната заменка, од која е и настанат, а потоа, заедно со неа, и со другите демонстративи во овој јазик. Тешкото на нашата теза беше на тоа дека членот е резултат и израз на неутрализацијата на семантичкиот белег контраст кај демонстративната заменка уште во сите нејзини три форми (овој, тој, оној), т.е. уште во неговата и нејзината примарна и основна функција – егзофоричната, од која после, понатаму, произлегува и се развива и анафоричната (ендофоричната). Бидејќи очигледен е фактот дека условот и основата на трочлението, како и на повеќечлението воопшто, ги наодгаме во рамките на егзофората, првенствено на таа во потесна смисла, на конкретноситуациската т.н. остантивна егзофора, а потоа и на таа во поширока смисла, окарактеризирана од К. Билер како "*deixis am Phantazma*", а и понатаму пренесена, по еден повеќе или помалку метафоричен пат, и на други планови, на кои е во еден или друг вид но сè уште присутен просторниот однос на проксималност или дисталност при комуникацискиот чин и обусловенот од тој однос семантички белег показност кај демонстративот.

Првобитната употреба на демонстративите е несомнено остантивно егзофорична, со показување насочено директно кон предметот. Таа се реализира во една комуникациски (реално или мислено) присутна, конкретна вонјазична стврност, во една конкретно дадена и просторно-временски актуелна говорна ситуација. Демонстративот е при тоа директно врзан за таа ситуација како индикатор не само на предметот, туку и на лицето, на местото и на времето. Во неа се физички присутни, заедно со предметот на мислата, сите учесници во комуникацијата; тие можат притоа да ги визираат предметите и да користат уште и невербални, "парајазични" средства како извесна помош во меѓусебното разбирање. Македонскиот јазик преку трочлението, т.е. преку морфематски тројното експонирање, ни открива дека комунканите го артикулираат при таа ситуација просторот на три релации во однос на предметите, односно се поставуваат во тројна просторна релација

спрема нив, која е на планот на изразот експонирана со тројството на дектичките елементи -в-, -т-, -н- кај сите демонстративи, а имено: 1) релација на проксималност од гледна точка и во однос на говорителот - предметот се наоѓа во непосредна близина, подобро речено, во зоната на говорителот или, инаку кажано, со оглед на ориентацијата на исказот спрема комуникантите, во зоната на првото лице (-в-); 2) релација на дисталност од гледна точка и во однос на говорителот, но на проксималност од гледна точка и во однос на соговорителот - предметот е надвор од зоната на говорителот, на првото лице, но затоа е бездруго во зоната на соговорителот, односно на второто лице (-т-), и 3) релација на дисталност од гледна точка и на говорителот и на соговорителот - предметот е надвор од зоната и на единиот и на другиот, а тоа значи во зоната што би му припаѓала на третото лице или, говорејќи со јазикот на Бенвенист, на нелицето (-н-). Размерите на овие зони и димензиите на релациите проксималност-дисталност се релативна работа. Тие зависат од самата ситуација и од тоа како ќе се постават во неа и спрема неа самите комуниканти, првенствено говорителот.

4. Семантичкиот белег "контраст" за кој станува збор овдека го наоѓаме во системските соодноси, во системската меѓусебна поврзаност на одделните елементи (единици) внатре во рамките на двоцленето или повеќечленето, а во македонскиот јазик на троцленето, на секој вид демонстратив посебно; тоа значи во оние нивни соодноси во кои при употребата на "овој", на пример, се подразбира, се има предвид најмалку уште еден "друг" истороден предмет (поим) - а може да ги има и уште два и повеќе "други" - кој може да биде "тој" или "оној", и обратно, и друг "овој". Демонстративите во склопот на ваквото системско троцление придобиваат карактер на шифтери. Контрастот, пак, се состои во сопоставувањето, да речеме, на "овој" со "другиот" ("другите"), со "тој" или "оној", во неговото спротивставување на "другите" или во неговото истакнување меѓу (во однос на) "другите" еднородни предмети (поими). Значи: сопоставувањето, спротивставувањето, истакнувањето во рамките на троцленето (двоцленето или повеќечленето, во зависност од системата што е застапена во даден јазик) - тоа е она што го опфаќаме овде со поимот "контраст", тоа е овој семантички или, можеби ќе е подобро речено, функционално - семантички белег, со помошта на кој ние сакаме да ги прецизирааме веќе широко познатите во науката, но непрецизирани, недоволно изјаснети интерпретации, на пример, на определениот член, а имено како следниве: дека "определениот член е ослабен демонстратив", дека "меѓу определениот член и придавскиот демонстратив разликата е само во интензитетот" и сл. Тука, меѓутоа, сосема логички се наметнува прашањето: "Да, ослабен, но во што? Да, семантички погледнато, разликата е само во интензитетот, но во интензитетот на што?" Во одговор на овие и слични прашања, ние и се обидуваме да билеме попрецизни, кога велиме дека станува збор за интензитетот на семантичкиот белег "контраст" и за неговото ос-

лабување, кое во определени услови оди до негова неутрализација, кога заменката станува член. Во македонскиот јазик таа неутрализација нашла јасен израз и во формалното обособување на членот, во сите форми на трочлението, значи во сферата на егзофората, при што ја задржува просторната опозиција проксималност - дисталност во нејзиниот троен вид што го набележавме во почетокот: овој : -ов; тој : -т; оној : -он (овој човек : човеков, тој човек : човекот, оној човек : човекон).

Во веќе приведениот труд за членот и неговите функции ние се обидовме да ја илюстрираме неутрализацијата на демонстративната заменка во сите свои три форми, т.е. уште во нејзината егзофорична употреба, со следнива ситуација: ако сум јас, да речеме, како учител, со своите ученици на час во одделението, а при тоа седам на својата наставничка маса, во чија близина е и школската табла, ќе можам да повикам некој од учениците, кои седат на своите места во клупите, на овој начин: "Стојане, - на пример - стани, те молам, избриши ја таблава". Се послужувам, значи, сосема нормално со в-членот, како форма за проксималност, затоа што таблата ми е во непосредна близина, се наоѓа во мојата зона. Не би можел, меѓутоа, да се послужам со соодветната заменка за прексималност овaa, па во истата ситуација да речам: "... избриши ја овaa табла". Ако речам така, тоа би укажувало на друга ситуација, во која доаѓа предвид и друга или и други табли, со кои јас ја сопоставувам, на кои им ја спротивставувам или меѓу кои ја истакнувам "овaa" табла. Нема, според, тоа, "овaa" без корелација со "таа" или "онаа", па и со друга "овaa", без оглед на тоа дали се последниве експлицитно изразени или имплицирани како потенцијали со своето присуство во самата ситуација. А таблата е во случајов една, падена и определена, земена сама за себе, изолирано, уникатно, и токму на таквото земање на предметот (при егзофората) или на денотатот (на текстуален план, при анафората -или во сферата каде што се крстосуваат едната со другата) е експонент членот на планот на изразот воопшто.

Истото важи и за "таа" во таква ситуација на трочлението. Ако сум јас, да речеме седнат на местото на Стојана во клупата, а тој се наоѓа при таблата - тогаш ќе му речам: "... избриши таблата" - но не би можел да му речам: "избриши ја таа табла"; важи и за "онаа", ако сме, да речеме, седнати двајцата, некаде во клупите, а таблата е надвор и од мојата, и од неговата зона, при што ќе му речам: "Стојане, стани и оди, те молам, избриши ја табланата" - но не и "... онаа табла". Членот, според тоа, не е алтернација на заменката, туку израз на неутрализацијата на семантичкиот белег "контраст" кај неа, т.е. на нејзина посебна функција, и тоа како во сферата при која заменката уште ја задржува опозицијата проксималност-дисталност, така и уште повеќе во сферата при која е неутрализирана и таа опозиција, кога заменката упатува на антецедент кој е веќе апстрахиран од односот со просторот. А тоа е сферата на чистата анафора (ендондора).

5. Опозицијата проксималност-дисталност кај демонстративната заменка, опозиција карактеристична за комуникацијата во конкретната говорна ситуација (во која со заменката директно се покажува на физички – вистински или метафорично – присутниот предмет), а тоа значи за сферата на егзофората, наоѓа извесно место или извесен одраз и на текстуален, оштосинтаксички план, а тоа значи и во сферата на анафората (ендофората плус катафората). Нојасно е изразена тука кај заменката за проксималност "овој", и тоа како опозиција "овој – неовој". Зашто? – ќе кажеме понатаму, кога ќе поминеме на "тој" и "оној".

На овој план демонстративот "овој" упатува на именка (именска фраза) или воопшто на определен, помал или поголем, сегмент од текстот (носител на последната функција е, главно, заменката на средниот род, неутрумот, Н-заменката, како што ја нарекуваат некои) што се наоѓа непосредно пред (при ендофората) или непосредно по (при катафората) реченицата или фразата во која е употребен тој. Диференцирањето на пространствените релации, според тоа, се остварува тука во рамките на просторот што го зафаќа самият текст и на контекстуалната ситуација создадена и претставена со нешто и во него – што им дава на тие релации посебен карактер. Единствен пространствен ориентир е тука, имено говорителот, односно авторот на текстот. Така, ако тој, да речеме, во некој свој текст приведува некакви примери – зборови, реченици, факти и сл. – може веднаш потоа да рече и ќе рече, на пример, при ендофората: "Овие примери се земени оттаму и оттаму", "Овие факти потврдуваат дека..." итн.; или, при катафората: "За илустрација/За потврда на мојата теза ќе ги приведам овие примери/факти"; – и следува приведувањето.

Контекстуалната ситуација во која доаѓаат таквите случаи е најчесто таква што да го обусловува семантичкиот белег "контраст" кај демонстративот, зашто зад и покрај приведените примери, факти и сл. како "овие" стојат најчесто како потенцијални и редица други, меѓу кои се истакнале – ете, случајот сакал така – токму тие, приведените. Затоа определениот член, во в-формата, како член за проксималност – "примериве, фактиве и др.", наместо "овие примери, факти и др." – овде, при една стилска коректност на изразот, ретко добива шанса да се појави. (Ја истакнуваме стилската коректност, затоа што кај некои наши автори денеска, на еден или друг функционалан стил, ќе го сртнеме и во вештачки исфорсирана употреба, која резултира од свесен стремеж да се примени и да се истакне колку што е можно повеќе тројната система како едно толку специфично свойство на демонстративите, и посебно на определениот член, во македонскиот јазик. Така се доаѓа до неговото користење, токму во в-формата, и при една таква привидна можност, сфатена како реална врз основа на еден лаичкограматички, и затоа површен, третман на членот како обична алтернација на соодветната заменка, од која и потекнува.) Сепак, овој член наоѓа и такви шанси, но во два определени случаја:

Прво, во случај антecedентот – "примерите, фактите и др." – кој с бездруго во проксимална позиција, да е един-

ствен во текстот, и земен како таков, сам за себе (ваквите шанси се фактички ретки). Тогаш ќе може да се рече, на пример: "Примериве, фактиве и др. - не се во согласност со констатациите на авторот". Овој случај ја зафаќа само ендофората.

Второ, во случај односната именка - главно како антецедент, но и како постцедент - да е придружен со дополнителна придавска определба (придавка, придавски спој или придавска, т.е. релативна фраза) во функција на потребната дефинитизација и спецификација на денотатот на таа именка, со која операција - на локација или квантификација, односно квалификација во рамките на самата и почетна фраза - тој е веќе изделен од другите, потенцијалните, обособен, земен сам за себе, уникално, што е и основен услов за појавата на определениот член; тогаш ќе имаме, на пример, заместо "овие примери, факти и др.": Приведениве примери, факти и др. не се во согласност со..."; "Примериве фактиве и др.", што ги приведовме не се во согласност со..." - или, при катафората, само: "За потврда на мојата констатација, ќе ги приведам следниве примери...", по што веднаш следува приведувањето.

6. Такви се условите и можностите за извесна, како што ја нарековме, егзофорична употреба на демонстративната заменка, и на демонстративот воопшто, во в-формата на текстуален план, а како демонстратив за проксималност. Од каде доаѓаат и во што се состојат тие токму за овој демонстратив? Зашто нив не ги наоѓаме во тој вид за т-, а уште помалку за н-демонстративот. Имено, ние можевме да речеме во истакнатиот контекст, а веднаш, непосредно по приведените примери: "овие примери", "приведениве примери", па дури и "примериве", но не ќе можевме, без онаа дополнителна определба што ја на бележавме како втор случај за можноста да се употреби членот, да го сториме сето тоа се "тие" или со "оние" во однос на евентуални "примери, факти и др." што би се нашле непосредно пред "овие" или на кои и да било други што би им претходеле или што би доаѓале по нив, на кое и да било место во текстот, та кој, според тоа, би се нашле во текстуално "дистална" позиција, всушност како "неовие". Во таква ситуација на двојни примери (а да не говориме за тројни итн., зашто сите овде се сведуваат на двојниот однос "овие -неовие"), "проксимални" и "дистални", ние би можеле, на пример, да речеме:

а) "И овие, и тие/оние примери што ги приведовме пред нив (во почетокот, погоре и сл.) не се во согласност со...". Како што се гледа, заменките "тој" и "оној" овде алтерираат една со друга.

б) "И овие, и претходните (но никако: претходни-не) примери не се во..."; или: "И последниве, и претходните (но никако: претходнине) ...; или: "И вториве, и првите (но никако: првине)". Овде гледаме дека членот -т- не алтерира со членот -и-, кој просто и не наоѓа место тука.

в) При неутрализација и на опозицијата во просторните релации, само со т-членот: "И вторите, и првите..." - уште повеќе: "И првите, и вторите..." (всушност во ваквите,

како и во сите наброени примери местото можат да си го менуваат едните со другите, без никаква формална или семантичка промена; сепак испага посебично во случаите во кои се чува ваквата опозиција во просторните релации (овие:неовие) демонстративот за проксималност да се најде на прво место; при нејзината неутрализација, пак, редот е обратен); "И претходните, и последните...", "И едните и другите ...".

До колку неутрализацијата не е целосна, ами е ограничена само на просторните реалии, тогаш ќе ја имаме т-заменката ("И тие, и тие...") - се преминува во сберата на чистата анафора, обележана само со деиктичниот т-елемент).

Кои се, значи, условите на текстуален план, прво, за таа разлика меѓу в-демонстративот, од една страна, и другите два од трочлението, од друга; и, второ, за преклопувањето на функциите на т- и н-заменката односно за алтерирањето на едната со другата (в. примерите приведени погоре под а), но не и на т-членот со н-членот, при кои, поточно, и отсуствува можноста за појавата на н-членот (в. примерите приведени под б)?

Главниот и основен услов за тоа, од кој произлегуваат и другите, е тука всушност еден. Веќе го наспоменавме во претходната точка (5.), но сега овде ќе го повториме: тој се состои, имено, во фактот што на целиот овој план како единствен пространствен ориентир се јавува говорителот/пишувачот (авторот), а тоа значи и како единствена зона со определени граници во текстот - зоната на проксималноста во еден посебен однос на тој говорител или, поврзана со граматичкото лице, зоната на првото лице. Со оглед на тоа, пак, што е соворителот во конкретен вид на овој план отсутен, што е имагинарем или, поточно, обопштен, зоната на второто лице, како зона на дисталност во однос на говорителот, но на проксималност во однос на соворитецот, на ти како второ лице (и затоа, по се изгледа, обележана со т-елементот), ја губи оваа своја втора компонента - проксималноста. Без неа границите на втората - дисталноста - се разводнуваат, та и оваа зона станува дифузна и обопштена, каква што е по самият свој карактер, уште во рамките на конкретната говорна ситуација, т.е. во вистинската (остензивна) егзофора, зоната на третото лице, која е обележана со н-елементот. Преклопувајќи се така едната со другата, и двете зони придобиваат карактер на "неовој", на кој и да било "друг" на кое и да било "друго место" во текстот, па и не само во текстот, туку и надвор од него, во вонјазичната стварност воопшто, на синтаксички план воопшто; и двете всушност, така да кажеме, се дезонираат, и кај двете се извршува всушност неутрализација на опозицијата блиску: далечно.

Оттука и условот и можноста за алтерирање на заменката "тој" со заменката "оној", и на двете заедно со членот во т-форма (в. примерите приведени погоре под а, б, в). Сите тие се само сроческици во фразата со која е именуван и истовремено дефинитизиран даден предмет (поим), и тоа во една единствена функција на формални експоненти на дефинитизацијата извршена не претходно туку со дополнителната придавска определба, во рамките на самата фраза. Се едно - тоа

е функција што му е својствена на членот воопшто, па и во ваквите случаи, и тоа во сферата на чистата анафора и во секоја фонегзофорична употреба, само на неговата т-форма. Затоа и немаше место за н-членот во примерите приведени горе под б.

Оваа дефинитизација, так, ја прави реченицата, чиј член е фразата за која станува збор, способна да егзистира и надвор од контекстот, надвор од сферата на анафората, да биде доволна и самата себеси, при што е фразата. Заедно со демонстративот во неа, упатена на директен семантички однос кон вонјазичната стварност. Оттука ги имаме случаите од типот, на пример, на:

"Оној камен /Тој камен/ Каменот што се тркала не фаќа место"; "Онаа овца /Таа овца/ Овцата што се дели од стадото ја јаде волкот"; "Оној човек /Тој човек/ Човекот што не работи не треба ни да јаде" итн. Во случаите со "човек" демонстративната заменка обично поминува без именката - "Оној/Тој што не работи не треба ни да јаде"; "Гордоста не му доликува на ној/тој што е слуга на својот близок" - и, понесувајќи го нејзиното значење, придобива номинална функција, станува номинал.

7. Ќе отбележиме уште еден од поинтересните случаи на посебен вид егзофорични ситуации што ја овозможуваат пројавата на демонстративното трочление, проследена со едни или други поместувања во меѓусебните односи и во функциите на неговите елементи. Тоа е случајот на т.н. генерична употреба на определениот член, во која, како и во анафоричната, главен и основен носител на деиктичката функција е т-елементот, во својство на наполно неутрален демонстратив (ја нарековме "деиктичката" и во врска со анафората, затоа фактите, меѓу кои и оние што ги разгледувавме во претходната точка, говорат во прилог на сфаќањето дека и анафората е еден вид или подвид на деиксата, земена во широка смисла): "Човекот е разумно суштество", "Ковот е домашно животно", "Златото е благороден метал" итн.

Па сепак, како што видовме веќе кај разгледуваниите случаи на текстуален план, и овде се можни ситуации од посебен, можеме да кажеме, полуегзофоричен карактер, што ја обусловуваат и ја овозможуваат употребата и на другите два елемента од трочлението: в-членот и н-членот.

"Што ти е човеков? - Ништо, денеска го гледаш здрав и прав, а утре веќе го нема на овој свет." - можам јас па речам за човекот воопшто, но по некој конкретен повод, поаѓајќи од некоја конкретна или конкретно претставена ситуација. На пример, се случила некоја сообраќајна или каква и да било друга неизгода во која го изгубил животот некој човек, а јас сум сведок на тој настан или некој друг ми раскажува за него. Во истиот случај јас можам да речам и: "Што ти е човекот?" - но со тоа го менувам својот однос кон таа ситуација, психички се дистанцирам, се апстрагирам од неа, при што тој однос станува сосема неутрален, а именувањето на поимот, барем во својата основа, си го задржува својот денотативен карактер. Денотативен е тука, на ист начин, и

т-членот. За разлика од него, в-членот на негово место доаѓа да го изрази мојот поблизок, пожив и почитимен, емоционално обсен однос кон ситуацијата и, преку една конкретна презентација на значенската содржина на исказот, кон значенската содржина на именката, кон "човекот" воопшто, поточно кон лу-содржина на именката и самиот говорител - во в-фор-матата, како в-членот; поради нему својствената семантика на "близост" во однос и од аспектот на говорителот, неговата способност да функционира во зоната на првото граматичко лице. Елементот на конотацијата тој го содржи, според тоа, што во основата на својата семантичка природа. Во приведените примери, затоа, тој е изразито конотативен член.


Јас не можам, меѓутоа, во истот тој пример да се послужам со и-членот, па да речам: "Што ти е човекон?" Не можам, зашто тој член во таа ситуација во која јас, како говорител, се исклучувам од родот, од класата означенa со именката, нужно добива референцијална функција: не упатува веќе на денотатот на таа именка и преку неа (на родот, на класата како поим во целост, поточно како ентитет од вонјазичната стварност), туку покажува, се однесува на една конкретна негова пројава, имајќи ја како свој референт.

Има, меѓутоа, ситуации и за негова генерична употреба, пак со некои свои специфичности. Тоа се секогаш ситуации при кои говорам за некои други класи, а не за онаа на која и прилагам јас. Така, на пример, јас можам да кажам:

"Во овие услови тешко им е и на птицине, - ако ја изберам таа можност меѓу трите со определениот член (можни е овде да се каже и: на птициве/на птиците - со соодветната варијанта на ставот, на односот кон ситуацијата) - а не само на пубето/лугево". При тоа јас мислам на сите птици воопшто, на целата класа, исто како што мислам и на сите лубе. Но некако ги визирам нив во нивното множество како конкретност, мислено, секако, но преку таква или таква нивна конкретна презентација - гледам, да речеме во моментот, некои од нив пред мене како се тоудат да најдат некое зрице кра-ка и тоа го земам како повод за исказувањето на мојата мис-ла или просто мислено ги имам пред очи бидејќи се секогаш и сегде присутни во секоја моја околина. Фактот што не е обично кај именките што означуваат такви ентитети да се послужам со единината укажува на посебниот карактер на генеричната употреба на в- и и-членот. Таа посебност се состои, како што може да се види од приведените примери, во нивната способност да упатуваат на ентитетот само преку извесна, ваква или таква, негова конкретизација: преку множината, која секако значи извесна, до извесен степен, конкретизација на општиот поим, негово земање во конкретна пројава (ова нека биде и нашиот одговор на прашањето за разликата на генеричната семантика изразена со едининската форма на именката од онаа што е изразена со нејзината множинска форма) или преку делумна конкретна презентација на ентитетот во момен-

тот на говорниот чин, т.е. преку определен референт што ја добива тука улогата само на презентант, на мостра на родот, на класата.

8. Сите основни функционално-семантички својства што ги набележавме овде кај демонстративните заменики, заедно со нивната членска функција претставена во обособена форма - определениот член, ги нааѓаме и кај другите демонстративи, наброени уште во почетокот на овој труд: на ист начин функционира трочлението и кај нив, прво, во сферата на чистата, останзивната егзографа, а потоа и во други посебно егзографични и псевдоегзографични, како што ги нарековме, полу-егзографични сфери; на тут начин се апстрактира од трочлението, во комуникацијата што се опстражира од конкретната говорна ситуација, т-LEMENTOT, јавувајќи се како единствен експонент на чистата анафора - И, најпосле, на ист начин се одвива процесот на неутрализација на овде истакнатист семантички белег "конраст", одделно од или заедно со неутрализацијата на спозицијата во пространствените релации - проксималност: дисталност. Евентуалните специфичности кај овој или оној демонстратив, во еден или друг посебен случај, ќе можат да се откријат со посебни истражувања и анализи, за какви што, впрочем, демонстративите, како и замените воопшто, отвораат едно доста широко и сè уште не толку разработено поле.



Борис МАРКОВ

ОБ ВЛИЯНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ТЕРМИНЫ РОДСТВА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ¹

Беседство славянских народов с различными народами и их языками не могло не отразиться на состояния выражения родственных отношений в славянских языках. На наш взгляд, иностранное влияние на термины родства в современных славянских языках проявляется в двух направлениях: а) в прямом заимствовании некоторых терминов родства из неславянских языков; б) в смешении значений некоторых праславянских терминов родства или в расширении семантики одной части унаследованных терминов родства. Смешением значений праславянских терминов родства в отдельных славянских языках охвачены, в большей или меньшей степени, термины внук - внука и племянник - племянница; (в)уй - (в)уйна, стрый - стрина, тетька - тетя), а также термины зъла, наты и свѣсть; свекръ - свекры и гѣсть - гѣща. В результате несохранения некоторых праславянских терминов родства и действия двух указанных направлений иностранного влияния на термины родства каждый современный славянский язык характеризуется, в большей или меньшей степени, некоторыми особенностями в выражении родственных отношений. Сено расмотрение иностранного влияния на термины родства в современных славянских языках целесообразно провести в рамках трех групп славянских языков.

Группа южнославянских языков

Словенский язык. Среди южнославянских языков этот язык выделяется как несохранением некоторых праславянских терминов родства (ср. сербокхорв. беба, вратућед, јетрва, заоца, девер, Šurak - Šuriňa) или выделением собственных терминов типа: ата "отец", ласк. атек, stričnik "племянник" - stričnica "племянница", tetič "двоюродный брат" - tetičla "двоюродная сестра", так и полным отсутствием терминов родства турецкого происхождения, встречающихся в других южнославянских языках. Иностранное влияние на термины родства в словенском языке отразилось главным образом в смешении значений отдельных унаследованных терминов родства или в расширении их семантики за счет других праславянских терминов. Сюда относятся преимущественно следующие термины родства:

stric "1. stric (обев врат); fam. čika, čica; ujak (мајчин врат); tetak, тѣса (теткин suprug)" - strina "strina;

ujna; tetka; služi i za fam. oslovljavanje starije žene" "šk; ujec - ujna "1. tetka (majčina sestra); 2. ujčeva žena" šk; svak "девер" (brat moža); шурин (ženin brat); свояк (mož ženine sestre), зять (sestrin mož)" - svakinja "невестка (bratova žena); золовка (moževa sestra); своячница (ženina sestrova žena) K; tast "тесть (ženin oče, možev oče)" - tašča "теша (ženina mati); свекровь (moževa mati)" K; teta "1. тета, -ка (sestra očeva ili majčina); strina (žena striceva); ujna (žena ujakova). 2. žena starog svata. 3. učtivo oslovljavanje za svaku stariju, udatu ženu" šk.

С е р б с к о х о р в а т с к и й я зык. Характерной чертой данного языка в отношении терминов родства является не только сохранение унаследованных праславянских терминов, но и выделение производных образований, которые используются для уточнения нюансов родства, ср.: сестриц "сын сестры" - сестричина "дочь сестры", зашвичи - зашвична, јетрвић - јетрвићина "дочь сестры", зашвичи - шурини "дочь шуринат". Вероятно по этой причине смешение значений терминов родства, чаще всего вызванное влиянием со стороны, в этом языке не сыграло заметной роли. Иностранные влияния здесь проявляются главным образом в заимствовании некоторых терминов родства: а) из западноевропейских языков, б) из турецкого или посредством турецкого языка, ср.:

а) Заимствования из западноевропейских языков: кузен (фр. cousin, -e) "неблик, братић, rođak" - кузина "небликња, сестричина, братична, rođakinja" РСКЈ, шогор (нем. Schwaiger) "шурин; свояк; брат жены" Т - шогорица, ср. так же прошвище Шогоров.

б) Заимствования из турецкого или посредством турецкого языка: бабо (тур. baba, перс. bābā) "стец"; ср. ни павиши ни по стричевима "правично, праведно, објективно" РСКЈ; баџанак (баџеног, баџанац, пашеног), паша³ ләск. (тур. başanak "шурин, свояк"), ср. так же пашанац "1. см. пашеног; 2. племянник жены (сын жениной сестры)", пашаница "племянница жены (дочь жениной сестры)" Т. дада¹ (тур. dada) "отец; sinovvi se oko dada mrtvog okupiše" J, РСКЈ; дада² (тур. dada,dadı) "1. мамуся, мамочка; 2. сестрица (обращение к старшей сестре)" Т, РСКЈ; кардаш (тур. kardas) "друг, приятель" РСКЈ; нана (тур. nenne) хип. "1. мати, мајка; 2. бака, старија rođaka" РСКЈ; нена (тур. nenne) "1. мама, mati; 2. babica, stara mati; "šk; čića² (тур. cice) "1. (часто как атрибут) старији човек, старац... 2. очев брат, стриц; исп. чико, чика" РСКЈ.

М а к е д о н с к и й я зык. Отклонения от праславянской системы родства в этом языке проявляются главным образом в расширении семантики некоторых праславянских терминов родства за счет других терминов и, в особенности, в заимствованиях из окружающих его иностранных языков. Упомянутые отклонения от праславянской системы родства нашли следующее отражение.

Р а с ш и р е н и е м семантики охвачены главным образом термины внук - внука (внутика) и дедо - баба;

ср.: внук "1. внук; 2. племянник; 3. потомок (внуците на Го-
це Делчев)" Р - внучка, внучка "1. внучка; 2. племянница".

Приобретение значения племянник в данном термине присуще целому ряду языков Балкан и Средиземного моря, ср. гр. ἀπερίος, лат. peros, итал. perote, рум. perot, алб. për; гр. ἀπέριος "1. ded, deda (татко на едем од родителите); ... бат-
дедо" "1. ded, deda (татко на едем од родителите); ... бат-
дедо"; 2. и обрабајќи sveštenom lici: дедо попеј дедо влади-
чад; 3. само рј. дедовци... fraz. ... ; 4. таст" = баба"баба
ка!" 3. само рј. дедовци... fraz. ... ; 2. starica; fraz. ... ;
1. (мајка на родителот) ... fraz. ... ; 2. starica; fraz. ... ;
3. таста, в. тешта; 4. babica, primaјja...". Р.

Определенное число терминов родства в македонском языке заимствовано из греческого, албанского и особенност из турецкого языка, ср.: нунко и нунко (диал.) в особенности из турецкого языка, ср.: нунко и нунко (диал.) "Kuma" р "кум" - нунка "1. жена нунко; 2. жена на нункото" "Kuma" р "гр. νοῦνός , νοῦνά = ср. гр. νόυνός , νόυνα Tax."); калижана ("гр. κούμη , κούνα = ср. гр. κούνη , κούνα Tax."); калижана (диал.) "кума, красница" - калитата (диал.) "кум, красник". "од и. гр." прибавка valobs = добар + именката чона, чанча, татобс" Tax.

Заимствованием из албанского языка является главным образом термин бир / алб. bir "сын" (диал.). С неясным происхождением выступает термин лека (диал.) "обращение к старшей сестре".

Из турецкого языка заимствованы термины: аю (тур. асе) диал. в. стрико "дядя"; баба (тур. baba, перс. بaba) арх. "otac,babو" Р; ср. также бабајко (фолкл.) "babajko, otac" Р. балдеза (тур. baldız) "своячница" (диал.) в. свеска; баджанак (ласк. бача / тур. bacanak "pašenog, pašanac, badža-
banak" R; деда, дедичка (тур. dada, dadı) "dada, sestrica" R; кардаш (тур. kardas) реаг. "kardaş, drug, brat" R; чане (тур. каппе "маты") диал. - используется в функции обращения к башке или к пожилой женщине; чиче то, "ко (тур. cice)" стрико или секој пристар човек" Р.

В сопоставлении с заимствованиями из греческого и албанского языка термины родства турецкого происхождения характеризуются не только большей численностью, но и более широким зреалом их употребления, причем термины баджанак и баде выступают без славянских синонимов.

Болгарский язык, сохранив многие праславянские термины родства, характеризуется расширением семантики терминов внук "1. внук; 2. (диал.) племянник" - внучка "1. внучка" 2. (диал.) племянница" Ч и дядо "1. дед, дедка" 2. теща, 3. мн. ч. деды, предки. 4. только ед. ч. дедушка, батюшка... и - баба "1. бабушка, 2. старуха. 3. дедушка, батюшка... и - бабка "1. бабушка, 2. старуха. 3. дедушка, батюшка... и - теша у терминов дядо - баба пока что остается темным. На протяжении исторического развития болгарского языка кроме того укрепились и некоторые заимствования турецкого, тюркского или др. происхождения. Ср.: баджанак (тур. bacanak) "свой" Ч; балдеза (тур. baldız) "своячница" Ч;

ничо, ласк. ничко (тур. cice) "дядя (брать отца). 2. (рааг.) дядя обращение к более пожилому человеку" Ч.

Термин баба со значением "отец", встречающийся в сербскохорватском (ср. бабо) и отчасти в македонском языке, в болгарском языке въшел из употребления, но оставил след в прозвище Бабов (ср. сербскохорв. Babović)

Среди заимствованных терминов родства изолированное положение занимают термины кака и пеля, характеризующие в основном болгарский язык, ср.: кака "старшая сестра, старшая женщина (обращение к старшей сестре или к старшей женщине со стороны тех, кто моложе их)" Ч. В связи с возникновением первого термина родства Младенов отмечает, что он "от рода и эма, т. а т.e., фр. para и мн. под.; под. кор. в новом инд. и алт. ..." ЕР.

леля³ "1. тетка (сестра отца или матери). 2. гетя (обращение к более взрослой женщине)" Ч.

Група западнославянских языков

Имеющиеся отклонения от праславянской системы терминов родства в данной группе славянских языков проявляются главным образом в утрате отдельных праславянских терминов, в некоторых заимствованиях, а также в смешении определенных терминов родства или в расширении семантики одних терминов за счет других. Степень отклонения от системы терминов родства праславянского языка в отдельных западнославянских языках варьируется.

Чешский язык. Система терминов родства этого языка в основном характеризуется вышеупомянутыми особенностями группы западнославянских языков. Некоторые праславянские термины родства оставили след в словарях (ср. svekuše "свекровь") или в названиях фамилий (Deverov). Полностью или частично вышли из употребления термины шурин, зълва, матры, свость; цјес (устар.). В системе терминов родства особенность чешского языка представляют термины tchán "тесть; свекор" - tchyneň "теща; свекровь", которые наподобие немецкого термина Schwieger объединяют в себе значение двух различных терминов. Подобно немецкому термину Onkel термины стгус и цјес смешиваются между собой в том смысле, что первый распространился за счет второго (ср. strýc "1. brat otce n. matky n. švagr. 2 expr. ..." SSJČ. Термин teta "1. sestra n. švagrová otce n. matky" SSJČ) выступает со значениями немецкого термина Tante, т.е. = болг. "леля, юйна, стрина" Н.

Заимствованием из немецкого языка вместе с имеющимися значениями представляют термины švagr (нем. Schwäger), "деверь; шурин; зять; свояк" - švagrová (нем. Schwagerin) "золовка; своячница; невестка". Латинского происхождения являются термины kmotr (kumäter & com-mäter) "кум" - kmotra "кума".

Словакский язык. В выражении родственных отношений от чешского языка отличается главным образом

лучшим сохранением праславянских терминов родства (ср.: stryc - stryňa, ujec, uj - ujčiná, svokor - svokra, test-testina) а также меньшим смешением значений унаследованных терминов родства и вообще меньшим расширением семантики терминов родства. Смешение основных значений унаследованных праславянских терминов родства в словакском языке выражено преимущественно у слов: ujec, uj "1. matkin brat; 2. nár. manžel matkinej sestry; 3. hovor. v oslovení starší muž vdbec..." - ujčiná "1. manželka matkinho brata; 2. nár. matkina sestra" SSJ; svokor "1. (manželov otec) свекор; 2. (manželkin otec) тестъ" - svokra "1. (manželova matka) свекровь; 2. (manželkina matka) теща" SSJ; test "otec manželky vo vztahu k manželovi" - testina "matka manželky vo vztahu k manželovi"; zried. i manželova matka" SSJ.

Подобно чешскому языку в словакском языке укрепились заимствования kmotor "кум" - kmotra "кума" (лат. com-mäter) и švagor (нем. Schwager) "manželov al. manželkin brat, sestrin manžel" - švagrína "manželova al. manželkina sestra, bratova manželka" SSJ.

Лужицкие языки. Оба языка объединяет термин pan "отец", невстречавшийся в других славянских языках. Сочетанием слов přichodny pan (н. -луж. přichodny pan) выражаются значения терминов: а) тестъ, б) свекор, а сочетанием přichodna máč (н. -луж. přichodna mama) выражается: а) теща, б) свекровь Тр: ср. также přichodny syn "зять" Тр.

В нижнелужицком языке заимствование является термин šwar (нем. Schwager) šw, употребляющийся наряду с термином swak. Термину swak в верхнелужицком языке присущи значения "шурин; деверь; зять (муж сестры); "свойк" - swakowa "золовка; свойчница; невестка" Тр. Термин wuj в данном языке объединяет значения терминов "Oheim, Onkel; Vetter" я., а термин wijowc выступает со значениями "Oheims, Vettersonn, Cousin" я.

Польский язык. Проявление иностранного влияния в данном языке сказывается преимущественно в смешении отдельных терминов родства или в расширении их первоначальной семантики за счет других терминов родства, а также в прямом заимствовании некоторых терминов. Смешение или расширение первоначальной семантики касается преимущественно следующих терминов:

ciotka "siostra lub kuzynka matki lub ojca" SŁ;
świeker "ojciec męża lub żony, teść" - świekra
"matka męża, rzadziej żony, teściowa" SŁ;

teść "ojciec żony lub męża w stosunku do zięcia lub synowej" SŁ.

Из заимствований в польском языке укрепились термины: kuzyn "1. двоюродный брат, кузен...; 2. родственник, свойственник" (ср. "blizszy lub dalszy krewny" SŁ) - kuzynka "1. двоюродная сестра, кузина...; 2. родственница, свойственница WSPR, szwagier "шурин; свойк; деверь; зять" - szwagierka "свойчница; золовка; невестка" WSPR.

Группа восточнославянских языков

В отличие от западнославянской группы языков термины свекор - свекровь и тесть - теша в восточнославянской группе языков вообще смешиваются друг с другом. Иностранное влияние на термины родства в упомянутых языках сказывается преимущественно в следующем.

Русский язык. Выражение трех праславянских терминов родства при помощи термина дядя = скора, "stric", *ujak*, *tetak*; *hip*, *fjeda*, *čika*" М-Р и расширение первоначальной семантики термина тетка = скора, "strina", *ujna*, *tetka* (и осн.)" М-Р, на наш взгляд, следует приписать влиянию западноевропейских языков (ср. фр. oncle - tante, нем. Onkel - Tante, англ. uncle - tante). Влияние французского и немецкого языков на термины родства, кроме того, сказывается и в отношении прямых заимствований, ср. кузен "В буржуазно-дворянском быту: двоюродный брат" О - кузина. Поскольку термины кузен - кузина не вызывают никаких сомнений в их французском происхождении, кажется, нет оснований оспаривать и французское происхождение термина папа, тем более что он не встречается в древнерусском, украинском и белорусском, а вероятно и в части русских говоров. Термин шайфер "дружка невесты" (ср. и производное шайферица) заимствован из прибалт. нем. Schaffer.

Белорусский язык. В системе терминов родства белорусский язык обнаруживает большие сходства с системой терминов родства русского языка, от которого отличается главным образом отсутствием заимствованных терминов папа и кузен - кузина (устар.), как и наличием собственного заимствования шагер "1. (брать жены) шурин; 2. (муж сестры или своячницы) свояк" - шагерка (сестра жены) своячница "Кр. Однако отмеченное заимствование в данном языке не укрепилось непосредственно из немецкого языка, а посредством польского языка. Термин шайфер - шайферка, употребляющийся рядом с друшка, мог укрепиться посредством русского языка.

Украинский язык. Обладая в основном восточнославянскими терминами родства (ср. дядко, фам. дядя, племінник - племінниця К), украинский язык характеризуется: а) сохранением большей старины, так как в некоторой степени сохранил праславянские термины родства: стрий "зап." брат отца "К и вуй, вуйко" зап.; брат матери "К, б) выделением термина небіж, - ожа" племінник" - небоха и в) отсутствием прямых заимствований из неславянских языков.

Х

Х Х

Влияние иностранных языков на термины родства в славянских языках можно резюмировать следующим образом. При сохранении самого большого числа праславянских терминов родства южнославянские языки характеризуются заметным числом заимствований преимущественно турецкого происхождения (исключение составляет словенский язык). Под влиянием терминов Schwieger

и Onkel - Tante западнославянские языки отличаются от южнославянских языков (за исключением словенского ъзыка) смешением семантики терминов свекор - свекровь и тесть - теша, расширением семантики терминов stryć - teta, польск. ciotka и в некоторой степени наличием своих прямых заимствований. В группе восточнославянских языков термины дядя - тетя под влиянием отмеченных западноевропейских терминов приобрели значение праславянских терминов стый (-ъць) - стрина, (в)уй - (в)уйна; тетька - *тетькъ. В русском языке, кроме того, нашли отражение и заимствования папа, кузен - кузина (устар.) и шайфер (последний термин укрепился и в белорусском языке).

Ареал распространения заимствованных терминов родства в славянских языках

Албанизмы: bir "сын" - в мак. бир (диал.).

Галлицизмы: cousin - cousine, papa - в сербскохорв. кузин - кузина, польск. kuzyn "1. и 2." - kużynka, русск. кузен - кузина (устар.) и пала.

Германизмы: Schwager, -in, Schaffer - в сербскохорв. шагор - шагорица, чешск. švagr - švagrová, словц. švagor - švagrínā, н. луж. šwar (II swak), польск. szwagier - szwagierka, белорусск. шагер - шагерка; шайфер - шайферица в русском; шайфер - шайферка в белорусском.

Грециизмы:

- в македонском: калимана "кума" - калитата "кум" (диал.) и нунко "кум" - нунка "кума".

Латинизмы: чешск. kmotr, словацк. kmotor.

Турцизмы и тюркизмы:

ace "дядя (брать отца)" - в мак. аци (диал.);

baba "отец" - в сербскохорв. бабо, мак. баба (арх.);

bacanak "шурин, свояк" - в болг., мак. и сербскохорв.

baldziz "своячница (сестра жены)" - в болг. балдъза и мак. балдеза (диал.);

dada¹ "отец" - в сербскохорватском дада;

dadi², dada "няня, кормилица" - в сербскохорв. дада, мак. дада, ласк. дадичка;

кака (диал.) "сестра; брат" Труб., Г - в. болг. кака: kaka, kardaş, kardes ("брать; сестра") - в сербскохорв.

кардаш "друг, приятель" и мак. кардаш (арх.).

nanne "мать" - в сербскохорв. нана "1. и 2." и нена "1. и 2.", в мак. нане "1. и 2." (диал.);

çice ("дядя; тетя") - в сербскохорв. чича, чиква, мак. чиче, ласк. чиčo, чикко, болг. чиčo, -ко.

Особняком стоит болгарский термин лея, мак. леја (диал.) и сербскохорв. леја (диал.), который семантически и пространственно стоит ближе всего алб. и рум. lele "Alttere Schwester, Alttere Frau" ERJ.

У с л о в и е Е И С о к р а ш и т и я

- Г.... Георгиев В., Български етимологичен речник, т. I-III
 ЕР.... Младенов Ст., Етимологичен речник на българския език.
 И.... Илин, В. С., Українсько-руssкий словаръ, Київ - 1964.
 К.... Калинович, М.А., Русско-український словаръ, М. - 1948.
 ККГ.... Колас, А., Крапива, К., Глебка, П., Русско-белор. словаръ.
 Л.... Лепинг, А.А., Немецко-руssкий словаръ, Москва, 1947.
 Р.... Речник на македонскиот јазик, I, II, III, Скопје.
 РСКЖ.... Речник српскохрватског књижевног језика.
 СРС.... Словачко-руssкий словаръ, Москва-Братислава, 1976.
 Т.... Толстой, И.И., Сербскохрватско-руssкий словаръ.
 Тах... Таховски, А., Грчки зборови во македонскиот нар. јаз.
 Тр.... Трофимович, К.К., Верхне-лужицко-руssкий словаръ.
 Ф.... Фасмер, М., Этимологический словарь русского языка.
 Ч.... Чукалов С., Българско-руssки речник, София, 1960.
 Руско-български речник, София, 1962.

 FRJ... Skok P., Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika.
 H.... Hora K., Bulharsko-český slovník, Praha - 1959.
 J.... Jurančič J. Srbohrvatsko-slovenski slovar, Ljub. 1955.
 Ja.... Jakubaš F., Hornjoserbsko-němski słownik, 1954.
 K.... Kotnik J., Slovensko-ruski slovar, Ljubljana, 1950.
 R-M... Poljanec, R.F., Mádotova-Poljanec, S.M., Rusko-hrvatskosrpski rječnik, Zagreb, 1962.
 Sj.... Słownik języka polskiego, 1-10, Warszawa, 1966.
 SSJ... Slovník slovenskeho jazyka, Bratislava, 1959-1960.
 SSJČ... Slovník spisovného jazyka českého, ČSAV.
 SSKJ... Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljub., 1985.
 ŠK.... Škerlj St., Aleksić R., Latković V., Slovenačko-srpsko-hrvatski rečnik, Beograd-Ljubljana, 1964.
 ŠW.... Šwjela B., Deutsch-niedersorbisches Taschenwörterbuch, Bautzen, 1953.

С Н О С К И

- 1) Данный труд является дополнением и обоснованием к некоторым тезисам нашего доклада, прочитанного на IX съезде славистов в 1983 году в Киеве.
- 2) В связи с происхождением этого термина С.к.о.к. высказал мнение, что он представляет собой "орбј balkański turcizam" ERj.
- 3) Рассматривая это слово, С.к.о.к. отмечает "... lelja (Vuk, valjda u blizini bugarske granice, upor. bug. leTja"tetka" ... Detinja riječ (Lallwort), koja se nalazi i u drugim slavenskim i neslavenskim jezicima. Upor. arb., rum. lele "ältere Schwester, ältere Frau" ERj.



Коста ПЕЕВ

ИЗМЕНИ ВО КАТЕГОРИЈАТА РОД КАКО РЕЗУЛТАТ НА
МЕГУЈАЗИЧНИТЕ КОНТАКТИ
- врз материјали од југоисточните македонски
говори -

1.1. На просторот што го зафаќаат јужните македонски говори можат да се изделат неколку дијалектни јазли. Предмет на нашиот интерес е југоисточниот јазол, претставен преку долновардарските и бодланско-лагадинските говори. Овие говори се простираат јужно од линијата одредена со планината Беласица, Кожух и Нице. Планината Беласица ги одделува од струмичкиот говор, а Кожух и Нице претставуваат природна граница кон тиквешко-марисовското подрачје. На исток се граничат со серските говори, а границата оди по линијата: Солун - источни падини на Круша Планина - Струма. На запад оваа дијалектна зона граничи со леринско-костурските говори, а границата почнува од планината Нице, продолжува кон Островското Езеро и преку планината Каракамен се управува кон реката Бистрица. Јужната граница на овие говори фактички го одделува нашиот етнос и се движи во правецот: подрачјето нешто јужно од Кајлар, реката Бистрица, Солунски Залив.

2.1. Во потрага по дијалектната база на јазикот на Кирил и Методиј, односно поради очекуваното присуство на одредени архаизми во овие периферни дијалектни изоглосни огништа, повеќе слависти уште кон крајот на минатиот и почетокот на нашиов век почнале да ги истражуваат југоисточните и југозападните говори (во Егејска Македонија), и тоа со таков интензитет што слободно може да се рече дека тие денеска спаѓаат меѓу оние македонски говори што се најмногу испитани и за кои има најмногу пишувано¹.

3.1. Резултатите од овие истражувања, изразени во повеќе статии, монографии и речници, како и од анкетирањата што ги имаме вршено кај повеќе преселници од Солунско, Куманово, Гуменциско, Воденско, Кајларско, и ги претставуваат југоисточните говори како типични за "балканската лингвистичка унија". Во нив среќаваме интересни резултати од симбиозата на јазици со различна генеза, коишто развиле ред структурални идентичности.

4.1. Освен општотипичните балкански особености што на широки покриваат македонските народни говори, овде среќаваме и ред синтаксички и морбо-синтаксички карактеристики што се јавуваат како диференцијални во однос на другите источномакедонски говори, а од друга страна претставуваат особеност на западното наречје. Се работи за модели и синтаксички врски, што и во западните и во југоисточните говори се развиле под изразито влијание на несловенските балкански јазици: сарзуваче на директниот објект со помош на предлогот на (: го-викнах на брат-ти - Кукушко), употреба на предлогот од и со граматичка функција - за исказување на посвојност (: ки дујдел стопанот ут лозата - Кулакија, 269) градење на простата прашална реченица без партикулата ли (: му-бдлрли на-кукчишките? - Кукуш), директно прибавување на дополнението за место кон прирокот (: стигнааме Ди-мир-Исаарско мос - Солунско), препозитивна употреба на кратките заменски форми во однос на глаголот (: о-уставих на-патут - Кукушко, Солунско и др.).

4.2. Спомнатите структурални промени се резултат на многустраниците контакти, што Македонците од Долновардарско ги имале со соседното балканско, несловенско население и кои, што е особено важно, биле директни. Конкретно мислиме на воведјето од грчкиот а повеќе од турскиот и ароманскиот јазик. Има исказување дека "несловенската граматичка форма" на македонскиот јазик се добила, главно, во резултат на билингвизмот што се родил од контактот меѓу македонските Словени и балканските Романи, чии потомци се денешните Власи². Дека балкански-романскиот јазик, во услови на билингвизам, играл улога на супстрат, на модел што довел до изедначување на граматичките форми, многу релјефно се покажува имено во јужните македонски говори, каде што концентрацијата на турското и ароманското население била значителка.

4.3. Многу е веројатно дека во контекстот на свие влијанија треба да го гледаме и стремежот за иновации во опозициите на родот, во овие говори изразена најмироно во елиминацијата на одделната маркираност на машкиот и средниот род. Ова недвосмислено се добило со наслон на аналогната редуцирана состојба на категоријата род во турскиот, а донекаде и во вламкиот јазик, каде што среќаваме само две форми кај атрибутивните зборови. Односнава особеност, според истражувачата што ги имаме времено, е прилично раширена во југоисточните говори: на југозапад најистуриена точка каде што ја констатираме претставува пунктот Тремно (Кайлярско), се среќава уште во Гуменца, Воденско (пункт Тресино), Ениевардарско (пунктови Пазар и Гуичево)³, на исток ја забележивме во селата што се гранични меѓу кукушкиот и серскиот говор (пунктови Планица, Савек), а во оваа омесеност доаѓаат говорите во Кукушко (пунктови Грамадна, Морарци и др.), Гевгелиско (пункт Којиско), Дојранско (пункт Патарос), а на југ односнава појава се среќава сè до утоката на реката Вардар (пункт Градобор, и од материјали од селата Ватилак и Кулакија⁴).

5.1. Корозијата што го има опфатено системот на родовите опозиции се пројавува низ повеќе пунктови: во именската фраза родот со слаба маркираност се среќава кај атрибутивните зборови, кај показните и посвојните заменки, кај личните заменки категоријата е најмногу засегната во кратките заменски форми, поретко во употребата на членот. Во глаголската фраза слабата позиција на категоријата род евидентно се забележува при конструкциите со л-парициппот.

5.2. Кај придавските зборови среќаваме изедначување на атрибутите за машки и среден род, а како примарви се јавуваат формите на средниот род. Појавата е прилично раширена, В.Думев уште пред повеќе од половина век ја забележил и зборувајќи за воденскиот говор истакнува: во овој говор "се забележува една колку интересна, толку и несрекна појава, којашто се должи на грчко и турско влијание; тоа се забележува главно во градот и во блиските села. Дури формите на придавките за среден ги изместиле формите за машки род единика: арну човек бил то бегут, лошу инсан, лошу са чини инсанут, угобену дубитук итн. Таа појава засведочува како е можно со силно тужно влијание да се изроди јазикот, да го изгуби чувството за формите"⁵.

Во материјалите од село Гупче - Еницевардарско среќаваме голем број примери во кои е засагната конгруенцијата меѓу именката и атрибуцката одредница: гумот пално су студена вода; - му-клават пујас далго три ду-чи-тири аршина; - он немеше јарно живот су-неа. Се работи за иновација што, изгледа, не е многу нова, од односниов терен, од Пазар, скоро пред еден век Крсте П.Мисирков ја запишал песната Банут - Крал'ут во која се споменуваат примерите: и тогај тоја Турче, Босналијче, гу вјана баново-то којна кармана; - јас да не се скријах пут идно камил-шко самар; - немиш рудено такво јунак јуп твојта држава.

5.3. На југозапад од Пазар и Воден, во Кајларско (го имаме истражувано пунктот Тремно) замената на атрибуцките одредници од машки со среден род е скоро регуларна, сп.: гулемо мирак, царвено којн, ендро боп, остро нок, чујно чоек, чисто извур.

5.4. На север, во соседните говори - гевгелискиот и дојранскиот, категоријата род, иако не во таков обем, сепак е засагната, сп.: којно гувбрче чувечко изик; - чаврантијта-ј турско зббр; во реченицата: каркол' е тбо уф-хитто, излеве ёјн (: еден) е од машки род, која нормално се согласува со именката на која се однесува (плод), а со втората одредница е нарушена конгруенцијата: царно плот.

И во споменатата регија ретки се примерите во кои именката е во среден, а атрибутот во машки род: а па работил за един лепче, пари не.

5.5. При сондажните истражувања во Серско, пунктот Савек, исто така забелживме загуба на маркираноста на машкиот род во атрибутивни синтагми. Од односниов го-

зор се следниве примери: рѫжаново л'ап, лошо врагатън (=: падар), старо пеар (=: свекорт).

5.6. Во материјалите од С.Верковик⁶ - од југоисточните македонски говори - на показ се примери со нарушења на конгруенција: да везми левет мјахови благо мет; - единожут ол му беши бјал пругуту царну; - да проминиш приз мене ... зашто имам да ти кажам скришно лаб; - и тој ја дава един алтин многоценно; - стом виде хизмикарот таков мјасто, скришно.

Атрибутската одредница од среден род толку се наложила што се скреава и во синтагми со именки од женски род: и да му донесе благото ракија, спроти адето.

5.7. Според истражувањата што ги имаме вршено - било во директно анкетирање, било според објавени материјали - ни се наложува впечатокот дека категоријата род најсилно е засегната во најјужните села, пр. во Кулакиското евангелие (селото Кулакија се наоѓа на самата утока на реката Вардар), примерите со нарушења на конгруенција се скоро регуларни: а лошо измиќар - тешкоти (271); - исправејтисте пјатот Господиново (252); - оти не гу знајат на чудото глас (319); - ти си Господинов Син, ти си цар Израилско; или Марија и прибра врнуто дјел (328); - ут мэн прикалисти на вешти овој огин.

Цека маркираноста на родовите опозиции во овој говор е посебно нарушена и укажуваат и обратните примери - со именка од среден се јавува одредница од машки род: видела млаќ детинце; - да му беши стрѣх и чудо голем; - видела гулем видело; - а видѣ нѣбіто отворен (309). Нешто повеќе, имено во овој говор освен што се мешаат машки и среден род има и случаи, што претставува реткост за соседните говори, во кои е засегнат и женскиот, конкретно атрибутот од среден род ја маркира именката од женски: веруваше на него, зарди женското приказна; бунар што да има вода солено; и ти дадиши вода живо; а има и примери во кои именката во женски род е определена со атрибут во машки: чаршиката небесник (265).

5.8. За проучувањата на историската дијалектологија топонимскиот материјал се покажува од извонредно значење, бидејќи во него како да се отсликани различните процеси од постари или понови еволутивни фази од развојот на дијалектите. Следењето на односниот материјал особено е корисно кога се во прашање говори коишто се изложени на различни влијанија, што произлегуваат од меѓусебните јазични контакти.

Проблемот што претставува предмет на нашето истедувавање - засегнатостта на категоријата род во југоисточните говори репрезентативно е спразен во микротопонимиската граѓа од односното подрачје. Со особена фреквентност и во голем број населени места скреаваме двоцленни синтагми во кои именката е од машки, а атрибутот од среден род, сп.: Ристемуфто Бунар (Тремно - Кајларско), Старто Камен (Ранче - Кајларско), Смакианто Брек (Крушаре - Еницевардарско), Влашкуто Грон (Бабјани - Еницевардарско), Старто

Јавор, жилизничко Ќаќ (Владово - Воденско), Глубоко Камен
(Баровица - Гуменци), Дедво Јзвор (Емборе - Кајларско),
Далбоко Трап (Баровица - Гуменци), Гулемто Брот (Кадиново -
Ениевардарско).

5.8.1. Како и во говорниот јазик така и во топохимискиот материјал обратните примери (именката во среден, а атрибутот во машки род) се реткост: сп. топ.: Новнот џаде (Тодорче - Меглен), исто така малубројни се синтагмите со именка во женски, а атрибутот во среден род: Мацирско Махала (Неолјани - Серско), односно определбата во женски а именката во машки род: Тодорска Лас (Басво - Меглен), Песаклија Прёлок (Крушаре - Ениевардарско). Во синтагмата Света Рангел (Ошами - Мегленско) веројатно формата Света е добиена со наслон на именката 'црква'?

5.9. Во именската синтагма со редукција на одредниците на категоријата род истапуваат и броевите 'еден' и 'два'. Кај бројот 'еден' формата за среден род едно се обопштила и за машки, а кај 'два' формата за женски и среден род две се јавува и со именки од машки род. Проширената употреба на формата едно почесто се јавува во позижните говори, а обликот две релативно често се среќава на целото подрачје. Сп. примери од Ениевардарско (пункт Гупчево): едно мисур пално; да не бидат рудники ни уд едно пујаси; зеват едно стол, гу сиднуват зетут; едно шалвар уд чиста вайлна; му-ја клаваа на едно диску; двете пурратими си свалуват; од Пазар (од спомнатата песна Банут - крал'ур); идно зумак да се јудбере јут вазе; идното град к'и сиде града Собја.

Крсте Н.Мисирков кој потекнува имено од овие краишта (Ениевардарско) дури и во своите програмски написи не можел да бе ослободи од својот говор, па му се поткраднале примери во кои родот е погрешно маркиран: на тија двета имијна (За македонските работи, 167); уште: две важни собијија (Бардар, 32).

Во овие случаи кај Мисирков не ќе изненадува погрешната употреба на родот, туку факtot дека опозицијата меѓу двета рода е анулирана за сметка на средниот, додека во говорот - а тоа го покажуваат и примерите - ја среќаваме имено формата за женски и среден род: две. Навистина проф. Б. Конески во материјалите од Вевковски каведува дветри примери во кои формата два доаѓа во позиција за среден и женски род: двета деца, два работи, но нивната малубројност, во споредба со другите примери: две дене, две братка, две месеци, две близнаки, две просици, две ангели, две кораби и др.*, јасно укажува дека са работи за маргиналност што би можела и да се замамари.

5.9.1. Во Кулакиското евангелие исто така среќаваме примери со обопштена употреба на формите едно и две: му даље на него риба пичена идно дёл (260); - край мбрито Галилејско, а видé две братка (263); - не можи и некој да работи измиќар на две аги, оти или идното ки си миљува, а на другут ки гу каскандиса (264); - видé идно чу-век, шо беши слеп ут ка си роди (258); - видé две вакци ... флегјал уф идно кайк (272); - на дениту пуш две грочи

(315). Како што рековме, измените на категоријата род во Кулакија се од таков карактер што дури тешко се востановува некаква системност, така покрај споменатите синтагми од формата едно како одредница на именки од м. и с. род, среќаваме и обратни примери (некој многу поретки) - со проширената употреба на формата за машки род еден: некој да има сто бфи, и да си загини иден ут них (262); - дујде на иден мнаво дети (268). Еве уште една потврда за спомнатата несистемност - употреба на формата идно како определба на именка од ж.р.: и си чу шо беши уф идис кука (284).

5.9.2. Тенденцијата за нивелирање на родовата опозиција меѓу формата за машки род два и две за женски и среден род комплетно е изразена во кукушкото говорно подрачје: на-Срума има две моста (Амбар Кој); - тбо Арапино имал две сарца (Грамадна); - две вола душечеа (Алексово); од Дојранско: само две цена; - две листа т'итун (Батарос).

Во Воденско, како и во Солунско, со проширената употреба се јавуваат формите две и идис: адно умну чувек не праве јошо; - адну утилану маш на-земинта леже; - адну умрену којн ка паднал не станал; - две синови; исто така и во Гуменица: идно Вáрдар во нá-дел'a; - две ала пих; - некоштедо имал две сина; сп. уште примери од споменатите материјали од Берковик: најдели две корини смокви (28); - пойдска и двете му синови; - изсадили по две рогови (35) итн.

5.9.3. Зборувајќи за причините на закрите инклинацији во сложувањето на родот проф. В. Конески истакнува: "Во случајов, во средина со изразита македонско-грчка двојазичност, природно ни се наметнува заклучокот дека промената станува под влијание на грчкиот, во кој единствената форма бъс иде со сите три рода"⁹.

5.10. Кај личните заменки за 3.л.ед. најзабележливо изменување во системот се среќава во кратките заменски форми, имано овде, освен проширената употреба на кратката дативна форма за машки род му, присутна во јужните и во дел од централните говори (: му сá-мól'ум ка тёа женичката), во Кулакија во формите на директниот предмет кратката заменска форма за женски род ја(а) многу често, скоро регулярно се јавува во синтагми со именки од машки и среден род: да ка си наближи, а фати носилото (273); - оти он а дражни хéсито (288); - пилато... а слуши вба лáф (293); - и јес а знам на тáтко ми (299); и си а зел вéти, го клал уф стрет; - а гледа вáлкот шо си ѝди на овити (311); - и он а зéл на негу уф рашти (313); - а бáрлиле грипнут (266); - напконта а пушти кáт них неговото син (269); - дури а викле на тáтко му (248). Се случува дури ја(а) да ја маркира и множинската форма: а пушти и закла сити дéца (306).

5.10.1. Кај показните заменки во Ќукушкиот и во дојранскиот говор за машки и среден род среќаваме една форма: тб (тбо). Во пунктовите каде што се разликува формата 'вс' (за укажување на близки предмети) ја среќаваме истата шема за упростен заменски систем - единствената форма

за машки и среден род: вб, вбо и за женски вá, вáа. Ретки се примерите, главно во Кулакија, според кои и спозицијата меѓу машки и женски род исто така се руши: не мόжими да земийни ут тá пát (265); - и се упутиле на таа чác (266); ⁹ на вá чác пувел'а... (266); - тýку за вá сфт, шо не му знајат именото (262).

Нерегуларност среќаваме и во материјалите од Верковик, сп.: да го питаш до венера тос самовил.

5.11. Кај посвојните заменики употребувајето на јемата на родот исто така е присутна наимироко во овие говори, но постојат ареали разлики. Имено во Геагелиско (пункт Конско) формата за среден род многу често ја забележуваме како обопштена и за машки: мојто тáтко (дедо), твојто мирак, во Гуменца среќаваме аналогни случаи, а од Воденско (според В. Думев) се примерите: нашчу учител (е ибту умин); - нашчу чувек, од Пазар (од споменатата песна Банут - Крал'ут): да ми го багиадисим мојту кабаат.

Според материјалите од Верковик во јужната регија се наложила формата за машки род: јéзе сам господин Костадин твој лубов; - как ки видиш мој писмо, да проминиш прив мене.

5.11.1. Во Кулакија контруеницијата, како што истикавме неколку пати, е силно нарушува и таму паралелно егзистираат примери и од првиот и од вториот тип, сп.: татко, дај ми мојото дел (281); - не и потгулем измикарут ут агата негово (296); - и да ми слушат мојто глаас (311); - и да сваршам неговото лаф (258); - и обите му слушат негувуто глас (319); - ќе пагат ут обрата ут кйн'ото стопан (272); - гу скрих тфојто карагров (271).

Заменската форма од среден род освен со именки од машки се јавува и со именки од женски род: глásут ут тфојту рáдус (328); - да му имат моје рáдус (261); - дека ки види вашо стбка.

Како што рековме не се необични и примери во кои именката од среден е маркирана со заменка од машки род: а чуах на мих су имито софј (261); - така са расчупите лошо уф сárцити ваш (284); - афендо, прости ми на дётито мој (267).

5.11.2. Во југозападната регија од Долносвардарско, во Воденско, кај посвојните заменики маркирањето на родот е засегнато до таа степен што се нивелира и различната меѓу машкиот и женскиот род, таму - како што пишува Васил Думев, цит. раб., с. 54: "Формата нејн (нејна, нејну) ја изместила заменката негуф-а, -и..; он беше бутат чувек, ама нејњут сии (м. неговиот) из'де се. Маж'ту и утдилла и' адна страна, нејните жéни на друга (м. нивните). Чурбацијата нимал деца: нејните руднини му дале (м. неговите)... руднин'те на бáб'та биле бугати: нејните лозја, башчи, граѓани, ниви... нимале крај (м. нивните)".

При дијалектните истражувања со преселници од Гуменца констатирааме дека посвојната заменска форма за женски род нејн и во овој говор се јавува со проширена функција и ги маркира именките од машки род: (игуменот)

си имал нејно кукошки (м. негови). Во материјалите од гупчево ваквите синтагми се јавуваат почесто: свадбарт...
си-ј пуканува сите нејни рудники (м. негови); - да му палат пари... бти варви низ нејното село (м. нивното); - л'ујто нејно грѓан, немат нејни ивни (м. нивен, нивни).

Пример од Кулакијат и су се разумут твоја (270).
Овде може да се спомене и синтагмата со неопределена заименска форма некоа со именка од м.р.: умијаја се кату некоа човек цар (263); сп. уште и си ликуваши секој болка и секој тихава на л'удите (264).

5.11.3. Прегледот на измените на категоријата род кај именските зборови ќе го завршимо со примери во кои членската морфема за машки се јавува со именки од женски и среден род: му се запре крајот ут неа (Кулакија, 276); - и лијлот му беши кату здрав (289); - и си размени напри на них лијлот му (мн.); сп. и: и са лásкаши нётгуту миц кату слáкци (327).

5.12. Процесот на изаутрализација на родовите разлики свидетел е и во глаголската фраза. Најсилно е изразен во нарушената контргенција со л-партцијпот. За различка од другите случаи овде обонтувањето не оди на реплиција машки: среден, туку в засегнат и женскиот род. За илустрација ќе наведеме пример од Кулакија - субјектот во женски, а л-формата од машки род: вёли на неа...; ако си рекал, шо немаш маш, бти пёт машки имал си (257); исто така и во материјалите од Верковиќ: и она отидел, гу бакна раката. Од пункот Висока (Солунско) З. Голомб наведува обратен пример - субјектот во машки, а л-партцијпот во женски род: рекла. Тој, бидејќи немал узид во равнважноста на оваа појава и наслонувајќи се на искажувањето од М. Малецки¹⁰, од подруг аспект ги разгледува случаите: сий на áскер, ёндра град, тој му рекла, и истакнува: "Овдека работата е во мешавето на формите на иом. ед. м.р. со иом. ед. ж.р. во редот на придавките со основа на консонантска група... Од историска гледна точка овдека имаме работа со специјален развој на иом. синг. маск. кај оние придавки што имале на крајот тешка за изговор консонантска група и поради тоа по неа развиле вторичен "ер", што овозможил да се зачува таа група во неупростена состојба... Ново-настанатиот "ер" во неакцентираната наставка -а на иом. синг. фем.: оттаму доаѓа и идентичноста на формите за машки и женски род кај таквите придавки: мокра - м., ж., мокру - с.р.; - майдра - м., ж., майдру - с.р. Оваа појава многу посилно истапува во Сука односно во Висока. Таа не се ограничува на придавките, ами ги опфаќа и л-формите, на пр.: д'ёлуту и р'ёкл (rekly)" (Македонски јазик, г.XIII-XIV, с. 208).

5.12.1. На ова прашање се осврнал и С. Романски¹¹, тој задржувајќи се на заклучокот на Јордан Иванов¹² дека во случајот се работи за зачуван "ер" на крајот на зборот, со право се прашува: "ако ерот во случајот се задржал благодарејќи на темкиот изговор на две или три согласки на крајот на зборот, тогаш вошто тоа се случува само кај

придавките, а не - при истите фонетски услови - и кај други видови зборови, на пр. кај именките." И навистина, наст-према синтагмите éндъръ грát, мáндъръ чóбáк, во кои "се за-чуваат крајниот ер" од фонетски причини, во истите согласнички групи пак на крајот на зборот, тие се отклонуваат со вматнување на секундарниот "ер", начин познат и од пр. го-вори: вéтár (< вѣтъръ), пékul (< пекль).

Натаму, С.Романски во споменатите случаи (éндра грát, мáндра чóбáк) допушта остатоци од изговорот на ы во сложената форма на придавките и тоа го поткрепува со фактот дека во говорот на Висока ы се развијал во а, и тоа не само во корејски слогови, туку и на крајот на зборот, пр. во множинските форми кóзâ (< козы), кrávâ (< кравы).

5.12.2. Сите споменати толкувања на односните, навистина необични, случаи од Солунско имаат фонетски карактер. Обратно, нашите повеќегодишни истражувања на долновардарските говори ни даваат доволна основа вниманието да го сергуме как морфолошкиот фактор.

Прво, реснот Богданско, во кој се наоѓаат селата чиј говор го преокупирал толку многу вниманието на славистите, долг период во минатото - сè до балканските војни (според Романски) претставувал изолиран македонски остров во еден логолем комплекс од турско население.

Второ, како што видовме синтагми од именски збороформи во машки и атрибутски одредници во женски род сре-биваме и во други долновардарски говори, во кои ы не дава й како во Богданско.

5.12.3. Што се однесува до нарушената конгруенција меѓу субјектот и л- particипот, таа се јавува, во по-одделните говори, и во други комбинации. Така во Кукушко и Дојранско за субјектот и од машки и од среден род се наложил, по правило, л- particипот во формата за машки род. Сл. примери од Кукушко: накусúро Тúрчito избигáл ѿ Нимáнци, куидисáл уф Алéксуво; - тоо питалчите батија да икукурíка; од Дојранско: кучáто па сáдел, пупата и та јацéл; - то шо ии пајáл, значе пил'то, шо ин хахувáл, то ки биде.

Во Дојранско во поограничен број примери, субјектот го скрекаваме во женски, а л- формата во машки род: мујдéла једна булка и на момата га накарáл д-ри лéгне на ското; - ут кривато га шутнал, така гулката на момата.

Сепак, изгледа во глаголската фраза почести се примерите во кои се обопштува машкиот род кај л- particипот и со субјект од среден род. Вакви примери наведува и С.Романски во работата за долновардарските говори: отишај дéтето; - дéтто не са чинил камии¹³.

5.13. По односново разгледување на материјалите поврзани со проблемите околу категоријата род евидентно се наметнува заклучокот дека во югоисточните македонски говори е присутен стремежот за елиминирање на родовите опозиции. Јасно е дека се работи за една комплексна појава чии први импулси доаѓаат од контактите со балкански-те несловенески јазици, а самородните причини (фонолошки)

можеле само да припомогнат, и да послужат како "катализатори што ја забрзуваат реакцијата".

5.13.1. Освен влијанието од редуцираната состојба на родовите опозиции изразени во ароманскиот, а пред сè во турскиот јазик, проф. В. Конески укажува уште "на еден момент од меѓујазичниот контакт што можел да игра определена улога при изборот на формата за спр. род кај атрибутивните зборови. Вованото е дека во грчкиот јазик во ак. едн. една форма како καλὸς го претставува спр. така и м.род. Има случаи, а тие се потврдени и за сушко-височкиот говор во речникот на Малешки, кога формите на -ο се позајмени од грчкиот не само за спр. ами и за м. род. Така среќаваме: ἀφανίς (αφαντος, η, ε) "невидлив", ἐνδοριψ (ἐντορπος, η, ε) "тукашен, тукашно" ... Мислиме дека при изразита двојазичност, особено на оние лубе во Солун и околните места што добивале повисоко образование во грчки училишта, овој грчки модел можел да придонесе за налагањето на формата на -ο (спр. род.) кај придавките во македонските говори во овој регион"¹⁴.

¹ В.: V.Oblak, Macedonische Studien, Wien 1896; P. Lavrov a J.Polívka, Lidové povídky jihomakedonské z rukopisů St. Verkovičových, v Praze, 1932; A.Mazon et A.Vaillant, L'Évangéliaire de Kulakia, un parler slave du Bas - Vardar, Paris 1938; M.Malecki, Dwie gwary macedońskie, Sucho i Wysoka w Sławniskiem, Część I, Teksty, Kraków 1934, Część II, Słownik, Kraków 1936; Д.Мирчевъ, Вълъжки по Кукушко-воденския говоръ, СБНУНК, XVIII, Софија, 1901; С.Романски, Долновардарският говоръ, МПр., VIII, 1932, кн. 1; В.Думевъ, Воденския говоръ МПр., XIII, 1943, кн. 3; Л.Ивановъ, Гевгелийският говоръ, Софија 1932; З.Голомб, Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско), MJ, XI-XII, кн. 1-2, XIII-XIV, кн. 1-2 и др.

² З.Голомб, Значењето на македонскиот јазик за балканистичките студии, Пристапни предавања, МАНУ, Скопје 1974.

³ Од говорот на Пазар за илустрација се слушувме со примерите од песната Банут - Кралут, објавена од К.П.Мисирков, прелечатена во "Вардар" од Б.Ристовски, Скопје 1960, Материјалите од Гупче (Еницевардарско) се позајмени од ракописна збирка на народни обичаи, собрани од Л.Угриновски.

⁴ Примерите од пунктот Кулакија се извлечени од: A.Mazon et..., в.Фуснота 1.

⁵ В.Думевъ,цит. раб. с. 43-44.

⁶ В.Р.Lavrov a..., фуснота 1.

⁷ За ова поопширно в. А.Поповски - К.Пеев, Дијалектните особености во македонската топонимија како одраз на меѓујазичните контакти, Втора југословенска ономастичка конференција, МАНУ, Скопје 1980. Примерите се земени од фондот на Институтот за македонски јазик (дијалектолошко ономастичко одделение).

⁸ Б.Конески, Јазични белешки за приказните од Солунско од збирката на Верковиќ, Прилози, VII 1, МАНУ, Скопје 1982, с. 30.

⁹ Б.Конески, в. буснота 8, с. 30.


¹⁰ M.Małecki, Drobiazgi z Macedonii. Jeszcze o rozwoju końcowego jero v gwarach Bogdańska, Lud. Słowiański, III, A.

¹¹ С.Романски, Миними остатъци отъ краесловенъ еръ, МПр, III, кн. 1, с. 30.

¹² J.Ivanov, Un parler bulgare archaïque, Revue des études slaves, t. II, 1922, p. 86-.

¹³ С.Романски, Долнокардарскиятъ говоръ, МПр, VIII, 1932, кн. 1, с. 133.

¹⁴ Б.Конески, цит. с. 32-33.



Зденка РИБАРОВА

ГРЧКИТЕ СИНТАКСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ПАРИМЕЈНИКОТ
И НИВНАТА ДИСТРИБУЦИЈА ВО ТЕКСТОТ

Грчкото влијание врз синтаксичката структура на стсл. јазик во сета негова многуобразност било досега предмет на бројни исследувања.¹

Една од сферите во која што грчкиот јазик одиграл важна улога е неговото влијание врз релативната фреквенција на синонимните граматички средства, резултирајќи со промени на нивното место во јазичната структура и во нивното стилско вреднување.

Следењето на разликите во употребата на синонимните стсл. средства кои одговараат на иста грчка конструкција, освен друго, придонесе за откривање на некои специфичности на преведувачката техника на најстарите стсл. текстови, како и за утврдување на промените во текот на подоцнешната еволуција на текстовите.²

Синтаксичката структура на паримејникот не била предмет на специјални проучувања ни во постарите капитални трудови на Михајлов, Евсеев, Ралфс и Брандт, кои и денес остануваат основен извор на нашите знаења за структурата на паримејникот, како и за неговата еволуција и меѓусебните односи на текстовите, ниту пак во поновите истражувања.³

За основа на анализата ни послужи првенствено најстариот текст на Григорович од 12-13 век (Григ) во споредба со помладиот македонски текст на Лобковскиот (Хлудов) паримејник од 1294-1320 год. (Лобк),⁴ уважувајќи при тоа постоењето на структурни разлики меѓу двата текста.

Досегашните текстолошки истражувања на структурата на паримејникот го утврдија неговиот општ состав од четири циклуси: I Рождество Христово, II триодски посен циклус, III цветен циклус, IV месецословски циклус, при што основата ја сочинуваат II и III циклус. Варијабилност и промени се јавуваат пред сè во составот на IV циклус.⁵ Во најновите проучувања на Б. Стипчевић⁶ се утврдија суштински разлики во структурата на цветниот циклус според кои таа воведува поделба на паримејниците во три групи: 1. текстови со цветен циклус проширен со неподвижните празници, 2. со непроширен цветен циклус и 3. со додавање на празникот Преполовение кон непроширен цветен циклус. Според оваа класификација Григ и Лобк, задржувајќи ја општата поделба на четири циклуси, спаѓаат во различни групи - Григ во првата, а Лобк во третата.

Од проучувањата на јазичните карактеристики на овие два текста е познато дека Григ најдобро ги чува особеностите на архетипот, макар што содржи и повеќе подоцнешни исправки, кои несистематски се внесени во текстот. Лобк пак поаѓа од ревидиран прототип според друг грчки текст, меѓутоа задржувајќи редица архаични особености од една страна, а од друга

страна, содржејќи некои понови појави поради поголемиот број преписи и самостојни промени.

Разгледувајќи ја употребата на некои карактеристични синтаксички конструкции оформени под грчко влијание, ќе ја проследиме нивната дистрибуција во одделни делови од текстот на паримејникот, имајќи го предвид нивниот сооднос со соодветните словенски синонимни средства.

За грчката темпорална инфинитивна конструкција єν тῷ + инф. со голема доследност се употребува конструкцијата вънегда (поретко егда) + инф. во Григ и Лобк која е приближно два пати почеста од другите синонимни средства. Примерите се распоредени низ целиот текст. Спрема тоа, ситуацијата во паримејникот е слична како во Син. псалтир каде што исто така е вообичаена оваа грцизирана конструкција.⁷

Од синонимните конструкции најчесто се јавува зависната временска реченица со сврзникот егда или вънегда при што поретко текстовите се совпаѓаат: Is 37,38(II)⁸ и вънегда иланѣше са аз харѣт асаираиската Григ 45^v Лобк 73^v єν тῷ αὐτὸν προσιύνετο; Jon 2,8(II) егда искончуваше са џ мене аша мот Григ 82^v Лобк 123^v єν тῷ ἐμλείπειν ἀπ' ἑρῶ. Повеќе примери со временски реченици можеме да приведеме само од Лобк: Gen 9,14(II) егда иланѣха иланы! на јема Лобк 65 – егда иланути ми Григ 39^v єν тῷ συνυφεῖν με; Job 38,4(II) где съ вънегда ишновахъ јема Лобк 114 – вънегда ишновати ми Григ 75 єν тῷ θειελοῦν με; Ez 37,13(II) вънегда иврејски гроби: вънегда Лобк 119^v – вънегда иврејсти ми Григ 79^v єν тῷ ἀνοῖξαι με; Pr 8,29(IV) вънегда полагаше мирови(!) конца Лобк 157 – вънегда полагати моето оцсторијаји Григ 103^v єν тῷ τιθέναι τῷ θαλάσσῃ διριβασμόν αὐτοῦ. Исто и на местата кои не мокат да се споредат со Григ, во Лобк обично стои зависна временска реченица, сп. Zch 8,14(II=IV) егда прогнѣваша ма џци ваши! Лобк 17^v=166^v, Григ 13 от., єν тῷ παρορύσσαι με; Dt 10,9(IV) да егда вълнишъ въръх како разверстото лице и мыти на јемли Лобк 149^v мал єν тῷ αιώνσαι με.

Од другите синонимни конструкции познат е и преводот со абсолютен датив, сп. 4Rg 2,9(I) и вътре пришадъщими има Григ 8 Лобк 10 иал єγнєвто єν тῷ διαβήναι αὐτοῖς, или со сврзникот тако, сп. 3Rg 8,1(IV) вътре тако скончъ моиси Лобк 155^v иал єгнєвто єн тῷ συντελέσσαι кој во канонските ракописи е познат и почесто е употребуван во евангелието.⁹

Каде другите видови грчки темпорални инфинитиви грцизираните конструкции во Григ и Лобк се ретки. Тие најчесто се предаваат на ист начин како во најстарите стил. текстови или со зависна временска реченица, или со глаголска именка. Грцизирана варијанта со инф. тука претставува исклучок, кој не се јавува за конструкцијата со рета тῷ + инф., а за прѣтой + инф. доаѓа само во паримијата Pr 8,22-30, испишана во Григ на Благовештење, а во Лобк на Обрезание, и која очигледно е самостојно оформена во двата текста (сп. го и примерот Pr 8,29 погоре): Pr 8,24-25(IV) прѣјде створени јеми и прѣјде створени везданы и прѣјде поточи истоучникъ воднија прѣјде оутврдити сај горамъ прѣјде всекъ хлъмъ раждаешъ ма Григ 103 – прѣјде всичъ ишнова ма искони прѣјде јема не створи и прѣјде везданаго створенија и прѣјде прити истоучникъ воднија и прѣјде горамъ отврдити са и прѣјде всекъ горъ

раждаеше иа. Лобк 157 прѣ тоб аїѡнѹс єѡмѹлѡсев мє єн дрѹхї прѣ тоб тѣн ѹѓи поиїсаи иаї прѣ тоб таїс єѡнѹс поиїсаи прѣ тоб проелдєї таїс пїгас тѡн єѡдатѡн прѣ тоб єро єѡрасѹннаи прѣ бѣ пѡнтаи бѡунѹв ѹенѹф мє. Поради повторувањето на истата конструкција во непосредна близина употребата на инф. тука би можела да има и свое стилско оправдување.

Колебање се јавува во предавањето на конструкцијата прїн(ї) + инф.: Is 7,15(I) прѣјде даже не раџоумѣте (=раџов-мѣти¹⁰) єѡд или иќволит չла Григ 5 - прѣјде даже не раџоумѣсть или иќволит չла Лобк 6 прїн ї ѹѡнаи аўтѡн ї проелдєбаи поиїра; Is 8,4(I) јаме прѣјде (даже не Лобк) раџоумѣти што-уати Григ 5^V Лобк 6^V бїсти прїн ї ѹѡнаи тѣ паибѡн; Ex 1,19 (II) прѣјде даже не винти из нихъ бавамъ Григ 69^V Лобк 105 прїн ї єѡсехдєї прѣс аўтас таїс յалас, наспрема послободниот превод во Григ и Лобк на пр. во 4Rg 2,9(I), Gn 27,4(II), Jl 3,4(III). Последниот пример што влегува во составот на 2 паримија во сабота по Педесетницата во Лобк се повторува и во составот на 3 паримија на месопуст додадена на самиот крај од ракописот и која тука се базира врз друг грчки текст. Меѓутоа, и во оваа верзија не доаѓа ион поизразита грцизација на синтаксичката структура. Сп. Jl 3,3-4 и дања үюдеса на некоје въисоче и ёнаменије на Ѱеми ииջ и кроќ и шѓиња и ион-реније аўтима сљнче шератит са въ тымъ и лоумъ въ креќа прѣјде даје не приде а՞з великои и просвѣщеномъ Григ 97^V-98 Лобк 144^V-даје во үюдеса на Ѱеси и на Ѱеми и кроќ шѓиња и даја аўтима сљнче шератит са въ тымъ и мѣнь въ креќа прѣјде пришестнија дни гѣи великаго и страшнаго Лобк 169^{VII} иаї єѡш тेरата єн тѡ ѿбраѹф (+ ծնω) иаї (+տպւշա) єпі тїс үїс (+նմտա) а՞на иаї пїбр иаї а՞մиѣда жатнои ծ հիլիօс метастрафիօетаи єїс сидтос иаї ѷ сељнη єїс а՞ма прїн єѡлдєї тѣн դմէրаи кирлоу тѣн мєнѧլηи иаї єпւփанի.

Во согласност со грчкиот образец во Григ и Лобк се предаваат конструкциите ѿте + инф. со յако + инф. Исклучок претставува Gn 1,17(II) յако свѣтило по Ѱеми Лобк 22^V - յако свѣтили по Ѱеми Григ 16^V ѿте фарнєевн єпі тїс үїс. Конструкциите со инф. се добро застапени веќе во Супр,¹² додека по-слободниот превод особено е карактеристичен за најстарите евангелски текстови и за Клоц.¹³

Конструкцијата въити въ + акуз. за соодветната грчка конструкција єївai єїс + акуз. која обично се наведува меѓу неструктурните грцизми и сразмерно е ретка во најстарите стсл. текстови, во паримејникот е употребена речиси секаде кадешто имаше за тоа прилика. Поретко се скрекаваат други начини на преводот, и тоа најчесто само во еден од текстовите. Сп. Is 1,14(II) въисте ми до иќвѣтка Григ 14^V Лобк 19^V єѹ-үїնѣтє ио єїс плпѹмоѹн; Gn 9,15(II) и не бѫдетъ иа томоу вода потопнага Григ 39^V - вода въ потопъ Лобк 65 иаї оби єстет єти тѣ єѡш єїс жатамլսиծն; Jr 38,33(II) и вѫдъ ииѣ въ и ти бѫдатъ ииѣ въ лѹди Григ 90^V - и вѫдъ ииѣ въ бѣ и ти бѫдатъ ииѣ въ лѹди Лобк 134 иаї єсօռաи аўтօс єїс թєօն иаї аўтօс єсօռտаи ио єїс ла՞ն; Zch 14,9(III) и вѫдѣ гѣ въ цръ по всен Ѱеми Лобк 141^V - и вѫдеть гѧ въ цръ по всен Ѱеми Григ 96^V иаї бстет Կըրէօс єїс Յասլե՞ս.

Дека првобитно оваа конструкција не морала да биде толку проширена во текстот, покажува примерот Is 66,24(II):

штвър ню не сугасне и влажътъ вънържание всакон пъти Григ 64 ил єсонтал єлс браси паси сари. Во Лобк зборот вънържание е погрешно декомпониран и преосмислен поради неразбирае, што се потврдува и со тоа дека покрај него е ставен и синонимот видѣни така што читаме: влѣ въ раждение и въ видѣни всакон пъти Лобк 98^v.

Паримејникот ги познава и грцизираните конструкции со "членот" иже на местото на грчките конструкции со член пред адверб, предлошки израз, пред генитивот и пред инфинитивот. Паралелно со конструкцијата со иже без копула се употребува и преводот со партиципот од глаголот быти, најчесто за грчките конструкции со член во зависен падеж, поретко и во имена, каде што на конструкциите со иже им конкурира и преводот со испуштениот член. Нема големи разлики меѓу Григ и Лобк, меѓутоа речиси редовно се потврдува употребата на конструкцијата со иже во Лобк настрема Григ, на пр. Он 3,3(II) и м'теле велии надъ властими Григ 91 - и м'теле велии иже надъ властими Лобк 134^v тбрарои м'гудлои ол' єп' єхуостан; Ех 3,7(IV) страсти люди моиъ съчиъ въ егъспъ Григ 103 - стрѣти людии моиъ иже въ егъспъ Лобк 159^v тѣн иамоств тобъ лаоб юи тобъ єн абъпти. Слично и на местата од Лобк кои што не можат да се споредат со Григ, на пр.: Ез 43,27(IV) шлонавтоматы: ваша гаже къ спѣмъо вашемо Лобк 151 тѣ блоксантърата Ѹмън ил тѣ тобъ ѿштероу; Ех 40,9(IV) и помажешъ съвѣнина и все еже въ неи Лобк 155^v ил хоісесиц тѣн ѿмънъ ил панта тѣ єн аутѣ, но селак не исклучиво, сп. Гн 14,17(III) и цръ съфыиъ с нимъ Лобк 142 ил тѣн василемъ тѣн мет' айтъ.

Општо земено, употребата на грцизираните конструкции со иже во двата текста е поретка настрема другите синонимни средства. Меѓутоа, само во посниот циклус можеме да зборуваме за ясно изразено преферирање на послободните преводи (односот е приближно 1:2 во Григ и Лобк).¹⁴

Изнесениот материјал покажува сразмерно голема единственост во употребата на разгледаните синтаксички средства во Григ и Лобк, макар што тие припаѓаат кон два различни типови текст. Заедничките места во рамките на разгледаните појави, и тоа како во однос на грцизираните конструкции, така и во однос на нивните словенски еквиваленти, приближно пет пати се почасти од разликите, што може да упатува на нивните заеднички стари корени. Тоа најдобро доаѓа до израз во посниот циклус којшто го зафаќа најголемиот дел од паримејникот и во оние делови од цветниот циклус во кои двата текста можат да се споредуваат. Во другите делови овој однос не е толку јасно изразен. Од друга страна наведениот сооднос, како и некои од погоре изнесените состојби не ја исклучуваат можноста дека еден дел од грцизираните конструкции во текстовите е одраз на известна унификација во полза на синтаксичките калки. Разидувавътата меѓу текстовите кои се релативно почасти во првиот циклус, а особено во месецословот, можат да бидат една од индициите за поголема подложност на промени на овие делови од текстот во текот на кивниот самостоен разбиток.

и Сп. на пр. R. V e č e r k a, *Vliv řečtiny na staroslověnštinu*, LF 94, 1971, 129-151 со обимна библиография на предметот.

2 На пр. O. G r ü n e n t h a l, *Die Übersetzungstechnik der aksl. Evangelienübersetzungen*, ASLPh 31, 1910, 321-366, 507-528; 32, 1911, 1-48; K. Horálek, *Evangelie a čtveroevangelia*, Praha 1954; R. V e č e r k a, *K překladu stsl. evangelií z řečtiny*, Slavia 24, 1955, 42-44; и с т и о т, *Ke konkurencii vztazních vět a participií v staroslověnštině* (Příspěvek k stylistickému hodnocení stsl. překladů z řečtiny), *Sborník prací FFBU A 9*, 1961, 35-46; E. B l á h o v ě, *Vznik homiletické části kodexu Suprasl'ského*, *Palaeoslovenica*, Praha 1971, 9-27; и с т а т а, *Nejstarší staroslověnské homilie* (*Syntax a lexikon*), Praha 1973.

3 В. К и а с, Положение исследования в области византийско-старославянского паримейника, *Byzantinoslavica* 16, 1955, 374-376; V. K u a s, *Problém původného textu staroslověnského parimejnku*, *Palaeoslovenica*, Praha 1971, 83-94; и с т и о т, *Zur griechischen Vorlage des altkirchen-slavischen Parömienbuches*, *Byzantinoslavica* 46, 1985, 89-93; В. С т и п ч е в и й (Јовановић), О српским паримејницима, *Кирил Солунски II*, Скопје 1970, 347-387; и с т а т а, Значај српских паримејника за текстолошко разврставање словенских преписа и реконструкцију првобитног ћирилометодског оригинала, *Зборник историје књижевности* 10, Београд 1976, 1-20.

4 При работата се служевме со фотокопиите што се чуваат во Институтот за македонски јазик во Скопје. За спомедба со грчкиот текст го користевме изданието на А. R a h l f s, *Septuaginta*, Stuttgart 1952. Воедно ги имавме предвид и изданијата R. M. S t e i n i g e r, *Codex sancti Simeonis*, Aug. *Trevirorum* 1856; *Пароцијаров тонтестътъ пароцијаръ суваягъ I-II*, єв Петроуполеъ 1890, 1893.

5 Сп. A. R a h l f s, *Die alttestamentlichen Lektionen der griechischen Kirche*, Nachrichten vor den königlichen Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist.Kl., Heft 1, 1915, 28-136.

6 В. С т и п ч е в и й, Структура, историчност и поетика грчко-словенског паримејника, МАНУ Скопје, во печат (= реферат поднесен на научниот собир во Скопје 1985 год. посветен на 1100-годишнината од смртта на Методиј).

7 Сп. Е. Д о г р а м а д ж и е в а, За степента на гръцкото влияние върху старобългарския синтаксис, Славистичен сборник, София 1985, 128-129.

8 Со римската бројка во заграда се обележува во состав на кој циклус се наоѓа соодветната паримија.

9 Сп. J. K u r z, *K otázce členu v jazycech slovanských, se zvláštním zřetelem k staroslověnštině*, *Byzantinoslavica* 7, 1938, 281 сл.

10 Според Р. Брандт, Григоровичев паримейник в сличении с другими паримейниками, Чтения ИОИДР, Москва 1894, '15.

11 Верзијата во Лобк 169^v се совпаѓа со коментираниот превод, сп. Н. Л. Т у н и ц к и й, Книги XII малых пророков в древнеславянском переводе. I. Книги Осии, Иоилы, Амоса, Абдия и Ионы, Сергиев Посад 1918.

12 E. Bláhová, Vznik homiletické časti kod. Suprasl'ského, 18 овие конструкции ги наведува меѓу карактеристичните црти на архаичната група на преславските хомилии.

13 На пр. K. Horálek, Evangeliaře a čtvero-evangelia, 160 сл.; E. Bláhová, Nejstarší stříl. homilie, 24.

14 За состојбата во канонските ракописи в. кaj R. Věčerka, Ke konkurenci vztažných vět a participit v staroslověnštině, особено с. 39-41.

Блаже РИСТОВСКИ

МАКЕДОНСКАТА ОПШТЕСТВЕНА МИСЛА ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА
НА XIX И ПОЧЕТОКОТ НА XX ВЕК

/во корелација со развитокот на славистиката и на општествената мисла кај соседните народи/

Развитокот на општествената мисла во Македонија во омегениов период оди паралелно со развитокот на националната свест и со ослободителната мисла кај Македонците, како и со интернационализирањето на "македонското прашање" - во балкански и во европски релации. Меѓународните мирски договори во Берлин /1878/ и во Букурешт /1913/ претставуваат меѓинци не само во развитокот на македонската општествена мисла, туку и во македонската историја воопшто. Илинденскиот народен подвиг /1903/ само ја предвојува целината. Берлин во поволен историски момент ѝ ја врати Македонија на Турција, а Букурешт не само што конечно ѝ ја одзеде, туку ја санкционира и судбоносната поделба на македонскиот народ помеѓу соседните монархии.

1.

Периодот помеѓу двета најзначајни обида по револуционерен пат да се извојува националната слобода и држава /Кресненското и Илинденското востание/ претставува време на консолидација на македонската национална мисла, со хоризонтална и вертикална интеграција и со конечно духовно и физичко разграничување на Македонија од соседите. Овој период исто така се разграниччува во два специфични развојни дела: во првиот /1878-1893/ се постигнува хомогенизација на националната интегративна свест и афирмација на националната мисла на внатрешен и на меѓународен план, додека во вториот /1893-1903/ во доминантен вид се афирмира политичко-државносната компонента на организираната македонска револуционерно-ослободителна свет - со дефинирање и почетна практична примена на македонската национална програма. Ако апсолвираме почетокот на 70-тите години на XIX век претставува клучна етапа во процесот на дефинирањето на македонскиот национален ентитет, па со тоа и во изградбата на националната програма; ако 1878 означува прокламација на револуционерното националноослободително движење што го промовира првото Национално собрание со Привремената влада на Македонија /1880/ и со кодификацијата на првиот Устав на предвидуваната македонска држава; ако кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години македонската национална мисла ги доживеа првите сериозни јавни судири на патот за својата легализација и афирмација на балканскиот и на европскиот простор, тогаш

1893 год. го обележа тајното организирање на револуционерното /внатрешно/ ослободително движење што врз основа на меѓународните акти ја обоснова концепцијата за македонската автономија, внимателно сообразувајќи се со реалните околности на внатрешен и на меѓународен план, па во Илинденско-то востание ја сублимира општествената свест во барањето слобода и самоуправа во автономија или самостојна држава, без поддршка и помош од соседите /дури и со многу пречки и тешкотии од нивна страна/, но со теоретски претпоставки и практични зафати што впечатливо ја возбудија и светската јавност.

Периодот пак од Илинден /1903/ до завојувачките балкански војни /1912-1913/ означи највисок дострел на македонската револуционерна ослободителна мисла и акција, како пресудна етапа во национално-политичкото конституирање и меѓународно афирмирање што истовремено ги поттикна соседните монархии кон сопогодбено завојување на оваа тогашна турска европска провинција. Тоа дојде по историски релевантните манифестиации на диференцираната национална свест и изразениот општонароден патриотизам што најавуваше парализирање и отстранување на тутите национални пропаганди во Македонија што и со засилена четничка акција се обидоа да ги осигураат своите позиции. Надежите на Македонците, по неуспехот на реформаторските зафати на европските големи држави со Мирштегската програма, се свртеа кон ревалската руско-англиска автономистичка спогодба за Македонија, но Младотурска револуција радикално ги предупреди тие меѓународни интервентни планови и се создаде ситуација кога балканските соседи од поделбата на сфери за влијание преминаа кон плановите за поделба на територии. И тоа беше прагот што завојувачите го преминаа врз основа на условената меѓусебна спогодба, чиј прв пункт беше кондиционално поставената автономија на Македонија што беше исклучена уште пред потпишувањето и на која никој не помисли ни по објавувањето на Првата баланска војна.

2.

При исклучената можност Турција да дозволи основање на уште една словенска православна црква во своите граници, но при достатно јасно најавената национална програма на Македонците што ја согледаа и егзархиските учители во Македонија² и бугарските национални дејци и журналисти во Цариград и Букурешт³, што ја децидира самиот П.Р. Славејков⁴ и ја насети дури и австрискиот солунски конзул⁵, во екот на борбата за јазик, литература и црква со запазување на националната култура. Разловечкото востание /1876/ само го најгласи развитокот на националната свест во Македонија, а Руско-турската војна /1877-1878/ отвори пореални перспективи за реализација на македонската програма. Санстефанскиот прелиминарен договор наиде на двоен одглас во народот: од една страна, донесе разорачување што македонскиот народ е вклучен во претпоставуваната голема држава на Балканот под бугарско име, но, од друга, ја оживеа старата надеж на Македонците дека рускиот цар ќе им обезбеди барем дуалистичка, можеби и федеративна држава, во духот на решенијата на Ца-

риградската конференција /1877/, па Македонија да стане "слободна кралевина" или "република" - под непосредниот протекторат на Русија. Архивските истражувања потврдуваат дека и варијантата се разгледувала во Петербург, како врпчек и во Виена и Будимпешта⁶.

Затоа, кога со Берлинскиот договор беше создадено вазалното Бугарско Кнежество, но и автономната Источна Румелија, а Македонија ѝ беше вратена на Турција со недостатно јасно дефинирана иднина, избувна до тогаш најголемиот оружен отпор во Македонија - Кресненското македонско востание /1878-1879/.

Додека во Кресненското востание новата бугарска држава, со помошта и на руските власти, ги вложи сите напори за да го оневозможи самостојниот развиток на движењето⁷, во востаничкото движење во Кумановско, Криводаланечко и Кратовско таа улога ја презеде соседната Србија. Тоа соперништво фатално се одрази и врз обединувањето на сите македонски оружени сили во единствена борба за слобода и автономија. Тоа особено релјефно се гледа во акциите на грчката влада за обезбедување сфери за влијание и перспективи за поделба на територијата на тогашната Европска Турција. Токму тоа ги натера Македонците да работат тајно од соседните пропаганди, па доаѓа до свикувањето на Националното собрание на Македонија и до формирањето на Привремената влада на Македонија /1880/, за којшто беа информирани и претставниците на европските големи држави⁹. Истовремено, борците од Руско-турската војна и од Кресненското востание, заедно со македонската емиграција во Бугарија, формираа во Рuse, а потоа во Софија, една Македонска лига, која во посебен Мемоар и во многу други прокламации, апели и други документи ја извести македонската и европската јавност дека имала крупни воени сили во Пирин Планина, дека формирала Привремена влада на Македонија и дека изработила Органски устав и Воена инструкција од 264 параграфа /1880/, сè под паролата "Слобода за Македонија или смрт"¹⁰. Ова движење фатило подлабоки корени и се заканувало да ја разбранува цела Македонија, но нему мошне остро му се спротиставува бугарската власт, особено по потпишувањето на протоколот кон сојузниот договор на Русија, Австро-Унгарија и Германија /1881/, кога и самата Русија застанува против македонското осободително движење.

3.

Во такви околности започнува самоорганизирањето на Македонците во разни друштва и комитети, првин јавно, а потоа главно тајно. Првото Македонско благотворно друштво е организирано во Софија /1881/. Веднаш се почувствуваат пречките од надлежните власти. По две години В. Дијамандиев основал друго /1883/, па следната година и трето /1884/¹¹. Но властите парираат со свое друштво за Македонците /1884/¹². Компромисите беа низбежни. Во Рuse на 27.XII 1884 год. е основано Бугарско-македонското друштво "Александар Македонски"¹³, кое исто така наскоро е разбиено. Истовремено во Софија македонската емиграција го формира Друштвото "Македонски глас" што почнува да издава и истоимен весник, а се

создаваат поголема мрежа филијали по пругите центри на македонската емиграција во Бугарија.¹⁴ Соединувањето на Источна Румелија со Кнежевството Бугарија и Српско-бугарската војна создава нови околности. Настанува Тајниот македонски комитет во Софија што воспоставува врска и со Србија.¹⁵

Во Македонија се развива едно мошне силно антиегзархиско движење, со барање сопствена црква, просвета и самоуправа. Тоа ги одушевува општините и учителите, но истовремено се засилува и дејноста на тугите националистички пропаганди во Македонија. Се поведува бучна "етнографска расправија" во словенскиот и балканскиот печат околу јазикот, фолклорот, историјата и народноста на Македонците. Зборникот на рускиот конзул Јастребов /1886/16 се обидува да внесе нова аргументација. Но гледајќи ја и проучувајќи ја на теренот состојбата на развитокот во Македонија, младиот руски славист /Бугарин од Бесарабија/ П.Д. Драганов по 1887 год. ги поставува основите на македонистиката во Русија, објавувајќи низа студии и статии во рускиот печат за културно-националниот индивидуалитет на македонскиот народ, градејќи ги своите тези врз фоклорот, етнографијата, јазикот, историјата и народносната свест на Македонците.¹⁷ Истовремено овие тези беа поткрепени од истакнатите слависти И.А.Бодуен де Куртена,¹⁸ Л.Г.Мазинг,¹⁹ Н.Н.Дурново²⁰ и други, а се појави и брошурата на К.Хрон за народноста на Македонските Словени.²¹ Интензивно се проучуваше македонскиот јазик и фолклор.²² Илјадогодишнината од смрта на Методија Солунски /1685/ уште повеќе ги насочи погледите на славистиката кон Македонија.

Притиснати од пропагандите и од интересите на големите држави, Македонците тешко наоѓаат сојузници. Се обидоа да издаваат свој весник²³ и да го воведат својот јазик во црквата и училиштето,²⁴ но средствата на пропагандите најдоа сојузник во законите на Турција и во стремежите на големите држави. Србија се обиде да го искористи "македонизмот",²⁵ како што направи и бугарската пропаганда порано,²⁶ но скоро согледа дека тој мож има две остри сечила.²⁷

Уште веднаш по Кресненското востание Г.М.Пулевски ја објави својата револуционерна поема "Самовила Македонска" и двете книшки на стихозбирката "Македонска песнарка" /1879/, но посебно значење имаше издавањето на првиот дел од неговата оширената граматика на македонскиот јазик "Слогница речовска" /1880/. За да ги собере силите сред емиграцијата, во 1888 год. тој основа Словеномакедонска книжевна дружина во Софија, но и таа скоро беше задушена од властите. Во ракопис му останаа и обемната Историја и бројните учебници. Зад него беа македонскиот еснафството, свештенството.

4.

Во 1888 год. К.Шахов во Рuse почна да го издава својот весник "Македония".²⁹ За да има поголема македонска база, тој се префрли во Софија и на 19.VI 1889 год. свика го-лемо собрание на Македонците во хотелот "Конкордија", каде што со романтичарски занес се зборува за македонската историја и култура од Александра Македонски наваму и се избира Редакционен комитет во весникот.³⁰ Но нападот од официозот "Свобода" беше неочекувано жесток.³¹ Не беше подобро пресретнато ни Македонското еснафско друштво во Пловдив.³²

Токму во тоа време настапува најголемото бранување меѓу македонските ученици и студенти избегани од егзархиските гиманзии во Македонија и запишани на школување во Белград. Тоа е моментот кога и српската пропаганда почна да ги печати "македонски-те" учебници и списанија за да ја придобие наклоноста на македонската млада интелигенција. Но бидејќи не им биле исполнети ветувачката, македонските ученици се откажаа од гостопримството во Србија и, по спогодбата со бугарскиот дипломатски претставник во Белград, манифестативно ја напуштаат српската престолнина и заминуваат во Софија. Меѓутоа, уште на следниот ден тие сознаваат дека и овојпат се измамени, па настапуваат нови бегства назад во Србија или во Македонија. Тоа беше генерацијата на Груев, Попарсов, Мисирков и Чуповски што на своите плејски ќе го носи македонското националноослободително движење во наредните две децении.³³

Уште во 1890 год. избеганите студенти од Белград организирале во Софија едно "тајно друштво" за "ослободувањето на Македонија од Турците"³⁴ што се обидува и во печатот да ги пласира своите идеи.³⁵ Но бугарските власти го искористуваат убиството на министерот Белчев и под обвинение дека биле социјалисти, ги апсат организаторите на друштвото и го растураат ова важно јадро /1891/.³⁶ Веднаш потоа некои од овие млади интелектуалци, заедно со К. Шахов и други Македонци во Софија, ја основаат Младата македонска книжовна дружина што од јануари 1892 год. почнува да го издава и својот орган сп. "Лоза", по коешто и движењето го добива своето име /"лозарско"/. Тоа предизвика потошаш најсилен аларм кај бугарските власти и дојде најгестокиот напад против изразениот "македонски национален сепаратизам". Списанието, печатено на еден македонизиран јазик и со "македонски" правопис, мораше да престане да излегува, а членовите на Дружината беа брутално прогонувани.³⁷ Таа ја доживеа судбината на Македонското читалиште /1889/,³⁸ на Македонската заемносоставна каса /1889-1890 и 1894/,³⁹ па и на Македонското друштво "Татковина" /1890-1894/⁴⁰ во Софија и на Македонското акционерско спестовно друштво во Варна /1894/.⁴¹ Имено тогаш /1893/ Македонците во Солун ја основаа Тайната македонско-одринска револуционерна организација,⁴² во Софија настана Македонската социјалистичка група на В. Главинов,⁴³ во Белград беше образувано Македонското ученичко друштво "Вардар",⁴⁴ а во Букурешт⁴⁵ и потоа во Лондон беше конституиран Националниот комитет за автономија на Македонија и Албанија на Ст.Д. Македон.⁴⁶ Како резултат на ова бурно раздвижување, во Софија беше создаден Врховниот македонски комитет /1894/, како орган на бугарскиот двор, што веднаш импровизира едно "востание" во Источна Македонија /1895/ со цел да прокламира бугарски карактер на македонското население.⁴⁷ Така е конституиран и "врховизмот" како специфична дејност во борбата против автохтоноста и самостојноста на македонското ослободително движење.⁴⁸

5.

Општествените процеси сред македонскиот народ и емиграцијата добиваат поинтензивен и поливалентен развиток. Особено со пројавените интереси и на меѓународната и првенствено на словенската јавност. Не случајно уште во Словенскиот календар за 1890 год. на приложената етнографска карта на словенските народности Македонците беа изделени со посебна боја и со тоа беше направено првото меѓународно признание на националниот индивидуалитет, макар и само на словенско ниво. Излегувањето на "Македонско-словенскиот зборник" на П.Драганов /1894/ во руската престолнина уште повеќе ја истакна таа посебност и различност. Објавувањето на зборниците со народни умотворби од Македонија на К.Шапкарев, В.Икономов, Н.Тахов и др. и особено богатите записи на М.К.Цепенков во софискиот "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", внесоа нов импулс во интересот за македонскиот јазик и етнос, градежки истовремено и една норма во писменото изразување. Се јавува и поетско творење во форма и под превезот на народното творештво.⁴⁹ "Македонскиот зговор" на В.Чернодрински со сценските текстови на македонскиот јазик задоволи една насушна потреба на историскиот момент.⁵⁰ Интелигенцијата што сè помасовно се школуваше во Бугарија, Србија и особено во Русија и во Западна Европа сè повеќе го свртуваше вниманието кон состојбите и перспективите на својот народ. Македонскиот јазик веќе се појави како посебен предмет на Петербуршкиот универзитет.⁵¹ "Македонскиот Словен" К.П.Мисирков ја напиша и својата прва студија на родниот јазик /1900/,⁵² станувајќи и член-основач на Тајниот македонско-одрински кружок во руската престолнина.⁵³ Чернодрински ја создаде новата Македонска театralна трупа "Скрб и утеша" и ја напечати драмата "Македонска крвава свадба"⁵⁴ а му се придружија и драмските текстови на Д.Хадинев,⁵⁵ А.Страшимиров и М.Цепенков.⁵⁶ Се афирмираше една "нова словенска литература".⁵⁷

Идеите и задачите на внатрешното движење најдоа одлив во Македонскиот клуб со читалиште во Белград и него-виот орган "Балкански гласник" /1902/.⁵⁸ Првпат беа најавени основите на македонскиот литературен јазик со фонетскиот правопис. Изгонетите од Србија македонски интелектуалци отидоа во Петербург и со тамошните Македонци на 28.X 1902 год. и официјално го основаа Македонското научно-литературно дружество⁵⁹ што во разновидни форми дејствуваше сè до Октомвриската револуција. Тука во таа Илинденска епоха беше постигнато новото признание на националната словенска посебност од страна на Петербуршкото словенско благотворно друштво⁶⁰ и првпат и официјално македонскиот јазик беше воведен во литературна употреба /со чл.12 од "Уставот" на Другарството/.⁶¹ Тука беа дефинирани географско-етнографските граници на Македонија;⁶² тука почнаа подготвките за еден македонско-бугарско-српско-руски речник⁶³ и беше создадена првата книга на современиот македонски литературен јазик и правопис,⁶⁴ а во пазувите на Другарството беше напечатено и првото научно-литературно списание на тој јазик и правопис⁶⁵ и се подготвуваа учебниците за предвидуваните македонски училишта што и писмено ги побараа самите Македонци.⁶⁶

6.

Илинденското востание навистина "направи епоха" во македонската историја и ја издигна на највисоко ниво идејата за македонска држава што најде најрелефен израз и во народната песна.⁶⁷ За "македонското прашање" се заинтересира и Европа и се предвидса и извесни реформи за Македонија.⁶⁸ Но тие беа непријателски пречекани од претендентите за оваа турска провинција. Се направија обиди за нови спогодби помеѓу Србија и Бугарија⁶⁹ за да се осути македонската слобода. Дојде и "четничката акција" како надворешна оружена интервенција во Македонија.⁷⁰ И кога големите сили не успеаја да ги спроведат предвидените реформи, стана Ревалската средба на рускиот и англискиот суверен што резултираше со спогодба за "автономија на Македонија".⁷¹ Меѓутоа, исплашени од таа перспектива за целоста на Турција, младотурците предвреме ја кренеа својата револуција /токму во Македонија/ и ги осутија конечно реформите. Настапи период на легално дејствување на пропагандите во борбата за поделба не само на сберите за влијание, туку и на територијата на Македонија. Спогодбите на Балканскиот сојуз беа олеснети, а тој доведе до Првата балканска војна што го означи крајот на територијалниот и народниот интегритет на Македонија и ја услови новата фаза во македонскиот општествен развиток.

7.

Согледувајќи ги целите на завојувачите, Македонците веќе со децении ги вложуваа сите напори за осуствување на поделбата на земјата. Па и во 1912 год., пред започнувањето на војната, тие се обидоа да ја предупредат светската јавност за последиците од таквиот зафат.⁷² Македонското научно-литературно другарство не успеа да отвори училишта на македонски јазик,⁷³ но ја алармира јавноста за намерите на "сојузниците". Преку Општомакедонската конференција во Велес /1912/ Другарството доби полномоштво за застапување на македонските национални интереси пред Европа⁷⁴ и беа објавени значајни историски документи /меморандуми, карта на Македонија, апели, декларации и сл./,⁷⁵ а списанието "Македонский голос /Македонски глас/" стапи на најавтентичен израз на македонските национални стремежи и идеали.⁷⁶ Меѓутоа, и покрај поддршката на македонската национална кауза од влијателни партии, организации и поединци од многу земји, по Втората балканска војна, со Букурешкиот мирски договор /1913/ македонскиот народ беше распнат на тројниот крст. Борбата за македонската слобода мораше да продолжи во новите историски реалности.

ФУСНОТИ

- 1 Продолжение на темата: Блаже Ристовски, Македонската општествена мисла во периодот на националната преродба /во корелација со развитокот на славистиката и општествената мисла кај соседните славенски народи/, во зб.: Реферати на македонските слависти за IX меѓународен славистички конгрес во Киев, Скопје, 1983, 145-159. В. и: Dr Blaže Ristovski, Makedonska nacionalna misao /1878-1903/, "Jugoslovenski istoriski časopis", XXII, 1-2, Beograd, 1987, 69-91.
- 2 "Български пръгледъ", III, 7-8, София, 1897, 239, заб.1 и 244, заб.1; Ст. К. Салганджиевъ, Лични дѣла и спомени..., Пловдивъ, 1906, 35-46; "Македено-Одрински пръгледъ", II, 33, София, 8.IV 1907, 519.
- 3 "Декъ", I, 8, Цариградъ, 9.VI 1875, 7; I, 19, 16.VI 1875, 7; I, 21, 30.VI 1875, 7; "Свобода", III, 14, Букурещъ, 30.IX 1872, 112 и III, 15, 5.X 1872, 113; "Право", VII, 34, Цариградъ, 30.X 1872, 3.
- 4 Кирил патриарх български, Екзарх Антим /1816-1888/, София, 1956, 542-545; "Разгледи", XIV, 5, Скопје, 1972, 561-566.
- 5 "Македонски прегледъ", I, 5-6, София, 1925, 114.
- 6 Д-р Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација. Приложи за македонскиот културно-национален развиток, I, Скопје, 1983, 378-393.
- 7 Д-р Иван Катарциев, Кресненското востание 1878, Скопје, 1978, 90-97.
- 8 Д-р Йубиша Доклестик, Српско-македонските односи во XIX-иот век до 1897 година, Скопје, 1973, 144-157; Климент Чамбазовски, Одборот за Стара Србија и Македонија и македонското прашање од 1877-1881 г., во зб.: Македонија во источната криза 1875-1881, МАНУ, Скопје, 1978, 341-344.
- 9 "Разгледи", XV, 1-2, 1973, 170-184; XXIV, 5, 1982, 432-443; Христо Андонов - Полјански, Одбранни дела, II. Од македонската историја, Скопје, 1981, 384-409; Христо Андоновски, Привремената влада на Македонија /мај-јуни 1880/, во зб.: Македонија во Источната криза 1875-1881, 369-382.
- 10 Кирил патриарх български, Българската екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война /1877-1878/, том първи /1878-1885/, книга първа, София, 1969, 458-466; Константина Пандев, Националноосвободителното движење в Македония и Одринско 1878-1903, София, 1979, 40-41; Дойно Дойнов, Комитетите "Единство". Ролята и приносът им за съединението 1886, София, 1985, 288-291.
- 11 Дойно Дойнов, цит.дело, 91-92.
- 12 Кирил патриарх български, Българската егзархия в Одринско и Македония..., I, 2, София, 1970, 518-519.
- 13 "Гласъ Македонски", II, 40, София, 19.XI 1895, 4.


- 14 "Гласъ Македонски", I, 15, 6.III 1894, 4 и II, 49, 19.XI 1895, 4; Кирил патриарх български, цит. дело, I, 2, 519-526.
- 15 Д-р Климент Чамбазовски, Културно-општествените врски на Македонците со Србија во текот на XIX век, Скопје, 1960, 162-171; Д-р Јубиша Доклестик, цит. дело, 304-308.
- 16 И. С. Ястребовъ, Обичаи и лъсни турецкихъ сербовъ /в Призренъ, Испекъ, Моравъ и Добръ/, С. -Петербургъ, 1886 /II издание 1889/.
- 17 Д-р Блаже Ристовски, Петар Даниилович Драганов /1857-1928/, "Македонски фоклор", II, 3-4, Скопје, 1969, 495-528; Истист Македонскиот народ и македонската нација, I, 408-466; Гане Тодоровски, Страница за едно македонофилство, "Годишен зборник на Филозофскиот факултет", 22, Скопје, 1970, 167-190.
- 18 Д-р Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација, II, 1983, 395-406.
- 19 Е. Булатова, Леонгард Готтильф Мазинг /1845-1936/, во зб.: Tartu Ülikooli ajaloo käsikirja komisjoni materjalid /, Tartu, 1975, 142-158; Е. В. Булатова, Первый исследователь языка македонских славян Л.Г.Мазинг /1845-1936/, "Македонски јазик", XXXII-XXXIII, Скопје, 1982, 63-73.
- 20 Бранко Панов, Николај Н. Дурново за македонското прашање, "Разгледи", X, 10, 1968, 1177-1196; Д-р Блаже Ристовски, Чимитрија Чуповски /1878-1940/ и Македонското научно-литературно дружество во Петроград. Прилози кон проучувањето на македонско-руските врски и развитокот на македонската национална мисла, I, Скопје, 1978, 276-277.
- 21 Карл Хрон, "Народноста на Македонските Словени. Редакција и коментари: Д-р Христо Андонов-Полјански, Скопје, 1966.
- 22 Сиро Гулабчев, Един оглед по етнографијата на Македонија, Габрово, 1887; Гане Тодоровски, Предходниците на Мисирков, Скопје, 1968, 11-139; Д-р Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација, I, 211-253, 416-466 и 564-590.
- 23 Д-р Климент Чамбазовски, Неуспел обид за издавање на "Македонски лист" во Цариград во 1887 година, "Современост", XIV, 10, Скопје, 1964, 1062-1067.
- 24 Д-р Блаже Ристовски, Крсте П. Мисирков /1874-1926/. Прилог кон проучувањето на развитокот на македонската национална мисла, Скопје, 1966, 46-63 и 106-126.
- 25 Д-р Климент Чамбазовски, цит. дело, 249; Д-р Блаже Ристовски, цит.дело, 46-63; Д-р Јубиша Доклестик, цит.дело, 347-370; Трајко Стаматоски, Борба за македонски литературен јазик, Скопје, 1986, 103-116.
- 26 Харалампие Поленаковик, К.А.Шапкарев за своите учебници, "Годишен зборник на филозофскиот факултет", Скопје, 1963, 320.

- 27 Јован М. Јовановић, О првом буквару за Србе у Турској, "Прилози за книжевност, језик, историју и фолклор", XIX, 1-2, Београд, 1940, 157; Д-р Блаже Ристовски, цит. дело, 717.
- 28 Блаже Конески, Кон македонската преродба. Македонските учебници од 19 век, второ издание, Скопје, 1959, 87-97; исто, Македонскиот XIX век. Јазични и книжевно-историски прилози, Скопје, 1986, 210-230; Д-р Блаже Ристовски, Горѓија М. Пулевски и неговите книшки "Самовила Македонска" и "Македонска песнarka", Библиотека на списанието "Македонски фолклор" I, Скопје, 1973; исто, исто, Горѓија М. Пулевски, Одбрамни страници, Скопје, 1973; исто, Македонскиот народ и македонската нација, I, Зо5-393; исто, Македонскиот фолклор и националната свест. Прилози за развитокот на македонската културно-национална мисла, II, Скопје, 1987, 43-59; Трајко Стаматоски, цит. дело, 83-93.
- 29 Гане Тодоровски, цит. дело, 95-127.
- 30 "Гласъ Македонски", II, 5, 23.XII 1894, I и II, 50, 26.XI 1895, 3-4.
- 31 "Свобода", III, 274, София, 24.VI 1889, 3; III, 280, 1.VII 1889, 3 и III, 282, 8.VII 1889, 4.
- 32 "Македония", I, 52, Руссе, 2.VI 1889, 98-99; "Свобода", III, 273, 7.VI 1889, 3 и IV, 385, 11.VIII 1890, 3.
- 33 Д-р Блаже Ристовски, Крсте П. Мисирков /1874-1926/..., 70-106; исто, Македонскиот народ и македонската нација, I, 512-547; Д-р Климент Цамбазовски, цит. дело, 189-197; зб.: Dame Gruiev /1871-1906/. Истражување и материјали, Битола, 1981; зб.: Прилози за Dame Gruiev, Битола, 1983.
- 34 "Гласъ Македонски", II, 51, 3.XII 1895, 3-4; К. П. Мисирков, За македонците работи, София, 1903; "Македония", XXIII, 9 /497/, София, 6.XI 1910, 4 /Милетичъ, Спомени на Дамянъ Груевъ, Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ, София, 1927, 7-8; Бюлетинъ", № 8, София, 19.VII 1919, 2; "Илюстрация Илинденъ", I, 1, София, 1927, 78.
- 35 "Македония", III, 7, 23.II 1891, 1-2; III, 9, 11.III 1891, 1-3.
- 36 "Гласъ Македонски", II, 51, 3.XII 1895, 4; "Македония", XXIII, 9 (497, 6.XI 1910, 4 /К. Щахов овде го наречува "Македонски централен комитет"/); Илюстрация Илинденъ", I, 1, 1927, 78.
- 37 "Новини", II, 68, Цариградъ, 22.V 1892; II, 74, 12.VI 1892, 1; II, 77, 14.VI 1892, 1; "Зорница", XVI, 14, Цариградъ, 22.XI 1892, 3; XVI, 16, 1.XII 1892, 2; XVI, 17, 4.XII 1892, 2; XVI, 18, 17.XII 1892, 3; Д-р Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација, I, 469-590.
- 38 "Гласъ Македонски", II, 5, 23.XII 1894, I и II, 50, 26.XI 1895, 4. Послешната Млада македонска книжовна дружина отвора ново Македонско читалиште, каде што се организираат заседанијата и приредбите /"Право", I, 1, София, 12.XI 1894, 3, и I, 2, 18.XI 1894, 2/.
- 39 "Гласъ Македонски", II, 5, 23.XII 1894, I и II, 51, 3.XII 1895, 3; "Македония", I, 1, Русе, 20.I 1902, 3;

- 40 "Гласъ Македонски", I, 11, 6.II 1894, 4; I, 12, 13.II 1894, 3-4; I, 17, 23.II 1894, 4; I, 20, 10.IV 1894, 4; I, 22, 23.IV 1894, 4; II, 5, 23.XII 1894, 2 и 4; II, 51, 3.XII 1895, 3; "Пиринъ-Планина", I, 1, Русе, 25.II 1894, 2; "Борба", I, 1, София, 20.III 1905, 1-4; "Македония", XXIII, 9 /497/, 6.XI 1910, 4.
- 41 "Гласъ Македонски", I, 38, 14.VIII 1894, 1.
- 42 Историја на македонскиот народ, II, Скопје, 1969, 157-165; д-р Димитар Димески, Македонското националноослободително движење во Битолскиот вилает /1893-1903/, Скопје, 1981, 137-147.
- 43 д-р Данчо Зографски, Југословенските социјалисти за македонското прашање, Скопје, 1962, 7-60; д-р Орде Ивановски, Балканските социјалисти и македонското прашање од 90-те години на XIX век до създавањето на Третата интернационала, Скопје, 1970, 66-70; Лазар Мојсев, Погледи во минатото блиско и далечно, Скопје, 1977, 99-103.
- 44 д-р Блаже Ристовски, Крсте П. Мисирков /1874-1926/..., 126-136; истиот, Македонскиот народ и македонската нација, II, 9-23.
- 45 "Гласъ Македонски", I, 10, 30.I 1894, 4. По излегувањето на вториот број од в. "Albano-Makedonia" /6.I 1894/ издавачот Стефан Дамчев Македон беше изгонет од Романија и отиде во Лондон.
- 46 "L' Autonomie", I, 4, Londres, 1.VII 1902, 2.
- 47 Иван Катарциев, Борба до победа, I. Пирин се буди и буни, Скопје, 1983, 434-474; д-р Крсте Битоски, Македонија и Кнежевство Бугарија /1893-1903/, Скопје, 1977, 35-69.
- 48 Сметаме дека не ја одразуваат историската реалност некои истражувања во последно време /Манол Пандевски, Внатрешната македонска револуционерна организација и неоврховизмот (1904-1908), Скопје, 1983, 11-14/, бидејќи поимот "врховизам" ниту се појавил дури во 90-тите години на XIX век, ниту траел само до 1935 год., ниту пак можеме да зборуваме за "неоврховизам" во 1904-1908.
- 49 д-р Блаже Ристовски, Пројави и профили од македонската литературна историја. Прилози за развитокот на македонската културно-национална мисла, I, Скопје, 1982, 25-57; истиот, Македонскиот народ и македонската нација, I, 223-234; Гане Тодоровски, Трактати за сонцељубивите /Есеи и записи на македонски теми/, Скопје, 1974, 57-108; д-р Блаже Ристовски, Македонскиот стих. 1900-1944. Истражувања и материјали, I, Скопје, 1980, 5-16.
- 50 Александар Алексиев, Основоположници на македонската драмска литература, II дополнето издание, Скопје, 1976, 29-38.
- 51 д-р Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски /1878-1940/ и Македонското научно-литературно дружество во Петроград, I, 210.

- 52 Д-р Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација, II, 214-234.
- 53 Д-р Блаже Ристовски, Крсте П. Мисирков /1874-1926/..., 159-186.
- 54 Александар Алексиев, чит. дело, 59-74.
- 55 Д-р Воислав Илиќ, Драмата "Револуционер" од Димо Хадинев, во зборникот од симпозиумот во рамките на Културно-научната манифестација "Дојрански ракувања" '87 /во печат/.
- 56 Марко К. Цепенков, Македонско народно творештво во десет книги, 10. Материјали, литературни творби. Редактирал Д-р Блаже Ристовски, Скопје, 1972, 259-299 и 386-391; Гание Тодоровски, За драмскиот обид на Марко Цепенков, "Раэглетди", XIV, 2, 1972, 174-181.
- 57 Анд. Гавриловић, Пред четвртом књижевношт, "Бранково коло", X, 17, Сремски Карловци, 29.IV 1904, 513-517.
- 58 Д-р Блаже Ристовски, Крсте П. Мисирков /1874-1926/..., 200-223; исто ит, Димитрија Чуповски /1878-1940/..., I, 110-130.
- 59 Д-р Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски /1878-1940/..., I, 137-142.
- 60 На истото место, I, 197, 199 и 202.
- 61 На истото место, I, 199 и 245.
- 62 На истото место, I, 202, и II, 271-283.
- 63 На истото место, I, 202 и II, 353-360.
- 64 К. П. Мисирков, За македонците работи, София, 1903.
- 65 "Вардар", I, 1, Одеса, I.IX 1905; Д-р Блаже Ристовски, "Вардар", научно-литературно и општествено-политичко списание на К. П. Мисирков, Скопје, 1966.
- 66 Д-р Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски /1878-1940/..., I, 253 и 311-323.
- 67 Д-р Блаже Ристовски, Македонскиот фолклор и националната свест, I, 141-348.
- 68 Д-р Глигор Тодоровски, Реформите на големите европски сили во Македонија /1829-1909/, III. Жандармериските, финансиските и судските реформи во Македонија, Скопје, 1984; исто ит, Србија и реформите во Македонија /од средината на XIX век до Младотурска револуција 1908/, Скопје, 1987, 141-221.
- 69 Х. Силиновъ, Освободителните борби на Македония, II, София, 1943, 321-323.
- 70 Историја на македонскиот народ, II, 1969, 259-268; д-р Глигор Тодоровски, Реформите на големите европски сили во Македонија /1829-1909/, III, 12-30; д-р Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација, II, 73-194.

- 71 Д-р Глигор Тодоровски, Реформите..., III, 331-337.
- 72 Д-р Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски /1878-1940/..., II, 5-39.
- 73 На истото место, I, 32-33, 231-232 и 325-326.
- 74 На истото место, I, 40-67.
- 75 На истото место, II, 68-142; Блаже Ристовски, Наде Д. Димов /1876-1916/, МАНУ, Скопје, 1973.
- 76 Д-р Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски /1878-1940/..., II, 157-226.



Лидија СЛАВЕСКА

ЗНАЧЕЊЕТО НА ТЕКСТОЛОШКАТА СПОРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РЕДАКЦИСКИТЕ ТИПОВИ ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ТРИОДИ

Со фактот што не е зачуван првобитниот текст на словенскиот триод, односно затоа што не располгаме со протограф временски близок со хронологијата на засведочените податоци во Пространото житие на Климент Охридски од архиепископот Теофилакт¹ се усложнува проблематиката околу одредувањето на првобитната редакција на јужнословенскиот триод. Поради тоа, при текстолошката анализа на триодните корпуси, со цел да се утврдат редакциските типови, ќе бидеме принудени да се потпреме на релативно помлади ракописи предимно од македонска јазична редакција. Тука пред сè ќе треба да се земат предвид оние ракописи во кои од аспект на структурата на службата (избор на песнопенија, редослед, отсуство или додавање на одделни прозни состави – причи, чтенија, упатства од уставот или цели служби и сл.) е регистрирана наједноставна служба за деновите од подвижниот круг на годината, односно за периодот од Неделата на митрот и фарисеот до Неделата на сите свети.

Во врска со утврдувањето на првобитната јужнословенска редакција на триодот се јавува и сериозното прашање околу првиот преведувач на овој химнографски зборник. Мислим дека науката сè уште не го дала конечно својот одговор на ова прашање². Своевремено, искажавме свое мислење за авторот на првобитниот словенски превод на триодот кое и по најновите истражувања не го менуваме битно. Бидејќи Климент, според податоците дадени во неговите житија, не посредно пред својата смрт го додал на словенскиот превод на триодот делот што недостасувал, логично е да се заклучи дека пред тоа веќе бил готов преводот на посниот триод до почеток на цветниот триод од Лазарева сабота до Томина недела. Очевидно е дека тој прв превод е направен за време на Моравската мисија на браката Кирил и Методија. Може да се претпостави дека тој прв превод останал недовршен поради жестоките прогонувања на словенските просветители и нивните ученици во Моравија и Панонија. Кој го направил тој превод во Моравија, не се знае. Не е исклучено дека тоа можел и таму да го стори Климент и дека токму поради тоа сакал на крајот од својот живот да ја доврши големата литургиска работа што останала несвршена. Меѓутоа, и во тој случај ако Климент – во смисла на Теофилактовото сведочење – пред својата смрт го превел само преостанатиот дел на триодот по Томина недела, мораме да претпоставиме дека тој при тоа морал да направи редакција на целиот претходен првобитен

превод на првиот дел. При тоа, природно, требало да воведе неком нови песнопенија што настанале во времето меѓу Моравската мисија и моментот на неговата претсмртна работа, посебно прекрасните стихири на неговиот современик, византискот цар Лав Мудри (†910 год.), пример до јадејниот мондаријем. Од тоза гладиште, имаме потполно право, најстариот превод на словенскиот триод да го сметаме како Климентов триод³. Тука, секако, ќе треба да го споменеме и Г. Попов кој, резимирајќи ги досегашните мислења, се обидува да даде свој одговор на ова прашање⁴. Пристапот на Попов е мошне продлабочен и стулиозен, меѓутоа искажаните хипотези по ова прашање тешко ќе можат да се прифатат како конечни и целосни. Меѓудругото, веднаш ќе подвлечеме дека отсуството на податоци во Пространото Климентово житие од архиепископот Теофилакт Охридски за Климентовата книжевна дејност во Плиска не може да биде случајна и сигурно не се јавува како последица на "недостатъчната осведоменост на Климентовия житиеписец за извршеното през този период"⁵. Хронолошкиот тек на настаните за овој период од Климентовиот живот се внимателно проучени и меѓудругото постигната е општа согласност за краткотрајниот Климентов престој во Плиска. Имено, во 886 година во Белград дошли прогонетите методиеви ученици Климент, Наум и Ангелариј, откаде бугарскиот управител набрзо ги испратил во Плиска⁶. Истата 886 година "Климент е засел учителското си място во Македония"⁷, попрецизно, го започнал своето учителствување во Кутмичевица⁸. Во такви околности, тешко може да се мисли за постоењето на било какви и временски и физички можности, со оглед на преживеаните судбоносни тешки понижувања и прогонства, за продлабочена и пообемна творечка работа во која Климентовиот животописец не бил упатен. Од друга страна, Климентовиот животописец одлично ја познавал дејноста на Климент во Македонија, се разбира, пред сè зашто постоееле објективни можности за богата и разновидна активност. Уште повеќе, споменатото домислување за непознавање на Климентовата книжевна работа во Бугарија, од оваа или онаа причина, нема аргументирана подлога, барем во однос на Климентовата поврзаност со словенскиот триод, бидејќи, како што веќе подвлековме, составувачот на Климентовото житие забележал релевантни податоци токму за Климентовата работа врз овој лингвистички зборник. Имено, довршувањето на делот што се пее од Томината надела до Педесетницата дословно е фиксиран како еден од претсмртните Климентови трудови. Поради тоа, тешко ќе може целосно да се прифати и констатацијата на Г. Попов дека новооткриениот оригинален словенски циклус на трипеснители за посниот дел од триодот го прецизира, односно "уточнува" прашањето околу преводот на триодот, посочувајќи имлиците на Константин Преславски⁹ како "основен исполнител" на преводот. Извесно дистанцирање и оградување од таквата констатација кај Г. Попов содржат евентуалните можности за учеството во преведувањето и на другите Кирило-Методиеви ученици, а пред сè на Климент Охридски. Се оди и пошироко со предлогот старословенскиот¹⁰ превод на триодот да се третира како колективен труд на Кирило-Методиевите ученици¹¹. Меѓутоа, од естетско-литературен аспект тешко може да се прифати една

ваква сугестија со оглед на поетските норми што произлегуваат од работата врз преводот – препевот на химнографскиот материјал создаван од најпознатите древни песнопевци на Исток и Запад¹².

Текстолошките споредби поврзани со триодите, ако се остави на страна исклучително сложениот и можеби неразрешлив проблем околу утврдувањето на основниот преведувач на триодниот текст, ќе треба да помогнат во реконструкција на протографот. Во однос на триодите во оваа етапа на научната анализа слободно може да се констатира дека не ни е познат гочниот текст на првиот словенски превод. Исто така, мислиме дека сè уште не се разјаснети прецизно и односите меѓу различните редакции, како и евентуалното учество на Климент Охридски, Константин Преславски или на други личности од Кирило-Методиевата епоха во нивното создавање. Ова го подвљкуваме, затоа што и најпопршното текстолошко споредување на зачуваните словенски триоди покажува големо разнообразие во составот на песнопенијата, нивниот распоред, а што е најважно, како што подвљекува и М. А. Момина¹³, во разночтенијата на текстот, што, според неа, се јавуваат како резултат пред сè на разнообразието на грчките триоди. Ако се прифати такво појдовно становиште, ќе треба да се мисли дека уште во почетокот постоеле повеќе редакциски преводи на словенски триоди. Досегашните истражувања врз триодите сведочат за различен пристап и методологија на одделните научници што се занимавале со таа проблематика. Почитувајќи го просторот, ќе направиме краток осврт на досегашните резултати.

Првата класификација на словенските триоди ја предложил Карабинов според кого првобитниот словенски превод на триодот, но не целосно и во чист вид е претставен во следните ракописи: Шафариков¹⁴, Орбелски¹⁵, Погодин 40¹⁶, Типографски 137¹⁷, Синодален 319¹⁸ и Софијски 84¹⁹. Најстар по состав и превод, според Карабинов, е Шафариковиот триод, посен и цветен, кој според распоредот го поврзува со третиот тип грчки триоди: самогласните и подобните се поставени најчесто по трипеснеците.

Како втор во хронолошкиот распоред Карабинов смета дека е Типографскиот 137, кој по својот план одговара на вториот тип грчки триоди. Во него има малку оригинални седални и подобни од Теодор Студит и Јосиф Песнописец.

Орбелскиот и Погодиновиот 40, го претставуваат третиот хронолошки тип полни триоди во кои се внесени парими и делови од Студискот црковен устав. Распоредот на материјалот одговара на четвртиот тип грчки триоди. Погодиновиот триод од Ваја недела одговара на Евтимиевиот тип кој се јавува во Бугарија. Под редакторската контрола на патријархот Евтимие во времето на цар Иван Шипман направена е целосна ревизија на текстот кој е поделен на два дела: Посен триод до Лазарева сабота и Цветен триод од Страсната седмица до крајот на Педесетницата. Во посебна група Карабинов ги одделува триодите што се употребувале во Русија: Синодалниот 319 и Софискиот 84 (тука спаѓаат и повеќе стихири). Во нив службата тече до Ваја недела, а "дополнителните" подобни се

заменети со оригиналните подобни од Теодор и Јосиф. По својот план овие триоди одговараат на третиот грчки тип²⁰.

Инспирирана од фундаменталиите проучувања на Карабинов врз историјата на Посниот триод, своевремено предложив поинаква класификација на јужнословенските триоди, која методолошки се потпира на структурата на службата и на нејзиниот развиток во зависност од промените во црковниот устав. Еволуцијата на словенскиот триод мислиме дека течела од кратката обична служба кон пошироката и покомпликувана служба со воведувањето на нови химнографски и други прозни текстови во редоследот на вечеријата и утрната, односно со вклопувањето наполно нови служби поврзани со одредени канонизирани личности и празници (Јован Лествичник, Григориј Палама и др.). Во зависност од структурните промени, а врз основа на текстостојишката споредба на повеќе ракописи, би можеле да се издедат четири основни редакциски типови на јужнословенски триоди при што во текстостојишката анализа не е земен предвид Битолскиот триод²¹. Најстариот структурен тип е претставен во Посниот и Цветниот триод ЈАЗУ IVd 107²² како и во Шафариквиот триод. Тој структурен тип има обична служба од минеен тип, со 4 стихири, без полиелеи и велико славословие. Во тие два ракописа има траги од најстариот превод покрај примерите од поновиот. Вториот структурен тип е претставен во Орбелскиот, Копитаревиот²³, Хлудовиот триод (№ 133)²⁴ и неколку други ракописни триоди од втората половина на XIII и почетокот на XIV век. Во тој тип е воведено велико славословие *яа* крајот *ва* утрната, поради што отпаѓаат утрните стиховни стихири. Истите стихири се преместуваат во другите делови од утрната и вечерната како дополнување или земена. Ракописите од тој тип се прилично еднообразни и ја продолжуваат традицијата на текстот, претставен во ЈАЗУ (IVd 107). Врз основа на редакцијата одразена во Орбелскиот триод, се изработува срpsката варијанта на Триодот од почетокот на XIV век. Таа варијанта е претставена во ЈАЗУ IVd 4²⁵. Третиот структурен тип е претставен во ракописот на анагностот Георги од околу 1330 год.²⁶ и во триодот на Белградската народна библиотека од 1328 година²⁷. Тука се внесени извадоци од Типикот за редоследот на полиелејната служба. Текстот ја продолжува традицијата на првобитната срpsка редакција од типот ЈАЗУ (IVd 4), а преку неа на одделни места се поврзува со Шафариковата верзија. Последниот структурен тип, во кој наобаме *бденија* се варијанти на мала и голема вечерна, литии, со синаксари по шестата песна на канонот, се појавува во третата четвртина на XIV век. Тој тип е застапен во многу ракописи од крајот на XIV до XV век.

М.А. Момина врз основа на разночитањата во преводот, потоа составот и редоследот на материјалот, како и делештето на циклусите на посен и цветен разликува 9 типови на словенски триоди. Во првиот тип спаѓаат Шафариковиот, триод F.p.I 68 од ГПБ, фрагментот од XI в., БАН 37 и триодот од НБКМ - Софија № 1157.

Како втор тип Момина го определува Битолскиот триод во кој се зачувани трипеснеците од Климент Студит, а распоредот на материјалот одговара на вториот тип грчки триоди.

Третиот тип го претставува рускиот ракопис Типографски 137, што е препишан од бугарски оригинал, одговара на вториот тип грчки триоди.

Четвртиот тип е претставен со ЈАЗУ IVd 107, кој е близок со Шафарикозиот, но со прилично свои особености.

Петтиот тип е претставен од Синодалниот 319 и е означен како Гимовски, бидејќи се чува во ГИМ-Москва. тут спаѓаат и цела низа други ракописи што се соодветни на вториот тип грчки триоди.

Жеравиенските фрагменти го претставуваат шестиот тип, бидејќи има своевиден избор и распоред на каноните и трипеснеците, како и повеќе разноточните.

Седмиот тип го сочинува голема група ракописи меѓу кои се Орбелски, Хлудов, Погодин 40, БАН 41 (единствен српски ракопис) и др. Материјалот е распореден според четвртиот тип грчки триоди.

Во осмиот тип се вбројуваат ракописите со исправената Евтимиева редакција од XIV век.

Деветтиот тип е регистриран во руските печатени изданија од XVII век²⁸.

Типолошката класификација на Г. Попов е направена според составот и распоредот на великопосните трипеснеци и четирипеснеци во циклусот на триодните служби, почнувајќи од понеделникот на првата недела на постот и заклучно со петокот од шестата недела на постот.

Во зависност од тоа Попов разликува 4 основни типови. Првиот тип (група) редовно, обично на прво место, има трипеснеци, односно четирипеснеци од Климент Студит, а потоа следат акrostихувани трипеснеци (сабота-четирипеснец) од Константин Преславаки. Овој тип е претставен само во битолскиот и Жеравиенскиот триоди.

Вториот тип, според Попов, е претставен со повеќе ракописи меѓу кои се ЈАЗУ, Шафарик и др., во кои во првата седмица од постот се запишани трипеснеци од Јосиф Песнописец и акrostихуваните трипеснеци на Константин Преславски. Меѓутоа, видливи се и одредени особености, но заеднички им се саботните четирипеснеци на Теодор Студит. Во истата група спаѓа и српската варијанта во која во саботните денови има акrostихувани четирипесници од Константин Преславски.

Третата група (пр. Орбелски, Конитарев и др.) нема акrostихувани трипеснеци од Константин Преславски, но има негдегожде негови четирипеснеци. Во овие триоди во средата и четвртокот од I-та седмица има трипеснеци од Климент Студит, а во другите денови од Јосиф Песнописец и Теодор Студит.

Последната, четврта група, ја сочинуваат само руски ракописи во кои на секаде се запишани само трипеснеци од Јосиф Песнописец и од Теодор Студит, а во саботите Теодоровите четирипеснеци²⁹.

Резимирајќи ги резултатите наведени во претходниот сублимиран преглед на досегашните редакциски-типолошки предлози, се наметнува заклучокот дека сè уште немаме дефинитивно општо прифатлива класификација. Оттука, се чини дека ќе треба методолошкиот пристап во натамошната работа да го насочиме кон комплексно текстолошко споредбено проучување во кое ќе бидат бездруго вградени сите досегашни научни сознанија.

Досегашните проучувања врз триодите како што гледаме, дадоа различни резултати и заклучоци за зачуваните триодни ракописи во повеќе рамништа, притоа, како што видовме беа применети повеќе методолошки принципи. Меѓутоа, скрабрува што и покрај основните разидувања во предложените класификацији, сепак е присутно извесно недополнување и надворзување. Тука треба да ги бараме условите за прецизирање на структурната типолошка класификација на триодните ракописи. Единствено преку податоците од таквата прецизна класификација на словенските триодни ракописи, како резултат од нивното споредбено целосно текстолошко проучување, ќе можат да се утврдат структурните елементи со оглед на сложеноста на разнообразието во изборот на химнографскиот материјал зачуван во различните делови од службите. На тој начин ќе се отворат оптимални можности за примена на тие податоци во областа на историјата на јазикот, при што ќе се квалифицираат многубројните разновидности и јазичните наслојки што се јавуваат како резултат на повеќекратните препишувања. Наполно е јасно дека без комплетно текстолошко проучување на триодите не ќе може да се утврди што заменил препишуваочот или евентуално каде го променил редоследот на песнопенијата во текот на службата. Воедно ќе треба да се мисли дека се можни и повеќекратни замени со текот на времето. Впрочем, во ракописите што припаѓаат на ист структурен редакциски тип (според мажата класификација што ја споменав претходно) постојат извесни разлики во текстот што не се од таква природа за да се изделат во одделен редакциски тип, но се показателни за хронолошкиот приоритет на ракописите. Во таа смисла упатна е текстолошката споредба меѓу Битолскиот триод од една страна и ЈАЗУ и Шафариковиот триод од друга страна. Во спомнатите триодни корпуси, ако се елиминираат помалите структурни разлики (разместувањето или замената на одделни песнопенија и сл.), условно, со оглед на редоследот и изборот на службите, кој во основа е ист во двете групи, очигледно се две редакциски верзии, но не само според изборот и распоредот на великопосните трипеснечи и четирипеснечи³⁰, туку и според изборот и редоследот на другите песнопенија во текот на службата за соодветниот ден. Приложената кратка текстолошка споредба на крајот, и само како изводок, јасно покажува дека ЈАЗУ и Шафарик припаѓаат на ист структурен тип, Битолскиот триод апсолутно сигурно ѝ припаѓа на друга типолошка редакција. Во правец на хипотезата исказана од Г. Попов може да се мисли дека Битолскиот и Жеравненскиот триод претставуваат евентуална преведувачка дејност на Константин Преславски во која била вградена неговата оригинална

авторска работа. Оттука следи заклучокот дека станува збор за друг редакциски тип. Во секој случај, досегашните проучувача упатуваат на заклучок дека споменатите два редакциски типа најверојатно се правени во различни книжевни центри. При тоа, верзијата одразена во ЈАЗУ и Шафарик, што е многу релевантно и показателно, покасно широко се распространува и еволутивно се развива во повеќе зачувани подоцнежни јужнословенски преписи. Тој факт иманентно се вградува во богоатата и секогаш жива Климентова традиција особено во Македонија и допушта со голема веројатност во овој редакциски тип да го бараме Климентовиот протограф.

Поради просторот не ја наведуваме осмата и деветтата песна, но истакнуваме дека ЈАЗУ и Шафарик го пазат истиот сооднос на тропарите во осмата и деветтата песна. ЈАЗУ секогаш има по еден тропар помалку од Шафарик, а запишаните тропари во двата ракописа се наполно исти. Битолскиот триод во другите песни се разликува во тропарите и покрај согласувањето во одделните ирмоси. Распоредот и изборот на другите делови од службата во Битолскиот триод е наполно различна.

БЕЛЕШНИ

1 Се мисли конкретно на Теофилактовото кажување дека кон крајот на својот живот Климент го додал кон Триодот она што му "недостасувало", бидејќи тогаш го завршил делот што се пее од Томина недела до Педесетницата. Види А.Милев, Теофилакт Климент Охридски, София 1955, 82.

2 Онолу преведувачот на словенскиот триод особено се сериозни и ќе треба сепако да се земат предвид исказувањата на И.Гошев, Светите братја Кирил и Методий. Год. Соф., унив., Богосл. фак., т. XV, З, 1937/38, 1938, 63-65, но и спротивното мислење на Б.Чифлянов, Богослужбеният чин, преведен от св. братја Кирил и Методиј в началото на Моравската им мисия, Славистички сборник, София 1973, 57-68.

3 Лидија Славева, За старословенскиот триод, Slovo br. 22, Zagreb 1972, 93-116.

4 Види Г. Попов, Триодни произведения на Константин Преславски, Кирило-Методиевски студии, кн. 2, изд. на БАН, София 1985, 32-33.

5 Исто, 54.

6 По смртта на Методиј (Баптил 885 г.), како што е познато, неговите ученици биле изложени на тешки измачувања и прогонства. Види Ал. Теодоров-Балан, Кирил и Методиј, т. I, София 1929, 126; А.Милев, ц.д., 47-65.

7 Види Е.Георгиев, Охридската книжовна школа, Зб. Климент Охридски 916-1966, 57.

8 Прецизни хронолошки пресметувања направил Л.Н.Туничкий, Св. Климент, епископ словенский. Его жизнь и просветительская деятельность, Сергиев Посад 1913, 151-155.

9 Конкретно за животот на Константин Преславски постојат скудни податоци и покрај напорот на повеќе научници да го оствратат ликот на овој значаен деец во историјата на општиот словенски развиток. Во дел од науката е познат како епископ Константин Бугарски, спор. Архимандрит Антоний, Епископ Константин Български и неговото учително евангелие, София 1942. Како Константин Брегалнички прв го идентификувал Х.Поленаковий, види Савремена македонска проза, у извору и преводу д-ра Харалампија Поленаковића, Београд 1951, 8.

10 Терминот "старословенски" наспроти на "старобугарски" што ги употребува Г.Попов мислиме дека е единствено прифатлив однос на книжевното наследство што им припаѓа на сите словенски народи. За ова сериозно прашање особено види ги најновите ставови на Л.П.Жуковская, Ещё раз о старославянском языке (по поводу книг И.Тота и Р.М.Цефтлин), Изв. АНССР, серия литературы и языка, том. 46, №1, янв.-февр. 1987, 79-85 и В.М.Живов, Проблемы формирования русской редакции церковно-

славянското языка в начальном этапе (По поводу книги И. Тота "Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI-начале XII вв.", Вопросы языкаознания АН СССР, №1, Москва, 1987, 46-65.)

11 Г. Попов, Триодни произведения, 59.

12 Иосифен преглед на најстарите триодни песнопења и низните автори се до финсирањето во печатените изданија - види И. Карабинов, Постная триодъ. Исторический обзор ее плана, состава, редакции и славянских переводов, СПб. 1910, 55-204.

13 М. А. Момина, Типы славянской триоди, языки и письменность средноболгарского периода, Москва 1982, 104.

14 Шафариков триод од Ленинградската Публична библиотека № п1 74 (цитираме: Шафарик): Е. Э. Гранстрем, Описание русских и славянских пергаменых с рукописей. Рукописи русские, болгарские, молдавляхийские, сербские. Государственная Ордена трудаового красного знамени Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Труды Отдела рукописей. Ленинград 1953, стр. 80 со датум XII-XIII в., исто како што го датира и Н. Каринский, Образцы глаголицы. С-Петербург 1908, табл. 13, а според него и Карабинов; спореди и: П. А. Лавров, Палеографическое обозрение кирилловского письма. Энциклопедия славянской филологии, 4/1, Петроград 1919, стр. 103, кој го поставува меѓу западните ранописи од XIII век. Тоа датирање го прифаќа и В. Мошин, Палеографски албум на јужнословенското кирилско писмо, Скопје 1966, табл. 27, но прецизира-во втората четвртина на XIII век.

15 Орбелски триод на Ленинградска Публична библиотека № п 1 102 (цитираме Орбелски; на овој ранопис му припаѓаат и фрагментите од коленцијата на Вяземски СXXXIV - 4 и 10) види: Е. Э. Гранстрем, стр. 80, 84 и 85 со датум XII-XIII век; П. А. Лавров, Палеографическое обозрение стр. 120, и Албум снимков с Богославянских рукописей болгарского и сербского письма, Петроград 1916, табл. 21. го поставува Орбелскиот триод во XIII век; В. Мошин, Палеографски албум на јужнословенското кирилско писмо, Скопје 1966, бр. 49, втора половина на XIII век.

16 Погодинов триод бр. 40 од XIII век; се чува во Историскиот музеј - Москва.

17 Типографски триод бр. 137, руски од XII век; се чува во Историскиот музеј - Москва.

18 Синодален триод бр. 319, руски од XII век; се чува во Историскиот музеј - Москва.

19 Софиски триод бр. 84, руски од XIV; се чува во Ленинградската Публична библиотека.

20 Карабинов, 217-232.

21 Во тоа време не можеме да го добиеме овој ракопис. За ракописот види: Jordan Zaimov, The Kičevo Triodium (Cod. Sofia, VAN, 38), Also known as the Bitola triodium an old bulgarian manuscript from the XI-XII century . Tekst in transcription, Полата кънигописъна в Ниймеген, November 1984, № 10-11; види и Й. Иванов, Български стариини из Македония, второ издание, София 1931, стр. 452-467; Х. Нодов, Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките, София 1969, стр. 62-75.

22 Македонскиот Посен и Цветен триод на Југославенска академија знаности и умјетности бр. IV d-107 (цитираме ЈАЗУ) прв го описал V. Mošin, Cirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, knj. II. Zagreb 1952, repr. br. 3-4. В. Мошин го датира овој ракопис во првата третина на XIII век. Види и: Mošin, Cirilski rukopisi Povijesnog muzeja Hrvatske i Kopitar-reve zbirke, Narodna biblioteka Srbije i Srpska književna zadruga, Beograd, T.I., str. 144-147.

23 Нопитаров посен триод, македонски; 72; л., од средината на XIII век; се чува во Народната и универзитетска библиотека во Ђубљана - Ког. бр. 9; види: Ильинский, Нопитарова триод XIII века Русский филологический вестник Т. IV, 1906, стр. 199-215; спор. и V. Mošin, Cirilski rukopisi Povijesnog muzeja Hrvatske, T. I., str. 144-147 и T. II, repr. XI, кој го датира во средината на XIII век.

24 Хлудов триод бр. 133, втора половина на XIII век: М.В. Щепкина, Г. Н. Протасьева, Л. Ил. Нострохина, В. С. Гольштейн-Нордман, Описание пергаменных рукописей Государственного Исторического музея. Часть II. Рукописи болгарские, сербские, молдавские. Археографический ежегодник для 1965 год. АН СССР, Москва 1966, стр. 277 и А. Попов, Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова, Москва 1972, стр. 290, бр. 133.

25 Посен триод, српска редакција, ЈАЗУ IVa 4, Верновиќев, 151 л., пергамент од крајот на XIII и почетокот на XIV век., (подврзан е заедно со Цветен триод од крајот на XIV и почетокот на XV век): Мошин ЈАЗУ, II бр. 149+ репр. 21; Д. Богдановић, Инвентар, № 1671, стр. 113.

26 Триодот на анагностот Георги од околу 1330 година, од рашка редакција, кој е пишуван на пергамент а кој содржи текст од првата половина на посен триод кој завршува со постот од петтата недела на постот. Се чува во Архивот неделникот од петтата недела на постот. Се чува во Архивот на ЈАЗУ.


27 Полни триод од 1328 год., на бившата БНБ бр. 437, 410 л. перг., српска редакција: Стојановиќ, Каталог бр. 261, стр. 75-78; Д. Богдановић, Инвентар, № 1672, стр. 114.

28 М. А. Момина, Типы славянской триоди, язык и писменность среднеболгарского периода, Москва 1982, стр. 102-103; исто, Вопросы классификации славянской Триоди. Труды ОДРЛ,

XXXVII, 1983, 25-36.

29 Г. Попов, Триодните произведения, 71-73.

30 Како што прави Г. Попов, Триодни произведения, 71.



Х С Г А Г Т Г Й Г С Х
ТИ-ГЛА-Б-ПО-Б-Ш ВЪ ПО НЕ- ЗАГ-СТИ-ВСТО-Г-Д-СМОГЛАСНО.
ГИ- СТИ- ГЛ.

Все житните сърдечни зъл расточникъ бин(?) . Ше-сайтъ въсъзъ такъ ми дастъ-
да-миропроводаче вси радостно пръвстната ти поста и монопро . Въ чисти хъбъства: юна вълга-
воденце .

ие ми даси-й .
и кълъ позаръ .
злагат
а .
и иносъде анесъ .
с
акре
А
те и вътре гано .
аки правил съл .
и въ пеуала моя .
ко азъ есъша
и . иже спене .
гравомъ . проп
покланѧше .
външи присно .
и вон еси рано .
ладни азъ .
и .
И-ГЛА-Б-ПО-Б .

Още благъ все еже ми дастъ
и Стычъ ми-комъ я .
Въ съзъвъванне мое (!) изъ твъкъ вълагалъ .
въ втори-й . не-за-й-д-ко-менъ зънъ . И-Б-ЗАЙТРА
Весело пощене холюбци проводаче анесъ . И-Б-НАЧУНЬЧЕ ХОЛЮБЦИ . Третъ не-стаго поста .
Ини-й-г- по- да веселате са искесма .
Поренимъ веселаше са и пънчимъ веселаше са

А С С А Г С С С
ТРИОД-ГЛ-Б-ПА-Б-Бранте вътре рано азъ есъ . Въ СТО- ? . НЕ-ТРП-ГЛ-Б-П-Б .
Бъ .
Весънни ма занек (!) изънни-я пръвлягатъ . Въ трети градаче . възаръждането течени-
шъ .
Милостиве милостивъ бажди ги ини . скла скла . Банко понеслихъ са язъ . възло постъ съ .
иинъ .
Съвъльниче са чуто хвъзънъти рицар .
и възаръждане . жадъ пръвъ .

Спомъ ма сълъ рожънна (!) . и вътре пеуала моя . Въ шерадам та пръвстата
СРМО ИНЪ . Г-Г-Брандати вътре рано азъ зъмъзъ . ИМРО . тъмъ . и вътре рано .
Вътре вътре рано азъ есъ . еже спене всъмъ . Се днес еси . пропадѣмъ плаужре са .
погадъ .
Дава-и спомъ са хлебомъ предлагашъти при Илия бъръ . прославенъ пошъ са .
авандаръ .
Белене (!) си ги угодна-я драгата . рано въ ро . Ноши ма постъкъ . прѣлътъ та грънъ монъ .
въ бъдъ съмъ .
Троицъ прославими единъсткото покланѧше съ . въ Англи та вон въе Устада .
Вътре вътре рано азъ есъ . еже въ външи присно .
ПБ-И-Б-Д-Б-го же треперашъ агълести вон . ПБ-И .
Есъ .
ВО ИТОРН-СТ-ВСТО-ЗАИ- Г-Д-СМОГЛАСНО
Съгрѣвника ги исповѣдаж . вълдини азъ .

Съ . Г-Д-Б-Да веселат са Нес .
Поренимъ веселаше са . пънчимироука са . на 2 .
ЈАЗУ-Шаф .

ИНО- ГЛ- Б-ПО-ко-менъ зъмъзъ .
Весело пощене холюбци анесъ на еден ЈАЗУ-Шаф

И-ГЛА-Б-ПО-Б .
Въ втори въ- сти ГЛА-Б-ПО-

Г С С
СТИ- ГЛ-И-Б .
Оусъненина испадахъ вълдини азъ .
ГЛ- Б .
Ще-та и търса . парички не смъ ги .
НОУ-Г-Д-Вон радостно .

Александар СПАСОВ

МАКЕДОНСКО-РУСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ВРСКИ И ЗАЕМИНОТО ПРЕВЕДУВАЊЕ ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

По Втората светска војна македонско-руските литературни врски добија нов поттик така што во голема мера се зајасилија. Тоа посебно се изрази во заемното преведување.

На Универзитетот "Кирил и Методиј" во Скопје повеќе студенти дипломираат - на групата за славистика - руски јазик и литература, додека на универзитетот во Москва филолози-слависти ги изучуваат македонскиот јазик и литературата. Од редовите на овие специјалисти и на писателите се регрутираат кадри што ги остварија македонско-руските литературни врски по Втората светска војна. Меѓу нив се редица познати научни работници, поети, прозаисти, литературни критичари.

Македонската ситуација на планот на одржувањето на литературните врски со Советскиот сојуз и посебно со Русија е составен дел од општата ситуација во Југославија во тој поглед. Познато е дека југословенско-советските литературни врски и во тие рамки заемното преведување по Втората светска војна мошне се интензивираа.

Проф. Радован Јалиќ 1969 г. пишува: "Додека во периодот меѓу двете војни се преведуваше само советската литература во Југославија, а за југословенските литератури во Советскиот сојуз се знаеше и пишуваше може малку, по Втората светска војна советскиот читател сериозно се запознава со југословенските писатели. Се преведуваат како постарите, така и современите југословенски писатели; некои дела се појавуваат во СССР набргу по излегувањето од печат во Југославија. Од посебно значење е дека сега во СССР се преведува и од македонски јазик, а не само од словенечки и српскохрватски, а делата на југословенските писатели се преведуваат не само на руски, туку и на другите советски јазици (на пр. украински). Тие преводи се резултат на засиленото интересирање кон југословенските литератури и обично се проследени со соодветни студии за нашите литератури, а и самите преводи често биле повод за нови статии и студии за југословенските писатели и нивните дела. Во овој временски период на југословенските јазици (српскохрватски, словенечки и македонски) е преведен огромен број дела од советските писатели."¹

Македонците како во минатото, така и во најново време од сфаќливи причини (во прв ред поради многустраницата поврзаност во културната сфера) покажуваат континуирано голем интерес кон словенските литератури, од руската до лужичката.

Веќе во периодот меѓу двете светски војни првите претставници на современата македонска литература интензивно

се запознаваат со руската литература. Се читаат со забележлив интерес во прв ред Максим Горки и Владимир Мајаковски. Во тој поглед се издвојува примерот на основоположникот на современата македонска литература, бардот на социјалните и национални патила на македонскиот народ, Кочо Рацин (1908-1943). Кај поетот и борецот Коле Неделковски по неговото загинување 1941 г. во Софија се најдени стихозбирки од Пушкин и Лермонтов². Во архивите на Блаже Конески, поет, лингвист, литературен историчар, преведувач, се сочувани преводи од Пушкин ("Роб" и "Споменик") и Горки ("Песна за соколот") направени 1940 и во почетокот на следната година³.

Преведувањето на македонски од руската литература продолжува во првите години по ослободувањето. Некои од тие преводи се објавени уште во изданијата на Главниот штаб на НОВ и ПО за Македонија. Тоа се брошурите од Валентин Катаев и Венјамин Каверин. Тие се печатени како прва и втора книга од библиотеката "Народен војник" во 1944 г.⁴

Првите издавачки куки во СФРЈ: "Државно книгоиздаателство на Македонија", "Култура" меѓу своите изданија од 1945 до 1950 објавија поголем број дела од руски писатели (Максим Горки, М. Шолохов, Н. Гоголь, Н. Островски, Н. Серафимович, А. Чехов, К. Симонов, С. Маршак, М. Лермонтов, И. Тургенев, К. Паустовски, А. Пушкин, Е. Багрицки, Алексеј Толстој, и др.).⁵

Во следните години, од 1951 до најново време продолжува објавувањето на преводи од делата на руските писатели. Може да се смета дека од 1944 г. до денес во македонски превод како посебни книги од руската и советската литература се појавија над 400 изданија, што за нашите издавачки можности претставува импозантна бројка.

Познато е дека во СФРЈ постои необично богата и разновидна преведувачка дејност. Југословенските издавачи јашиле ажурино и интензивно објавуваат преводи од сите литературни меридијани. Слична (се разбира, според објективните можности) е ситуацијата и во СРМ. Во тој контекст, големо внимание им е посветено на руската и другите советски литератури.

По Втората светска војна на македонски се преведени дела на руски писатели од XIX век и XX век, сè до автори што се појавија и афирмираа во последните децении. Од некои писатели се преведени поедини дела, од други помали или по-обемни избори, а не е мал и бројот на писателите од кои на македонски се печатени повеќетомни избрани дела.

Нашиот осврт ќе го започнеме токму со нив, држејќи се за хронологијата на нивниот живот, а не на редоследот на објавувањето на нивните дела во македонски превод.

Повеќетомни избори, односно собрани дела од руски писатели досега се печатени на македонски од А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевски, Л.Н.Толстој, А.П. Чехов, А.М. Пешков – Максим Горки.

Одбраните дела на А. С. Пушкин се во пет тома (Издание на "Наша книга", Скопје 1986). Во нив е лириката на Пушкин, потоа сказни, поеми, следуваат: Евгениј Онегин, Повестите на Белкин, Пиковата дама, Дубровски, Капетановата ќерка. Треба да се напомне дека некои од овие дела дотогаш во посебни изданија повеќе пати беа објавувани во Македонија, особено "Евгениј Онегин".

Скопска "Мисла" во 1971 г. објави во 20 тома романи од Ф.М. Достоевски: Ведни луѓе, Селото Степанчиково, Записи од мртвиот дом, Понижени и навредени, Злостор и казна, Идиот, Демони, Момче, Браќата Карамазови.

Избрани дела на Л.Н. Толстој во десет тома во 1985 г. доживеаја веќе трето издание (издавачи: "Македонска книга", "Мисла", "Култура"). Тие ги содржат: Детство, Воени раскази, Војна и мир, Ана Каренина, Смртта на Иван Илич, Воскресение.

Од А.П.Чехов објавени се одбрани дела во четири тома. Од нив три тома се раскази, а четвртиот ги содржи драмите: Иванов, Галеб, Вујко Вања, Вишнарник, Три сестри.

Одбрани дела на Максим Горки, инаку писател кој вошне често е преведуван на македонски, како во периодиката, така и во посебни изданија, се во пет тома. Во нив се застапени: раскази, Мајка, Детството, Меѓу лутето, Моите универзитети, Секавања, Драми.

Од покрупните изданија ќе ги споменеме уште Избрани трудови од В. Белински (1976), стр. 426, како и делата на М. Шолохов: Разорана целина, Донски раскази и Тихиот Дон., потоа изданијата на поважните дела на М. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев.

Секако ќе биде посебно интересно да се истакне дека по Втората светска војна се излезени две изданија во македонски превод на "Слово за походот Игорев", првото издание во 1960., а второто во 1987. Всушност на македонски досега има вкупно три изданија на "Слово за походот Игорев". Првиот превод, во 1863 г., е извршен од Рајко Жинзифов.

Од постарата, класична руска литература, исто така, на македонски се преведени дела од М.А. Крилов и А. С. Грибоедов.

На македонски јазик богато е застапено и руската литература од нашиот век. Преведени се помали или посебни избори од поезијата на А. Блок, В. Брјусов, Е. Багрицки, С. Јесенин, В. Мајаковски, Б. Пастернак, Е. Винокуров, А. Вознесенски, Р. Рождественски, Б. Окучава, и др. Од прозаистите се застапени: Ј. Олеша, И. Еренбург, И. Бабель, М. Булгаков, В. Аксјонов, Л. Леонов, и др.

На крајот од овој кус преглед на преведените автори и дела од руски на македонски по Втората светска војна секако е важно да се укаже на фактот дека меѓу преведувачите се скоро сите најзначајни поети и прозаисти во Македонија, почнувајќи од В. Конески, С. Јаневски, А. Шопов.

Важна улога во засилувањето на литературните врски и заемното преведување од руски на македонски по Втората светска војна имаат, покрај другите фактори, и многувековните, традиционални акции на овој план меѓу Русија и Македонија.

Зголемениот интерес во СССР кон југословенските литератури по Втората светска војна може да се илустрира и со податокот (од советски извор) дека од 1946 до 1986 г. на јазиците на народите во СССР се објавени 574 книги на југословенски писатели во тираж од 31,5 милиони примероци⁶.

Во рамките на ваквиот пласман на југословенските литератури во СССР по Втората светска војна се вклучуваат и преводите од македонски на руски што ги скреќаваме во периодичниот печат и во одделни изданија. Еден добар поезавач на маке-

донаската литература од СССР вели: "Што се однесува за преводите од македонски јазик можно е да се констатира дека делата на македонските писатели (вклучувајќи и одделни стихотворби) се огласија на руски, украински, естонски и други јазици (во СССР, заб. моја) над 250 пати"⁷.

Нашата цел ќе биде во оваа прилика да ги наведеме само оние преводи од македонски на руски што се појавија во книги.

Најпрво ќе ги одбележиме изборите од одделни автори:

1. Кочо Рацин е застапен во книгата: Кочо Рацин, Белые зори. Фейерверк. Художественная литература, Москва 1982.

Преку ова издание поезијата на Рацина е целосно претставена, а спстојниот предговор на Ј. Бељаева го потврдува творечкиот лик на оваа маркантина појава на современата македонска литература.

2. Еден од најплодните и многустрани македонски писатели, водечки претставник на повоената македонска литература, Славко Јаневски, освен со поединички поетски и прозни творби што се објавувани во периодичкиот печат и во зборници, рускиот читател го знае и преку романот "И бол, и бес", Москва 1981.

3. Во оваа година се објавени и романите "Пустина" од Горѓи Абациев и "Сребрени снегови" од Живко Чинго.

4. Од Блаже Конески, лингвист, литературен историчар, доаен на македонистиката, популарен и мошне преведуван поет на повеќе светски јазици во 1987 г. е објавен обемен избор на неговата поезија на руски јазик, кој ги опфаќа сите развојни фази на поетот.

5. Во посебна книга објавен е драмскиот триптихон на Горан Стефановски, составен од "Јане Задрзгаш", "Диво месо" и "Лет во место". Книгата е излезена 1987 г.

6. Македонските писатели: поети, прозаисти и драмски автори редовно се застапувани во бројни зборници и антологии на југословенските литератури (на пр.: Поэты Югославии, 1977, Поэты современной Югославии, 1981, Повести и рассказы югославских писателей, 1959, Современная югославская новелла, 1965).

7. Меѓу разните антологии и зборници од југословенските литератури е и зборникот "Талый снег". Расказы македонских писателей, Москва 1965, стр. 351. Во зборникот, составен од Д. Толовски, се вклучени раскази од 27 македонски раскажувачи, од Г. Абациев до Ж. Чинго.

Во популяризацијата на македонската литература во руската средина учествувале филолози-слависти: Р. Усикова, Ј. Бељаева, Д. Толовски, и др. Од писателите, како преведувачи: Н. Асеев, Р. Рождественски, Л. Мартинов, како автори на предговори: Н. Огнев, А. Салински, и др.

По прегледувањето и анализата на претставените автори и дела од македонската литература, може да се констатира дека

1. во претставувањето се земени предвид автори од XX век,

2. изборот на авторите и делата, гледајќи во целина, е уснешен;

3. придружните информации и коментари се засновани врз познавање на проблематиката и се во тек со најновите теми и сознанија.

4. една опстојна анализа ќе треба да даде конечна оцена на преводите, што, инаку, не е задача на овој реферат, но и едно првично нивно прегледување остава впечаток дека преводи се резултат на несомнен сериозен и стручен пријестап.

5. останува сугестија: во иднина да се претстави поопстојно македонската литературна критика и драмска литература.

БЕЛЕШКИ

1. Радован Лалић: Односи између совјетске књижевности и књижевности југословенских народа, VI Конгрес славистичких друштава Југославије, Будва 1969, стр. 11.
2. Волче Наумчевски: Последниот ден од животот на Коле Неделковски, "Нова Македонија" (забавен прилог), бр. 4050, 8 ноември 1957, стр. 1.
3. Александар Спасов: Два превода на Блаже Конески од поезијата на Александар С. Пушкин, Прилози, VI 2 - Одделение за лингвистика и литературна наука, МАНУ, Скопје 1981, стр. 101-104.
4. Ст. Лекоски, Прилог кон библиографијата на дела од руската и советската литература, објавени во СР Македонија од 1944-1984, Спектар, IV, 7, Скопје 1986, стр. 173.
5. Исто, стр. 173-177.
6. Податоци на Палатата на книгата на СССР.
7. Излагање на Ј. Белаева на тема "Македонската литература во СССР. Преводи 1945-1987", одржано на XIV научна дискусија, август 1987, Охрид.

Трајко СТАМАТОСКИ

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ КАЈ ЛИЧНИТЕ ИМИЊА НА НЕКОИ ЛУЖНОСЛОВЕНСКИ НАРОДИ

Благодарејќи на современите средства за комуникација, како и на подигањето на општото образовно и културно ниво на народот, во последните децении е во ек навлегување кај нас на голем број лични имиња својствени на разни европски народи. Овие имиња се шират многу брзо и нив ги прими и обичниот човек. Тие сега не се достојание само на повисоките општествени слоеви. Обичниот човек, благодарејќи на целокупната своја комуникација - на информативните и културните медиуми, на својот сè почет престој во странство по разни поводи (од екскурзии до привремена работа) и на контактите што ги остварува притоа-не е ислучен од овие струења. Личните имиња, бидејќи немаат значејска функција, лесно поминуваат од еден народ во друг, за нив не вакајат јазичните и верските граници.

Промена на антропономастиконот се вршела постојано и тоа под разновидни влијанија, најчесто екстраглавистички. Југословенските народи сега, за жал, без никакви ограничувања земаат лични имиња од други народи. Не е исклучено ова да го прават повеќе од другите европски народи. Додека во минатото црквата ги иаложи календарските имиња, кај едни народи повеќе кај други помалку, и со тоа истисна добар дел од народниот, словенскиот именски репертоар донесен од прататковината или создаден во новите услови, сега европските лични имиња се преземаат по своја волја и истиснуваат дел и од народните и од календарските лични имиња. Ова е секако последица и од полната слобода во изборот на личното име што ја дава нашиот Закон за личното име. Навлегувањето на множество нови лични имиња се заканува да доведе до прилично голема смена на стариот именски репертоар.

Ова прашање е веќе третирано кај нас¹. Се разгледуваше навлегувањето на т.н. модерни лични имиња, рушевето на традицијата во именувањето, а се укажуваше и на потребата од по-добар вкус при изборот на личното име на своето потомство. Остануваше, меѓутоа, недоволно обработена другата страна на овој тренд, а именно разгледувањето како новите лични имиња функционираат во јазикот, до какви промени на јазичниот систем доаѓа со нивното безразборно преземање, бидејќи и за нив како посебен потсистем важат законите на јазикот.

Имаше обиди при тоа и за известна класификација на личните имиња воопшто. Едни истражувачи изделуваа два "пласт": имиња од домашно и имиња од странско потекло, а други и три "вида": типични и најчести, традиционални до архаични и нови до модерни.

Денешните сознанија на нашата ономастичка наука, меѓутоа, ја затврдуваат поделбата на личните имиња на: народни, календарски и преземени од разни народи. Во последнава трупа треба да се вклучат и новите имиња што настануваат самостојно, на своја почва.

Со ова актуелно прашање на југословенската антропономастика се занимаваа и познати југословенски ономастичари². При тоа тие тргнуваа од состојбата на определена југословенска територија. Наше настојување е, меѓутоа, проблематиката да се разгледа во нејзината целокупност, на компаративна основа и врз пообемен материјал³. Во антропономастиката ваквите методи овозможуваат посигурни резултати.

Каква е најновата антропонимиска слика?

(1) Сè уште се чува добро проверениот животен фонд на стари лични имиња: отштословенските на слав и мир - Радослав, Љубомир (особено кај Србите и Црногорците); изведените од чив или создадени по тие обрасци - Раде, Љубе; календарските - Климент, Никола, Павле. Овој фонд се чува, меѓу пругото, и благодарејќи на сè уште сосем ненапуштената традиција во одделни средини да се пренесуваат имињата на дедото и бабата односно на некој поистакнат свој предок.

(2) Се обновуваат некои карактеристични имиња за одделен народ: кај Хрватите - Давор, Далибор, Дамир, Хрвое, кај Србите - Милош, Немања, Сава; кај Македонците - Богомил, Војдан, Леспина.

(3) Мотивите на настанувањето на новите лични имиња се најразлични. Најчесто се даваат лични имиња на популарни личности (на политиката, литературата, филмот, музиката - воопшто уметноста, спортот, науката), а и по свои посебни причини.

Само некои примери: Кенеди, Рузвелт, Сталин, Тито (политика); Дездемона, Гилда, Отело, Радамес (музика); Брижита, Линда, Сандокан, Силвана, Славица (филм); Рубенс (сликарство), Валентина, Тесла (наука) итн. За многу од ваквите лични имиња може дури да се определи точно датумот на настанувањето: Славица (во времето на прикажувањето на првиот повоен југословенски филм), Сандокан и Линда (во времето на прикажувањето на ТВ сериите "Сандокан" и "Династија"), Валентина (во времето на полетувањето на првата жена во космосот) итн.

Често се необјасниви личните имиња што настануваат по свои посебни причини: по сличноста на формата (фонетско-морфолошко поклонување) - Мерима по името на сестрата Мерита (Бања Лука), Благутин - по имињата на браката Драгутин и Милутин (Метохиски Подгор)⁴; со задржување на делови од личните имиња на родителите - Фатмир (Фатима и Мирослав)⁵; непожелност на полот на детето - Несина 'не е син' и др.

На драго срце се земаат како лични имиња хидронимите. Сп. Бистрица, Радика, Струма (кај Македонците), Дрина со новиот дериват Дринчи (во Босна), Дунавтиса (Дунав + Тиса) во Војводина⁶, Сутјеска (особено меѓу преживеаните борци на Народноослободителната војна во краиштата околу нејзиниот тек), Корана и Соча⁷ и др. Имињата на води во функција на лично име се среќаваат и порано: Вардаринка, Дунав(к)а (кај Македонците). Се среќаваат и обични топоними земени како лични имиња: Метглена (кај Македонците), па Аргентина, Белгија и др. (во Војводина)⁸. Сепак, исклучу-

чителен е секако примерот на познатиот хрватски скулптор Иван Рендик (1849-1932), кој на своите деца им дал само вакви имиња: Дунај и Велебит (на синовите), Сава и Црнина (на ќерките)⁹.

Не е одлика на добар вкус кога децата добиваат апелативи како лични имиња: Банана, Гондола, Ирвас, Сирена, Флаута и др. (во Босна), Ависинка, Виолинка, Лијамантино, Ванилија, па дури и Шпорет (во Војводина)¹⁰. Појавата не е ограничена на Југославија. Сп. кај Русите: Авангард, Гениј, Герој, Идеја, Поема и др.¹¹. Сепак, не може да се каже дека одделни апелативи или нивни изведеници: Искра, Ведран и сл. дејствуваат неприфатливо. Со влегувањето во ономастиката овие апелативи ја губат значењската функција и ја добиваат функцијата на именување.

Сите поголеми европски народи, кој во поголема кој во помала мера, влијаат со својот антропономастикон врз менувањето на нашиот систем на именување. Од англискот (американскиот) антропономастикон се навлезени кај југословенските народи имињата - Дејвид, Мајкл, Чарлс, Џоки и др.; од германскиот - Алберт, Бернхард, Рудолф, Ерих; од францускиот - Жан, Мишел, Пјер; од испанскиот - Инес, Кармел, Нивес; од рускиот - Весна, Наташа, Сања, Светлана, Тамара, Татјана, па Игор, Олег и др. Добар дел од овие имиња се само свои ликови на познати календарски (еврејски, грчки и латински) имиња: Дејвид(Давид), Мајкл и Мишел (Михаил), Жан и Иони (Јован/Иван), Сања, Саша и Сашенка (Александар) итн. Карактеристично е што влегуваат и изведени форми - Сања, Саша и Сашенка од основното име. Се јавуваат односно и грчки односно латински имиња порано непознати: Абролита, Мелита, Албии, Наура, Границела, Силвана, Стела и др.

На овој начин еден дел лични имиња стануваат општи за повеќе европски народи, добиваат широк ареал. Ние веќе имавме можност да укажеме на еден интересен факт од оваа област: имињата Ирема, Снежана и Татјана ги добивале најчесто девојчињата родени во ноември 1970 во Скопје и тие родени во 1966 во Свердловски (СССР)¹².

Укажано е исто така и на фактот дека понекогаш (кај Хрватите) некои имиња се запишуваат и со изворниот правопис: Mirabelle, Suzy, Rosemarie, Anne-Marie¹³, што претставува додатна тешкотија во комуникацијата.

Не е ишто ново ако се подвлече дека секој поголем временски пресек има свој избор на лични имиња, дека един имиња се јавуваат а други напуштаат и дека се со тоа дел од историјата на народот, сведоштво за неговиот духовен живот. Тие лесно преминуваат, полесно од апелативите, бидејќи не им висат на давателите апсолутно никаква информација за својата етимологија. Со самото свое влегување во едук друг јазичен систем тие се подложуваат на адаптација според особеностите на тој систем а влијаат и врз измена на некои понеотпорни особености на тој систем. Затоа е далеку поинтересно и поважно изучувањето на нивното функционирање во јазикот прмател.

Еве некои тенденции што се забележуваат при тоа:

1. Навлегување на необични консонантски групи. Сп. ја структурата на личните имиња Арнолд, Мајкл, Роберг, Рудолф, Чарлс.

2. Чувствително ограничување на фондот на дериватите, а со тоа и напуштање на многу карактеристични суфикси.

Познато е дека од одделни фреквентни лични имиња се познати и по повеќе стотици изведенни форми со повеќе десетици суфикси¹⁴. Додека порано беше помал бројот на основните лични имиња и голем бројот на дериватите, сега се забележува обратен процес. Само еден пример. Кај Македонците е денес најфреквентно името Boјан. Од него ги забележавме на целата југословенска територија (тоа е фреквентно и кај другите југословенски народи) само изведените Бобо, Бојко, Бојо, Бојчи и Боки. Ова име, меѓутоа, е старо и од него односно од неговата основна форма Богослав се забележани кај Србите, на пример, десетици хипокористички: Бојак, Бојдан, Бојета, Бојило, Бојин, Бојик, Бојшана, Бојша и уште многу други¹⁵.

Напредно со напуштањето на некои хипокористички суфиксни, се јавуваат нови. Особена продуктивност бележи суфиксот -и (-ки, -чи) од англискиот јазик, кој инаку не е вклучен во граматиките на нашите современи јазици. Ретко ќе се најде ново име од кое не е изведена форма со него: Гоги, Гоци (:Горан), Деки, Дени (:дејан), Динчи (:Дијана), Жаки (:Жаклина), Зоки (:Зоран; Зорица), Лики (:Лидија), Ненчи (:Ненад), Нинчи (:Нино), Роби (:Роберт), Саки (:Слатана), Соки (:Соња) итн. Со него се изведуваат хипокористички и од некои постари имиња: Били (:Билјана), Бојчи (:Бојан), Вани (:Иван), па дури и Неми (:Немања), Оги (:Огвен) итн. Наставката -и, која сега нормално се прима како влијание од англиското именување, е позната кај нас и порано. Сп. ги основните имиња Димитри, Методи и сл., коишто се адаптација на грчките форми на -ιος, како и изведените Мити, Пели и сл. својствени повеќе на арменското население кај кое се обични и ликсите Јани, Кости, Томи, Христи и сл. (кај Македонците: Јане, Косте, Томе, Христе и сл.).

Кај новата хипокористика е застапена широко редупликацијата, и тоа и по првата и по втората согласка: Боби, Бобо (:Бојан; Борислав), Гоги, Гого (:Горан; Горѓи), Дадо (:Дамир), Дудо (:Дубравка), Лили (:Лидија); Гага (:Драгана), Бубе (:Ђубомир, Ђубица), Мими (:Димитар) итн.

Се забележуваат и други појави: избегнување на хипокористичниот суфекс -ка: Ивана (Иванка), Тодора (:Тодорка); користење само на првиот глас или слог на името: С (:Снежана), Су (:Сузана); користење на познати суфиксни при деривацијата од нови имиња: Игас, Игач (:Игор)¹⁶, Лидуш (:Лидија), Маца (:Маја) итн.

Во целокупната оваа состојба има една суштествена разлика: новите хипокористички модели се користат почесто во кругот на соучениците, во кругот на младите додека во кругот на семејството сè уште добро се чуваат и старите модели. Тоа може да биде знак дека и модерните имиња ќе поминат како и секоја мода. Несомнено е, меѓутоа, дека и во таков случај ќе остават соодветни трага.

3. Рушење на деклинацијата.

Познато е дека македонскиот јазик ги чува останките од некогашната подежна система само кај личните имиња и кај именките што означуваат сродство. Сега, меѓутоа, се забележува процес на речиси целосно губење на падежните останки во официјалното општество и во публицистиката. Тие можат да се сртнат само во убавата литература, и тоа главно кај писатели од Западна Македонија.

Имињата на согласка -Анел, Инес и сл. што сега најлегуваат тешко можат да се деклинираат и во српскохрватскиот јазик. Различна постапка се забележува во овој јазик и при деклинацијата на имињата на -и (-ки, -чи). Додека нормата на српскохрватскиот јазик ја пропишува деклинацијата Мики - Микија - Микију итн., со вметнување на -ј- меѓу името и суфиксалниот цел, "постарите луѓе се служат со придавската промена" Мики - Микога, Микоме¹⁷ а во одделни дијалекти се користи и старата т-деклинација Мики - Микота - Микоту итн.

4. Неразликување на родот.

Со оглед на фактот што женските лични имиња кај Југословените најчесто завршуваат на -а, кај женските имиња на согласка тешко може да се разликува родот, што не е без значење за првата информација во комуникацијата. Сп. Анел, Кармен, Феликс. Имињата Денис и Емир пак ги носат и женски и машки лица.

Убава дистинкција машки/женски род е направена во словенечкиот антропономастикон: Andreј, Матеј, Тадеј и сл. се машки лични имиња а Андреја, Матеја, Тадеја нивни женски парници.

5. Ограничување на образувањето на присвојни придавки.

Овие женските лични имиња на согласка, како и од имињата на -и (-ки, -чи)-машки и женски темпо се изведуваат придавки. Во неофицијалното општење затоа се прибегнува кон изведување придавки од форми на имињата како нормално функционираат во јазикот: Дорисин (:Дориса), Карменин (:Кармена); Габичин (:Габи - Габица), Емичин (:Еми - Емилија).

6. Внесување на туг акцент.

Нормално, новите имиња најчесто се примаат со својот акцент: Валентино, Мишел, Роландо. Природно е да се очекува тој постапек, до колку продолжи во поголем временски интервал употребата на овие имиња, да се сообразува со нормите на литературниот јазик.

Овие тенденции го наметнуваат природно и прашањето за оправданоста на високиот степен на толеранција во изборот на личното име со оглед на тоа дека често не се води сметка за естетските вредности на името, дека се рушат посебностите на системот на именување, како и фонетско-морфолошките, граматичките и акцентските норми на литературниот јазик. Ако не можеме со законска сила да го спречиме навлегувањето на неподобните имиња, како што инаку се прави во многу земји, тогаш можеме барем да укажуваме на добри примери од својот антропономастикон и со тоа да придонесеме за развивање на културата и на добриот вкус во оваа област. Едно е селак сигурно: антропономастиката мора да биде поактивна по оваа прашање.

Фусноти

1. Борис Марков, Некои особености и тенденции кај наимите лични имиња. Литературен збор XIII (1966), 1, с.9-15. - Олга Иванова, Новите и модерните лични имиња кај нас. Литературен збор XV (1968), 2, с.25-27.
2. Petar Šimunović, Pomena osobna imena i njihovo ponašanje u jeziku. Bo: Naša prezimena. Porijeklo - značenje - rasprostranjenost. Zagreb 1985, s. 266-279. - Милица Грковић, Нене нове појаве у српској антропонимији. Ономатолошки прилози V (1964), с. 211-215. - Ismet Smailović, Pomenarstvo u našim antroponimima. VII jugoslovenska onomastička konferencija, Priština 6-9.X 1987 (во печат).
3. Тоа ни беше овозможено со готовноста на повеќемина колеги да извршат анкети во своите места според нашето анкетно личче на кое беа следните прашања: (1) како гласи твоето лично име - според Изводот од книгата на родените; (2) како те викаат во кругот на семејството (на галено); (3) како те викаат другарите во училиштето и (4) како те викаат другарите надвор од училиштето (во другите кругови во кои се движиш)? Анкетите ги спроведоа: Ф.Јакопин во Љубљана, В.Лопина во Загреб, Ј. Колениќ во Осиек, З. Бастиќ во Сараево, И. Смаиловиќ во Бања Лука, А. Пецо во Белград и В. Остојиќ во Нишиќ. За нивната драгоценна помош им благодариме и по овој пат. Ние самите извршивме анкета во повеќе класови на гимназијата "Јосип Броз-Тито" во Скопје.
4. Светозар Стијовић, О хипокористичката на -и у Метохијском (Пећком) Подгорцу. Јужнословенски филолог XXVII (1981), с.257.
5. Не се обични, инаку, образувањата од видот на руските: Владлен (:Владимир Ленин), Кем (комунизам, електрификација, механизација), Ревмир (револуција мироваја).
6. Милица Грковић, Цит. дело, с. 213.
7. Petar Šimunović, Цит. дело, с. 204.
8. в. фуснота 6.
9. в. фуснота 7.
10. в. фуснота 6.
11. В.А. Никонов, Личные имена в современной России. Вопросы языкоznания, № 6, 1967, с. 104.
12. Трајко Стаматоски, Личното име кај Македонците низ вековите. Прва југословенска ономастичка конференција. Титоград 1976, с. 146.
13. Petar Šimunović, Цит. дело, с. 279.

14. Трајко Стаматоски, Личното име Димитри(-ј,-ја) и неговите деривати во македонскиот јазик. Македонски јазик, XXIII (1972), с. 249-263.
15. Милица Грковић, Речник личних имена код Срба. Београд 1977, с. 40-41.
16. Mira Menac, O učeničkim nadimcima. Četrta jugoslovenska onomastična konferenca. Ljubljana 1981, с.379.



Вера СТОЈЧЕВСКА-АНТИК

КОН ВРСКИТЕ И ВЛИЈАНИЈАТА МЕГУ СРЕДНОВЕКОВНИТЕ
СЛОВЕНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Прашањата кои се однесуваат на влијанијата и врските меѓу средновековните словенски литератури, како и на нивните сличности и различности, биле секогаш во центарот на разновидните славистички истражувања.¹ Иако апсорбирале голем интерес, тие интензивно извираат и денес. Токму еден понов објавен труд во нашата модерна и современа литературна наука ме мотивира кон овој наслов, Станува збор за книгата на советскиот научник С. В. Бернштејн "Константин Философ и Мефодий", која се појави во 1984 година.² Во прв ред мојот интерес беше побуден со оглед на долгогодишната наставно-научна дејност на проф. Бернштејн, бидејќи материјалот што го претставува во посоченото издание ги резимира универзитетските предавања, формирани во една долга низа години, истражувања, искуства, сознанија, заклучоци. Во случајов правам разлика меѓу институтските научници, кои најчесто имаат можности за повеќегодишни научни истражувања врз определена поширока или потесна тема и универзитетските наставници, кои во определен број семестри имаат задача да зборуваат и да заземаат ставови за широко градиво, на пример, кирилометодиевската проблематика. Од овој аспект посебно побудува внимание констатацијата на Бернштејн, исказана показателно уште во уводниот дел: "Много споров возникает в связи с тем, что на этническую карту Европы IX в. ученье смотрят глазами людей XIX-XX вв. Государственные и национальные противоречия нового времени механически переносятся в ту эпоху, когда только еще формировались самостоятельные славянские народности, когда еще были сильны связи между ними, когда по словам Климента Охридского, существовал един и "моногоплеменной славянский народ." До нас дошли и более поздние тексты, в которых язык различных славянских народов рассматривается как один язык."³ Овој цитат посебно го апострофирам, не толку заради некаква исклучителност, туку токму поради потребата да се повтори и истакне оваа констатација и во самиот крај на XX век, а толку често повтору-

ван и нагласуван во славистиката во XIX и XX век.⁴ Затоа и цитатот не е ниту наивен, ниту случаен. Понатаму, суштинскиот опсег на книгата привлекува со вонредните методолошки дијалектички пристапи кон ред прашања, без претходно формира-но становиште кое по секоја цена се брани, но напротив, вре-позитивните и проверени согледувања на старите и вредни ре-зултати на славистите ги синтетизира сопствените сфаќања, имајќи ги притоа предвид посебните и општите ситуации во старите словенски литератури, а и во современите состојби на нивните книжевно-историски дострели. Синтетичкиот осврт на кирилометодиевската проблематика, по еден хронолошки ре-дослед израснува и врз постојано апострофираниите врски и влијанија меѓу словенските литератури, ненаметливо, а и неопходно. Притоа нема да премине преку сè поочевидното ре-агирање: "Многое в толковании памятников в самом отношении к деятельности Константина-Философа и Мефодия определялось национальными предрассудками, политическими взглядами ученых, их религиозной принадлежностью."⁵ На таков начин може да се разрешуваат и така бројните хипотетични проблеми околу лич-ностите и делата од средновековните литератури, бидејќи са-миот недостиг на извори ги отежнува нашите истражувачки пот-фати. Во поново време славистиката ја обогатија посебно ре-зултатите до кои дојдоа Г. Попов⁶ и С. Кожухаров⁷, во однос на новооткриените дела на Климент Охридски, епископ Констан-тин и Наум Охридски.

Квалитетен пресврт во културата на Словените доне-се создавањето на писменоста, која набргу ќе ги вреди сите Словени меѓу европските културни народи. Создавањето на пис-мениот словенски јазик во IX век од страната на Кирил и Ме-тодиј, неговото издигнување на ниво на литературен јазик, врз основа на дијалектот на Македонските Словени од околи-ната на Солун, значеше и суштинско поврзување на Словените, бидејќи овој јазик бил подеднакво разбиралив за сите нив и во IX, и во X и во XI век. Оттука и терминот "старословенски" е најоправдан, како што во најново време повторно го истак-наа ова прашање Л. П. Жуковска⁸ и В. М. Живов.⁹ Во Лавренти-евиот прелис на Повеќе временнихъ лѣтъ, е истакнато ваквото единствено сфаќање за обединувачката улога на јазикот,¹⁰ по-тоа во еден хронограф од 1512 година,¹¹ а самиот Климент во сите творби пишува за "словенскѹ племѧ", иако "многочисле-ное".

Со стекнувањето на писменоста и оформувањето на книжевноста веднаш се почвствува силното византиско влија-ние за што посебно се јавуваат студиите на: Г. Острогорски, Ф. И. Успенски, И. Дујчев, В. Мошин, Г.Г. Литаврин, Д. Ан-гелов, итн.¹² Колку било силно ова влијание е засведочено во секоја словенска средновековна литература и учебник, а како најочевиден пример, да го истакнеме само учителот на сите словенски книжевници – Јован Златоуст. Без континира-ното следење на византиското влијание би се изгубила суш-тинската нишка. Исто така, и следењето на развитокот на словенските јазици не доведува до почетоците на писменоста, и поназад до заедништвото во прататковината.¹³ За единство-то на словенските култури во одреден период една од најваж-

ните и најцврстите алки ја формираа Кирил и Методиј со своето големо дело, за кое стануваше заслужено збор во јубилејните години: 1985 (Методиева) и 1986 (Климентова).

Светителските култови и ореоли на Кирил и Методиј ги поставија основите на локалните словенски хагиографии. Имагинативната светлина и сила на нивните ореоли ги истакнуваа нивните улоги и пред Словените, кои ги обединуваа, а и пред другите народи. Токму нив ги потенира и истакнува нивниот последовател Климент Охридски, како што истакнува Блаже Конески.¹⁴ Светителската традиција од браката ќе ја наследат Климент и Наум Охридски, кои по Моравската мисија ќе го зачнат монешкиот живот во Охрид, ќе ја продолжат учителската и книжевната кирилометодиевска традиција во Бугарија и Македонија, за да отворат пат на наредните светители: Прохор Пчински, Иван Рилски, Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, итн.

Во обединувачката улога на словенските култури мошне важна улога одигра градот Охрид, каде што најдиректно продолжи да живее кирилометодиевската традиција, започната некаде среде Моравските и Панонските Словени. Од овој град ќе потечат духовни струи кај сите Словени. Токму во овој град се формира Климентовата школа на хуманизмот, и тоа не случајно како што истакнува социолошката студија на Н. Божале.¹⁵ Во овој центар, врз култот на св. Павле, св. Андреа, св. Еразмо, се надоврзуваат култовите на св. Кирил, св. Методиј, св. Климент и св. Наум.¹⁶ За овој град Б. Конески истакнал: "Градовите во кои се врши еден интензивен процес на вистување на народносни и културни елементи имаат особено важно место во развитокот на светската култура. За некои од низ е создадена метафората дека се прозорци кон светот. И Охрид го заслужува наполно тоа име, кога ќе се земе предвид колку многу од културното благо на Византија е пренесено во словенскиот свет имено при посредство на овој град."¹⁷ За времето на цар Самоил Охридската црква достигала ниво на патријаршија.¹⁸ Во тој период експанзијата на охридската јурисдикција била голема. Со завојувањата на Самоил се засилува духовното и просветното влијание во српската област. Во Травунија, Захумје, Дукља, бил воведен словенскиот литературен јазик и библиските книги структурирани според пропозициите на Охридската книжевна школа.¹⁹

Во важните контакти и влијанија на градот Охрид, на Охридската архиепископија и Охридската книжевна школа, се истакнуваат врските со Киевска Русија, особено во врска со покрстувањето на Русите околу 989 година, за што посебно информира М. Д. Приселков.²⁰ Охридската архиепископија одиграла важна улога во организирањето на руската црква. Меѓу првите киевски митрополити се споменува Јоан, кој претходно бил охридски архиепископ.²¹ Ова влијание траело се до 1037 година, кога во Киевската Русија била восстановена грчка митрополија, а истата година починал митрополитот Јоан.²²

Преку црковните врски меѓу Охрид и Киев кружеле и писмените и литературните врски. Тогаш биле пренесени значајни ракописи од Охрид, на чија основа настанале нови руски преписи. Во формирањето на старорускиот писмен јазик важна улога одиграле токму и старословенските споменици настана-

ти во Охридскиот центар. Ваков печат посебно се чувствуваал во јужнословенската средина. На овие врски укажува и книга-та на Д. С. Лихачев "Возникновение древнерусской литературы".²³ Кон слични констатации доаѓа и П. Динеков, кога зборува за единството на јужнословенските и руската литератури.²⁴ Во поново време мошне силен прелизвик во славистиката внесе трудот на В. Мошин, во кој заклучува дека Новогородските листови претставуваат остаток од евангелски царски кодекс, кој заедно со други ракописи достигнал во Новгород, во врска со настанатите блиски врски меѓу Охрид и Киевска Русија.²⁵ Овие листови му послужиле на Факонот Григориј како основа за Остромировото руско евангелие.

Вакви примери одамна обелодени М. Н. Сперански во 1928 година, кога ги претстави етапите од развојот на Атанасиевите толковни псалтири. Толстојевиот псалтир од XI-XII век настанал врз основа на македонска предлошка. И Сперански добро бил запознат со охридско-киевските врски и влијанија.²⁶ Вакви примери нудат познатите руски ракописи: Словата на Григориј Назиански од XI век. Толкувањата на малите пророци од XI век, Чудовскиот псалтир, Изборникот од 1073 и 1076 година, Синајскиот патерик, и други. Посебно внимание заслужува, Повѣсть временныхъ лѣтъ, настаната во Киев во XII век.²⁷

Охрид сигурно бил во центарот на крстопатното влијание, кога многу важни словенски преводи од грчкиот јазик преминувале во други словенски и несловенски земји. Познатиот мешовит српски Драголев зборник настанал врз македонска предлошка.²⁸ За македонско-хрватските врски и влијанија во средниот век говорат повеќе студии на Б. Грабар,²⁹ а во Скопје на оваа тема работи З. Рибарова. Интересен е патот на настанувањето на српскиот апокрифен текст "За трите земни царства", настанат за времето на цар Самоил во Македонија, а зачуван само во српскословенска редакција.³⁰

Во вклучувањето на словенските влијанија и врски несомнена улога одиграла Света Гора, како мошне важно просветно-книжевно средиште. Во неа лаврата Св. Атанасиј одиграла пионерска улога уште во X век, со чиј типик бил сличен Рилскиот. Во X век грузиски монаси го населиле Иviron, кој одржувал врски со лаврата Св. Атанасиј и со Бачковскиот манастир, а потоа настанале: Зографскиот манастир, Св. Пантелејмон, Хилендарскиот, итн. На пример, во манастирот Св. Павле имало монаси дојдени од Србија, Македонија, Бугарија и таму настанале Томиќевиот псалтир, Четвороевангелието на цар Иван Александар. Поголем број слависти извршиле бројни и разновидни истражувања на атонското ракописно наследство.³¹ Во Света Гора било пронајдено најстарото словенско Наумово житие во Зографскиот манастир, преписот на Шестоднев од 1263 година во Хилендарскиот манастир. Во манастирот Ксилиург В. Григорович го пронашал глаголското Маринско евангелие од XI век. Според најновите истражувања на В. Конески претпишувајќот на овој сломеник се влијаел од руската норма, која можела да биде позната и проширена во рускиот манастир Ксилиург уште во почетокот на XI век.³²

Преславската школа одигра важна улога во распуштањето на својата богата ракописна продукција, која влијаела врз читамашното создавање на разновидни словенски преписи. Пионерскиот чекор за откривањето на меѓувременот нај-³³ виден претставник – Јоан Егзарх, направи К. Ф. Калајдович, а критички приод кон неговите слова даде Д. И. Мирчева.³⁴ Важен придонес домесле и студиите на: О. М. Бодјакски, Н. Петров, П. Илиевски, Б. Конески.³⁵ Колку биле силни влијанијата, изворите и авторите блиски, зборува фактот што во одредени периоди не било лесно да се разграничат словата на Климент Охридски, епископ Константиј Брегалнички, Јоан Егзарх. Словата на Егзарх доживеале завиден број руски преписи, а влијаеле и во други словенски средини.³⁶ Распространетоста на книжевните творби на Климент бргу ги надмина охридските рамки и тие се вливаат во другите словенски литератури, што е видливо преку познатите изданија на творбите од Климент, на БАН.

Континуитетот и врските меѓу словенските литератури, потоа меѓу словенските и византиската и европските книжевности, ги покажуваат на теоретски план појавените поетики, на пример, на прв план таа на Д. С. Лихачов,³⁷ на С. С. Аверинцев,³⁸ на Р. Асунто.³⁹ Со истакнувањето на најважните карактеристики на соодветните поетики, многу полесно се изведуваат заклучоците и за нивните влијанија, сличности и различности.

Првиот период на влијанија би бил неотпомни без истакнувањето улогата на јужнословенскиот автор Презвитер Козма,⁴⁰ како и на богослиите кои долга низа години влијаеле за проширувањето на словенската книга во разни средини, словенски, балкански, европски.

Вториот период, петвековиото турско владеење на Балканот, означи и донесе книжевна продукција со послаб уметнички дострел, во споредба со евидентното високо византиско влијание во словенските литератури во првиот период. Меѓутоа, и во најтешките моменти книжевниот континуитет во јужнословенските средини не затаил.

Покрај препишувачката дејност врз литургиската и библиската книжевност, за овој период е карактеристична појавата на мешовитите зборници, за што посебно се расправаше на Меѓународниот славистички симпозиум во Солун, во 1979 година. Нивното настанување води кон грчки извори и примери, а како најново сознание во однос на еден таков зборник, Тиквешкиот ракопис, да истакнеме дека настанал во Света Гора. Кон вакви размислувања води најновото издание на Тиквешкиот зборник, поточно предговорот што го составил Б. Конески.⁴¹ За силните врски меѓу јужнословенските литератури и руската, во овој период, соопштува и А. И. Јадимирски.⁴² За ширењето на ракописите и на помирок план зборува и примерот со еден препис од Лексиконот на патријархот Фотиј, пронајден во македонското село Кожане, од Линос Политис.⁴³

Неодмиливи текстови во овој период станале дамаскините. За нивната состојба во јужнословенските земји јасна претстава дава книгата на Д. П. Тотева.⁴⁴ Првиот превод на

Дамаскинот бил извршен во Македонија во XVI век, кога бил преведен зборникот "Θησαυρός".⁴⁵

Од книжевниците што твореле во овој период, поточно во XIV век, се истакнува фигурата на Исаја Серски, кој преку Расказот за завладувањето на Македонија од Турците, навлезе во сите јужнословенски литератури, бидејќи ја даде сликата на толку значајната битка и српски пораз на Марица во 1371 година. Престојувал во Света Гора и нему му се припишуваат заслугите за зближувањето на Цариградската и Пекската патријаршија.⁴⁶

Не помалку важна улога во зближувањето на споменатите литератури одиграл Григориј Цамблак, за кого богати сознанија се добија со III меѓународен симпозиум одржан во Големо Трново.⁴⁷ Во XIV и XV век, кога живее и дејствува, дал голем придонес во зближувањето на литературите, особено на: бугарската, срpsката, романската, руската. Покрај работењето во овие земји, престојувал и во Свети Гора и Цариград. Во 1414 година бил назначен за киевски митрополит, на местото на починатиот митрополит Кипријан, кој исто така придонесол за проширување на Трновската школа во руска средина, а во синаксарот внесол повеќе јужнословенски светители.⁴⁸ Цамблак бил ученик на Евтимиј, ја пренесувал трновската традиција, која во другите средини послужувала како основа за натамошни творби.⁴⁹

Константин Костенечки бил индиректен ученик на Евтимиј, но ја прифатил и ја пренесувал истата традиција. И тој преминал од Бугарија во Србија, каде што ги составил делата: граматичкиот труд *Сказание за буквите и литературното Житие* за Стефан Дечански.

Во XV век мошне важна улога одигра литературната дејност на Владислав Граматик.⁵⁰ Тој работи во Ново Брдо, Младо Нагоричино (Кумановско), во манастирот Жеглиговски (Матејче) – Скопска Црна Гора, во Рилскиот манастир, во Света Гора. Затоа и неговите творби, главно прекрасно компонираните мешовите зборници и личните творби, станале достојание на сите споменати литератури. Граматик тесно соработувал и со познатиот средновековен автор Димитар Кантакузин, кој исто така често се селел, а оставил меѓу другите состави: *Житие и Служба за св. Иван Рилски*, *Похвално слово за Димитар Солунски*.

Во XVI век во Слепченскиот манастир работеле и ги множеле ракописите Висарион Дебарски, поттикнат кон творештво од новобрдскиот митрополит Никанор, Матеј и Паҳомиј Слепченски,⁵¹ и други.

Во целиот период на тружкото владеење преведувачката и книжевната продукција живеела, некогаш со мал интензитет и уметнички квалитет, некогаш со високи дострели, најчесто прекинувани од објективни лоши економски и историски околности. Но тие никогаш не престанале да егзистираат и да влијаат врз други творби во нови средини.

БЕЛЕШКИ

1. Славянска филология, т. XI, София 1968; Руско-балкански културни вързки през средновековието, Руско-балканские культурные связи в эпоху средневековья София 1982;>Contactите и влијанијата на средновековните литератури во Југославија и на Балканот, XI научна дискусија при Семинарот за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1985, 113-231; Г.Г. Литаврин, Руско-български вързки през вековете, София 1986; *Aktuálne problémy dejín slavistiky, Smolenice, 11-14 II 1985, Bratislava 1986.*
2. С.В. Бернштейн, Константин-Философ и Мефодий, Москва 1984.
3. С.В. Бернштейн, 8-9.
4. Н.Л. Туницкий, Св. Климент, епископ словенски, Сергиев Посад 1913.
5. С.В. Бернштейн, 8.
6. Р.Попов, Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски и Константин Преславски, Български език, БАН, София 1982, 3-17.
7. С.Кожухаров, Песенното творчество на старобългарски книжовни Наум Охридски, Литературна история, София 1984, кн.12, 3-20.
8. Л.П. Жуковская, Еще раз о старославянском языке, Известия АНССР, Серия литературы и языка, Москва 1987, 1, т.46, 79-86.
9. В.М.Живов, Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе, Вопросы языкоznания, АНССР, Москва 1987, 46-66.
10. Повѣсть временныхъ лѣтъ по Лаврентьевскому списку, Спб. 1910, 28.
11. П.Лавров, Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Ленинград 1930, 172.
12. Г. Острогорски, Историја Византије; О веровањима и схватавањима Византинца, Београд 1970; Ф. И. Успенский История Византийской империи, III, М.Л. 1948; J.Duјсев, La literature des Slaves meridionaux au XIII s. et ses rapports avec la litterature byzantine, Symposium de Sopocani, Bgd. 1967, 103-116; Зборник Владимира Мошина, Београд 1977, Г.Г. Литаврин, Болгария и Византия в XI-XII вв. Москва 1960, Культурные связи древней Руси и Византии в X-XII вв. III Congrès international d'etudes du Sud-est Européen, 1974, Bucarest, 34-71; Д.Ангелов, Славянският свят през IX-X в. и делото на Кирил и Методий в книжковната традиция, Palaebulgarica, Старобългаристика, София 1985, IX, 2, 3-29.
13. Н. Трубецкой, К проблеме русского самопознания, Москва 1927; Н.К. Дурново, К вопросу о времени распадения общеславянского языка, Zborník prací I Sjíezdu slovanských filologov v Praze, 1929, Prednasky, Praha 1932, II, 80, 514-526; Н.И. Толстой, Древняя славянская письменность и становление етнического самосознания у

- Славян, Развитие етнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья, Москва 1982.
14. Блаже Конески, Култот на светителите и словенската културна афирмација, Прилози, Скопје, МАНУ, 1985, X, 2, 5-10.
 15. Никола Бушале, Климент Охридски и Школата на хуманизмот, Скопје 1983.
 16. П.М. Пепек, Иконографската концепција за Климент Охридски во Перивлена, Културен живот, Скопје 1966, бр. 7, 28-32, С. Кожухаров, Песенното творчество..., Б. Конески, Култот на светителите...
 17. Б. Конески, Културната улога на Охрид, Зборник на трудови, Охрид 1961, 3-6.
 18. Х. Поленаковиќ, Охрид како просветен, културен и книжевен центар низ вековите, Предавања на VIII Семинар за македонски јазик, литература и култура, одржани во Охрид 1975 година, Скопје 1978, 56-80.
 19. Д.Драгојловић, Ширење словенске књиге из Охридске књижевне школе, XI научна дискусија, Семинар за македонски јазик, литература и култура, 13-16 август, Охрид 1984, Скопје 1985, 123-139.
 20. М.Д. Приселков, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси XI-XII вв. Спб. 1913.
 21. В.Мошин, Археографски прилози, Београд 1983, бр. 5.
 22. Е. Голубинский, История русской церкви, Москва 1901; М.Д. Приселков, Очерки...; Б. Греков, Киевская Русь, Москва 1949, 471-475; С. В. Бахрушин, Крещение Руси, Историк-марксист, 1940, бр. 9.
 23. Москва-Ленинград 1952.
 24. П.Динеков, Общност и различия в развитието на старите славянски литератури, Славянска филология БАН, София 1968, 49.
 25. В. Мошин, Новгородски листићи и Остромирово јеванђеље, Археографски прилози, Бгд. 1983, бр. 5, 7-64.
 26. М.И. Сперанский, Откуда идут старейшие памятники русской письменности и литературы, *Slavia*, VII, 1928-1929, 258.
 27. М.Д. Приселков, История русского летописания XI-XV в. Ленинград 1940; Одредени делови од Повеста укажуваат на јужнословенски извори, види: "Повесть временныхъ лѣтъ по Лаврентьевскому списку", Спб. 1910, 1-274.
 28. Вера Стојчевска-Антиќ, Првист анонимен антологичар од Македонија, Современост, Скопје 1979, бр. 1-2, 67-73.
 29. Biserka Grabar, Apokrifi u hrvatskoj srednjovekovnoj književnosti, *Croatica*, I, 1970, 17.
 30. Б. С.Радојичић, Књижевна забивања и стварања код Срба у средњем веку и турска доба, Нови Сад 1967, 34-36; Д. Драгојловић, Мит о "Златном веку" и "Небесном Краљевству" у старој српској књижевности, Прилози, Филолошки факултет Београд, 1976, књ. XLII, 1-4, 35-45.

31. Й. Иванов, Български стариини из Македония, София 1970; В. Мошин (види: Зборник Владимира Мошина, Бгд. 1977, Библиографија радова Владимира Мошина, 7-1); Н. Успенский, История Афона, 1, Киев 1977; J. Djilas, *Le Mont Athos et les Slaves à l'âge Moyen*, *Etudes et Mélanges*, 2, Venezia 1984, 121-143; и. Дуйчев, Русский Пантелеимоновски манастиръ на Афоне как центр русско-болгарских связей в период средновековья, Античная древность у средние века, Свердловск, 10, 1973, 95-98; Центры византийско-славянского общения и сотрудничества, ТОДРЛ, 19, 1963, ТОДРЛ, Ленинград 1934.
32. Блаже Конески, О маријанској јеванђељу, Јужнословенски филолог, Београд XLII, 1986, 67-71.
33. Ф.К. Калайдович, Йоан Екзарх Болгарский, Исследование, Москва 1924.
34. Дора Иванова Мирчева, Йоан Екзарх Български, Слова, т. I, София БАН, 1971.
35. О.М. Бодянский, Славяно-русские сочинения в пергаменном сборнике И.И. Царского, Москва 1848, Чтения в Имп. общ. истории и древностей российских, бр. 7; Н. Петров, Слово Иоанна Екзарха болгарского на Рождество, Труды Киевской духовной академии, т. XIII, 1889, бр. 10, 293-302, Н. Илиевски, Две слова на Климент Охридски и едно на Йоан Егзарх во еден ракописен зборник од XV век, Македонски јазик, Скопје 1956, кн. 1, 73-98; Б. Конески, Словата на Јоана Егзарха, Македонски јазик, Скопје 1957, кн. 1, 13-26.
36. Ѓп. Филипет, Кирилл и Мефодий, Чтения Имп. общ. ист. и држ. 1846, бр. 4; Вера Антиќ, Од средновековната книжевност, Скопје 1976, 6-11.
37. Д.С. Лихачев, Поетика старе руске књижевности, Бгд, 1972.
38. Сергей Сергеевич Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, СКЗ, Бгд, 1982.
39. Розарио Асунто, Теорија о лепом у средњем веку, Књижевна мисао, СКЗ, Бгд, 1975.
40. Ј. К. Бегунов, Козма Пресвитер в славянских литературах, БАН, София 1973.
41. Н.Начов, Сбну, IX, X (114-160, 69-194); Вера Антиќ, Средновековните текстови и фолклорот, Мисла, Скопје 1978; Тиквешкиот зборник, предговор и превод Блаже Конески, коментари Вера Стојчевска-Антиќ, Мисла, Скопје 1987, 7.
42. А. И. Яцимирский, Из истории русско-болг. лит. связей XVI-XVIII в. Труды ОДРЕЛ XIX, 1963, 318-324.
43. L. Politis, Die Handschriftensammlung des Klosters Zavorda und die neugefondene Ptoetios - Handschrift, Philologus 105, 1961, 136-144.
44. Донка Петканова-Тотева, Дамаскините в българската литература, БАН, София 1965, 3.
45. Петар Кр. Илиевски, Крхински дамаскин, Институт за македонски јазик, Скопје 1972, 31.
46. Б.Ст. Ангелов, Из старата българска, руска и сръбска литература, София 1967, кн. II, 148-162.

47. Григорий Цамблак, БАН, София 1984.
48. К.Куев, Киприан, История на българската литература, I,
София 1963, 308-316.
49. Велчо Велчев, Григорий Цамблак, История на българската
литература, I, София 1963, 309-316.
50. Георги Данчев, Владислав Граматик, БАН, София 1969, 5.
51. Ванио Ст. Ангелов, Из старата... София 1978, кн. III,
156-265.

С О Д Р Ж И Н А

Стр.

Вангелија Десподова

- Грецизмы в лексике материалной культуры (на материале старославянских и церковнославянских библейских рукописей) 5

Милан Гурчинов

- Современата македонска литература во контекстот на светскиот литературен развиток (кон прашањето за "забрзаниот развој" на одделните словенски литератури во XX век) 17

Оливера Јашар-Настева

- Интеграција на турските елементи во македонскиот патронимиски систем 25

Благоја Корубин

- За неутрализацијата на семантичкиот белег "контраст" кај демонстративите (врз основа на материјалот од македонскиот јазик) 41

Борис Марков

- Иностранные влияния на термины родства в славянских языках 53

Коста Пеев

- Промени во категоријата род како резултат на меѓујазичен контакт 63

Зденка Рибарова

- Грчките синтаксички елементи во паремејникот и нивната дистрибуција со оглед на еволуцијата на текстот 75

Блаце Ристовски

- Македонската општествена мисла во втората половина на XIX и почетокот на XX век (во корелација со развитокот на славистиката и на општествената мисла кај соседните народи) 81

Лидија Славеска

Значењето на текстолошките споредување во
утврдувањето на редакциите на јужнословенски
те триоди 95

Александар Спасов

Македонско-руските литературни врски и заемното
преведување по Втората светска војна 109

Трајко Стаматоски

Нови тенденции кај личните имиња на некои
јужнословенски народи 115

Вера Стојчевска-Антиќ

Врски и влијанија на одредени творби во средиот
вековните словенски литератури 123